



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Ракописите се испраќаат во дупли-
кат на адреса: „Службен весник на
НРМ“—Скопје. Огласи по тарифата

СКОПЈЕ
Среда, 20 март 1957
Број 6 Година XIII

Претплатата за 1957 год. изнесува
1.000 дин. Овој број чини 62 дин.
Чековна сметка број 802-T-698

24.

На основа член 92 од Законот за стопанските су-
дози, донесувам

РЕШЕНИЕ ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СТАЛНИ СУДСКИ ВЕШТИ ЛИЦА ВО НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

I. ЗА ВИТОЛА

- 1) Коруновски Спиро, продавач во Трговскиот дуќан „Цер“ на претпријатието „Стандард“ — за текстил и галантерија.
- 2) Василевски Јосиф, раководител на Трговскиот дуќан „Караорман“ — за текстил и галантерија.
- 3) Талев Тома, раководител на Трговскиот дуќан „Модна галантерија“ — за текстил и галантерија.
- 4) Неџбедин Ибиш, директор на Претпријатието за огревни материјали „Бор“ — за јаглен, градежен материјал, дрво и производи од дрво.
- 5) Чунговски Јанку, директор на Претпријатието за огревни материјали „Јавор“ — за јаглен, градежен материјал, дрво и производи од дрво.
- 6) Димитров Никола, шеф на комерцијалната служба во Претпријатието за огревни материјали „Јавор“ — за јаглен, градежен материјал, дрво и производи од дрво.
- 7) Стојчев Киро, раководител на Трговскиот дуќан „Метал“ — за кожа, гума и производи од гума и кожа.
- 8) Талев Никола, раководител на Трговскиот дуќан „Кожар“ — за кожа гума и производи од гума и кожа.
- 9) Бунев Борис, директор на Претпријатието за откуп на кожи и волна „Црна Река“ — за волна и производи од волна.
- 10) Гиков Вангел, работник во Откупната станица „Макотекс“ — за волна и производи од волна.
- 11) Зози Иракли, шеф на сметководството во Претпријатието за огревни материјали „Јавор“ — за обоена металургија, црна металургија и железарија.
- 12) Томовски Томајаки, директор на претпријатието „Задругар“ — за црна металургија и железарија.
- 13) Костов Стерија, раководител на Трговскиот дуќан „Аеро“ — за хемиски производи.
- 14) Нечев Благоја, шеф на комерцијалната служба во Фабриката за кожи „Борис Кидрич“ — за хемиски производи.

15) Михајлов Харила, одговорен на Трговскиот дуќан во состав на претпријатието „Стандард“ — за прехранбени артикли.

16) Петровски Перо, главен магационер во претпријатието „Задругар“ — за прехранбени артикли.

17) Николовски Вангел, директор на Млекарското претпријатие „Млекар“ — за млеко и млечни производи.

18) Хаџиев Лазо, продавач во млекарницата „Хигиена“ на Млекарското претпријатие „Млекар“ — за млеко и млечни производи.

19) Михалајки Паликари, работник во претпријатието „Млекар“ — за млеко и млечни производи.

20) Тасевски Христо, зам. директор во Млекарското претпријатие „Млекар“ — за млеко и млечни производи.

21) Кочковски Никола, директор на Касапско-кобасичарското претпријатие „Кајмакчалан“ — за месо и производи од месо.

22) Талев Тома, работник во Касапско-кобасичарското претпријатие „Морихово“ — за месо и производи од месо.

23) Додов Ристо, раководител на Самостојниот угостителски дуќан — бифе „Прилеп“ — за алкохолни и безалкохолни пијалоци.

24) Стерјев Јонче, магационер во Претпријатието со алкохолни пијалоци „Неолица“ — за алкохолни и безалкохолни пијалоци.

25) Бојаџиев Христо, магационер во претпријатието „Винопромет“ — за алкохолни и безалкохолни пијалоци.

26) Китанов Илија, директор на претпријатието „Винопромет“ — за алкохолни и безалкохолни пијалоци.

27) Јовановски Ацо, службеник во Лебопекарското претпријатие „Пелагонија“ — за жито, тесто и семе.

28) Борозанов Стефо, службеник во Касапско-кобасичарското претпријатие „Кајмакчалан“ — за жито, тесто и семе.

29) Кукулиу Тајки, работник во печатницата „Киро Дандаро“ — за графичка индустрија.

30) Крстовски Димче, работник во печатницата „Киро Дандаро“ — за графичка индустрија.

31) Асим Кемал, работник во „Монопол“ — за тутун.

32) Вељанов Доде, агроном во „Монопол“ — за тутун.

33) Јошевски Цане, продавач во Трговскиот дуќан „Технометал“ — за електрични материјали.

34) Крстевски Томе, работник во „Ауторемонт“ — за електрични материјали.

35) Николовски Таки, работник во „Ауготранспорт“ — за прецизна механика.

36) Мијаковски Мишко, тех. раководител во „Ауторемонт“ — за прецизна механика.

37) Иракли Зози, шеф на комерцијалната служба во Претпријатието за огревни материјали „Јавор“ — за браварски и лимарски производи.

38) Јошев Васил, продавач во Претпријатието за емиш и зарзават „Карапаша“ — за емиш и зарзават.

39) Котев Вангел, набављач во Претпријатието за емиш и зарзават „Тетовка“ — за емиш и зарзават.

II. ЗА БЕРОВО

1) Кацарски Киро, управител на Станицата за заштита на растенијата — за житарици.

2) Шумански Бранко, управител на Овощарската опитна станица — за житарици.

3) Полевски Јордан, директор на Пословниот сојуз — за сточна храна.

4) Калациски Перо, раководител на Земјоделската аптека — за сточна храна.

5) Димитровски Благој, шеф во Ветеринарната станица — за жива стока.

6) Фурнациски Александар, касап во Пословниот сојуз — за жива стока.

7) Пехчевски Александар, пазаришен инспектор во НО на општината — за кожи и волна.

8) Кафециски Илија, шеф во Откупната станица „Макотекс“ — за кожи и волна.

9) Шумански Бранко, управител на Овощарската опитна станица — за овоштие и зарзават.

10) Дракалски Глигор, земјоделски техничар во Овощарската опитна станица — за овоштие и зарзават.

11) Полевски Јордан, директор на Пословниот сојуз — за млеко и производи од млеко.

12) Тамински Ѓорѓи, земјоделски техник во ОЗЗ „Иднина“ — за млеко и производи од млеко.

13) Прачковски Илија, зем. техничар во Овощарската опитна станица — за тутун.

14) Манџиски Киро, зем. тех. во Претпријатието за обработка на тутун — за тутун.

15) Влашки Димитар, шеф на катастарската управа — за алкохолни пијалоци.

16) Полевски Глигор, кувар во Трговското претпријатие „Снабдител“ — за алкохолни пијалоци.

17) Калациски Перо, раководител на Земјоделската аптека — за вештачки ѓубрива.

18) Кацарски Киро, управител на Станицата за заштита на растенијата — за вештачки ѓубрива.

19) Полевски Јордан, директор на Пословниот сојуз — за земјоделски машини и алат.

20) Пуреовски Блаже, земјод. техник во Станицата за заштита на растенијата — за земјоделски машини и алат.

21) Фурнациски Ѓорѓи, директор на Шумарското узгојно стопанство — за огревно дрво и дрвена граѓа.

22) Милчовски Илија, шумски техничар во Шумското узгојно стопанство — за огревно дрво.

23) Дорик Иван, директор на шумското индустриско претпријатие — за дрвена граѓа.

24) Карчовски Душан, тишлер во шумското индустриско претпријатие — за намештај.

25) Мустракински Јован, тишлер во Градското претпријатие „Малеш“ — за намештај.

26) Пеовски Ѓорѓи, касап во ОЗЗ „Иднина“ — за сувомеснати производи.

27) Фурнациски Александар, касап во Пословниот сојуз — за сувомеснати производи.

28) Сирачевски Димитар, пекар во Трговското претпријатие „Снабдител“ — за тестени производи.

29) Бочварски Јован, пекар, ул. Илинденска бр. 20 — за тестени производи.

30) Пехчевски Јован, директор на Трговското претпријатие „Снабдител“ — за текстил, галантерија, предиво и конфекција.

31) Кафециски Илија, шеф во Откупната станица „Макотекс“ — за текстил галантерија, предиво и конфекција.

32) Ролевски Јован, кондурација, ул. „Ј. Сандански“, бр. 5 — за кондури.

33) Бубевски Љубомир, кондурација, ул. „Мирче Ацев“ бр. 12 — за кондури.

34) Гошовски Димитар, директор на Електричното дистрибутивно претпријатие — за електрични материјали.

35) Биковски Драги, директор на Комуналната установа „Услуга“ — за електрични материјали.

36) Кацарски Бранко, градежен техничар во Ф-ката за сува дестилација — за цемент, стакло, тули и керамици.

37) Здравковски Васил, град. техничар во Шумското стопанство „Малешево“ — за тули, стакло и керамици.

III. ЗА БОСИЛОВО

1) Назив Александар, од Хамзали — за житарици и сточна храна.

2) Делев Димитар, од Хамзали — за жива стока, кожи, волна и суровини.

3) Спасов Томе, од Босилово — за овоштие и зарзават.

4) Колочев Самоил, од Турново — за млеко и млечни производи.

5) Табанов Димитар, од Секирник — за тутун и производи од тутун.

6) Манев Крум, од Дабила — за памук.

7) Узунов Илија, од Петралинци — за ориз.

8) Трендов Ванчо, од Хамзали — за маслодајни растенија и лозов посадочен материјал.

9) Божинов Трајко, од Муртино — за алкохолни пијалоци.

10) Тодоров Владо, од Секирник — за вештачки ѓубрива.

11) Митев Славчо, од Хамзали — за земјоделски машини и алат.

12) Милушев Панде, од Дабила — за огревно дрво и кумур.

13) Божинов Трајко, од Робово — за дрвена граѓа.

- 14) Митев Душан, од Босилово — за намештај.
- 15) Цатев Панде, од Босилово — за шеќер и производи од шеќер.
- 16) Алачев М. Стјан, од Босилово — за мотори и алатки машини.
- 17) Тасев Ристо, од Дабила — за земјоделски производи.
- 18) Стојанов Коте, од Дабила — за тули и керамиди.
- 19) Божинов „орѓи, од Турново — за електричен материјал.
- 20) Гошев Киро, од Турново — за коларски услуги.

IV. ЗА ВАСИЛЕВО

- 1) Мицев Аспарух, директор на Трговското претпријатие „Иднина“ с. Василево — за: житарици, сточна храна, жива стока, кожи и волна, овоштие и зарзават, млеко и млечни производи, ориз, сувомеснати производи, дрвна граѓа, текстилни произведения, текстил, предиво, галантерија, конфекција, фон и кожи, гумени производи, кондури, стакло, електрични материјали, тули и керамиди, козметика, бои и лакови.
- 2) Глигоров Добрин, пом. книговодител во Семенското претпријатие „Голем Принос“ од Струмица — за маслодајни семиња, вештачки ѓубрива, масло и железарски производи.
- 3) Сапунчиев Јосиф, претседател на Лозово-овоштарската задруга „Ташли Баир“ од Градошорци — за лозов посадочен материјал, земјоделски машини и алат, алкохолни и безалкохолни пијалоци, алатни машини и мотори.
- 4) Спасов Н. Митко, продавач, од с. Ангелци — за тутунови и коларски производи.

V. ЗА ГЕВГЕЛИЈА

- 1) Гошев Ѓорѓе, раководител на Трговскиот дуќан „Огрев“ — за огревно дрво и јаглен.
- 2) Делев Љупчо, директор на претпријатието „Караорман“ — за огревно дрво и јаглен.
- 3) Бутров Димов Тодор, раководител на Трговското претпријатие „Плуг“ — за железарска метална стока, велосипеди, шивачки машини и прибор.
- 4) Зафиров Андон, мајстор железар во претпр. „Винојуг“ — за железарска метална стока, велосипеди, шивачки машини и прибор.
- 5) Карајанов Лазаров Илија, техничар во градежното претпријатие „Пелагонија“ — за моторни возила, резервни делови и прибор.
- 6) Шопов Ѓорѓи, мајстор на работа во претпр. „Винојуг“ — за моторни возила, резервни делови, и прибор.
- 7) Митров Никола, директор во Услужното претпријатие „Уземп“ — за транспорт и сообраќај.
- 8) Карајанов Лазаров Илија, техничар во Градежното претпријатие „Пелагонија“ — за транспорт и сообраќај.
- 9) Ризински Стојан, агроном — за земјоделски машини, алати, вештачки ѓубрива и средства за заштита на билките.

10) Колев Лазар, пчелар — за пчеларски материјал и прибор.

11) Попов Милутин, приватен сарач — за пчеларски материјал и прибор.

12) Јосифов Кирил, приватен бојација — за производи од хемиската индустрија.

13) Бутров Динов Тодор, раководител во Трговското претпријатие „Плуг“ — за производи од хемиската индустрија.

14) Милошевски Лазар, пословоѓа во комбинатот за кондури — за производи од гума, каучук и пластични маси.

15) Ангов Санде, продавач во Трговското претпријатие „Беласица“ — за производи од гума, каучук и пластични маси.

16) Јосифов Кирил, приватен бојација — за бои, лакови, хемикалии и прибор.

17) Бутров Динов Тодор, раководител во Трговското претпријатие „Плуг“ — за бои, лакови, хемикалии и прибор.

18) Поп Дучев Михаил, шум. инженер — за дрво и дрвна индустрија.

19) Серафимов Илија, шумски техничар во Шумското стопанство „Кожув“ — за дрво и производна индустрија.

20) Серафимов Илија, шумски техничар во Шумското стопанство „Кожув“ — за дрво и производи од дрво.

21) Колишев Методи, службеник во НО на општината — Гевгелија — за намештај.

22) Стојменов Ристо, раководител на столарската работилница — за намештај.

23) Чавдаров Ѓорѓи, приватен мајстор — за дрво.

24) Беќаров Петар, работник во претпр. „Огрев“ — за дрво.

25) Карапеев Ристо, раководител на столарската работилница во Градежното претпријатие „Пелагонија“ — за паркет.

26) Стојменов Ристо, раководител на столарската работилница — за паркет.

27) Прошев Прошо, бочвар приватен — за бочварски производи.

28) Кастадинов Ристо, бочвар од с. Миравци — за бочварски производи.

29) Поп. Ристов Димитар, приватен колар — за коларски работи.

30) Пајдаков Вангел, приватен колар — за коларски работи.

31) Карапеев Ристо, раководител на столарската работилница во градежното претпријатие „Пелагонија“ — за столарски производи.

32) Стојменов Ристо, раководител на столарската работилница — за столарски производи.

33) Икономов Ѓорѓи, раководител на книжарницата „Култура“ — за хартија.

34) Костадинов Томе, раководител во Трговското претпријатие „Нова трговија“ — за текстил, плетена стока и конфекција.

35) Арнаудов Томе, раководител во текстилниот дуќан „Вкус“ — за текстил, плетена роба и конфекција.

36) Воро Димовски, директор на Претпријатието за преработка на тутун — за тутун и тутунови преработки.

37) Дебников Мито, агроном — за тутун и тутунови преработки.

38) Костов Ристо, раководител на „Житен фонд“ — за житарици, млински производи и тестенини.

39) Ризински Стојан, агроном — за житарици, млински производи и тестенини.

40) Динев Никола, агроном при одборот — за семиња.

41) Ристов Јунел, агроном — за семиња.

42) Маркудов Стојан, инж. агроном во претпријатието „Винојуг“ за емиш и зарзават, овошtie и нивни преработки.

43) Чугунцалиев Ристо, управник на Ветеринарната лечебница — за стока, маст, месо и нивните преработки.

4) Спанакев Благој, ветеринар — за стока, маст, месо и нивни преработки.

45) Маркудова Нина, агроном во ф-ката „Зора“ — за прехранбени артикли.

46) Карајанов Лазар, службеник во Трговското претпријатие „Нова трговија“ — за колонијална стока.

47) Бутров Динов Тодор, раководител на Трговското претпријатие „Плуг“ — за колонијална стока.

48) Чугунцалиев Ристо, управник на Ветеринарната лечебница — за млеко и млечни производи.

49) Спанакев Благој, ветеринар — за млеко и млечни производи.

50) Маркудов Стојан, инж. агроном во претпријатието „Винојуг“ — за алкохолни и безалкохолни пијалоци.

51) Бутров Динов Тодор, раководител на Трговското претпријатие „Плуг“ — за мешовита стока.

52) Карајанов Лазар, службеник во Трговското претпријатие „Нова трговија“ — за мешовита стока.

53) Шопов Ѓорѓи, механичар во претпријатието „Винојуг“ — за аутомеханичарски поправки.

54) Карајанов Лазаров Илија, механичар во Градежното претпријатие „Пелагонија“ — за аутомеханичарски поправки.

55) Ристо Демостенов Проданов, лимар — за лимарски услуги.

56) Алексев Костадин, лимар — за лимарски услуги.

57) Чавдаров Ѓорѓи, зидарски мајстор — за градежни услуги.

58) Јанев Петар, палир во Градежното претпријатие „Пелагонија“ — за градежни услуги.

59) Димовски Стево, електричар — за електричарски услуги.

60) Бајалски Илија, директор на Електричарското претпријатие „Тесла“ — за електричарски услуги.

61) Зиза Реџеп, мајстор слаткар во Угостителското претпријатие „Задругар“ — за посластичарски занает.

62) Зиза А. Иљаз, мајстор слаткар во Угостителското претпријатие „Задругар“ — за производи од шеќер.

63) Сиов Томе, зидар — за зидарски работи.

64) Сулев Ристо, зидар во Градежното претпријатие „Пелагонија“ — за зидарски работи.

65) Карајанов Насо, столар — за столарски занает.

66) Карајанов Ѓорѓи, столар — за столарски занает.

67) Костадинов Томе, раководител на Трговското претпријатие „Нова трговија“ — за галантерија, базарска стока и играчки.

68) Карајанов Лазар, службеник во Трговското претпријатие „Нова трговија“ — за галантерија, базарска стока и играчки.

69) Попов Милутин, сарач — за кожа, седларска и ременарска стока, прибор и кожна галантерија.

70) Караризов Глигор, сарач — за кожа, седларска и ременарска стока, прибор и кожна галантерија.

71) Ристов Јунел, инж. агроном — за живина.

72) Јанев Мито, директор на „Отпад“ — за отпадоци.

73) Ангов Ристо, директор на Угостителското претпријатие „Задругар“ — за угостителство.

74) Влахов Борис, келнер во Угостителското претпријатие „Кожув“ — за угостителство.

75) Димов Стево, електроинсталатер — за електроинсталатерска струка.

76) Бајалски Илија, директор на Електрично-то претпријатие „Тесла“ — за далеководи од сите напони, трафостаници и електроматеријали.

77) Ѓоншев Ѓорѓи, раководител на претпријатието „Огрев“ — за градежништво и градежни материјали.

78) Беќаров Петар, службеник во претпријатието „Огрев“ — за градежништвото и градежни материјали.

79) Венцислав Крајчев, молеро-фарбар — за фарбарски работи.

80) Чугунски Ласко, инспектор по ком. работи во Одборот — за цемент.

81) Лазаров Трајче, шеф на сметководството во претпријатието „Винојуг“ — за финансово сметководство и книговодство.

82) Маркудов Стојан, инж. агроном во претпријатието „Винојуг“ — за лозарство.

83) Динев Никола, инж. агроном во Одборот — за лозарство.

84) Костов Ристо, раководител на филијалата „Жито-фонд“ — за зрени храни.

85) Христов Јунел, инж. агроном — за зрени храни.

86) Мито Ѓеоргиев Шиндов, мајстор — кожар во пом. станица — за сурова кожа.

87) Поп Дучев Михаил, директор на Шумарското стопанство „Кожув“ — за експлоатација на шуми.

88) Серафимов Илија, шум. техничар во Шумарското стопанство „Кожув“ — за експлоатација на шуми.

89) Поп Дучев Михајл, директор на Шумско индустриското стопанство „Кожув“ — за дрво и производи од дрво.

VI. ЗА ГОСТИВАР

1) Даниловски Лазар, магационер во претпријатието „Кораб“ — за огревно дрво и јаглен.

2) Канчески Штиљан, реф. за огрев во претпријатието „Кораб“ — за огревно дрво и јаглен.

3) Кјорбајрами Абдуалаки, шофер во претпријатието „Радика“ — за транспорт и сообраќај.

4) Бибовски Тодос, шофер во претпријатието „Радика“ — за транспорт и сообраќај.

5) Узунев Милчо, управник на фито станица — за земјоделски машини, алати и вештачки фу-брина.

7) Ѓорѓевски Димче, кујунџија, ул. „П. Поповски“ бр. 10 за за пчеларство.

8) Ковачевски Силјан, службеник во претпријатието „Кораб“ — за пчеларство.

9) Хафус Бари Хоџи, ул. „Кочо Зози“ бр. 13 — за хемиски производи.

10) Трајановски Томо, службеник во Занае-чиската комора — за хемиски производи.

11) Ацев Јордан, раководител на комбинатот „Борово“ — за производи од гума.

12) Шеху Тајар, велосипетчија, ул. „Борис Кидрич“ бр. 41 — за производи од гуми.

13) Сотировски Славко, комерцијалист во ХЦМ — за дрво и дрвни производи.

14) Кироски Киро, тишлер во претпријатието „Цр. Звезда“ — за дрво и дрвни производи.

15) Бундалески Миле, раководител на книжа-ра — за хартија.

16) Саџири Абдулмуталип, продавач во прет-пријатието „Шар“ — за текстил.

17) Топалоски Васил, продавач во ОТП „Мав-рово“ — за мешовита стока.

18) Кипровски Страте, брашнар ул. „18 ноем-ври“ бр. 19 — за житарици.

19) Андреески Ѓоре, книговодител во претпри-јатието „Житен фонд“ — за житарици.

20) Алексоски Велџо, директор на претприја-тието „Задругар“ — за емиш и зарзават.

21) Мустафа Нешат, продавач во претприја-тието „Задругар“ — за емиш и зарзават.

22) Трпески Кипро, шеф во претпријатието „Задругар“ — за месо.

23) Орќуши Сакип, касап во претпријатието „Задругар“ — за месо.

24) Шарески Стефан, млекар ул. „ЈНА“ бр. 4 — за млеко.

25) Синадиноски Фотир, в. д. раководител во ресторанот „Македонија“ — за алкохоли.

26) Стефановски Стефан, раководител на ре-сторанот „Маврово“ — за алкохол.

27) Корбајрами Хасан, шеф на колонијалната продавница ул. „Т. Богдански“ бр. 34 — за коло-нијални стоки.

28) Пакоски Ѓоко, шеф на самостојниот дуќан „Центар“ — за колонијални стоки.

29) Попоски Здравко, директор на претприја-тието „Нама“ — за мешовита стока.

30) Митревски Нае, комерцијалист во ОТП „Маврово“ — за мешовита стока.

31) Кјорбајрами Музафер, механичар во прет-пријатието „Радика“ — за ауто-механика.

32) Идризи Шабан, механичар во ХЦ „Мавро-во“ — за аутотехника.

33) Силјански Страхил, лимар, ул. „Васил Ва-силевски“ бр. 22 — за занаетчиски и лимарски работи.

34) Ѓулаи Екрем, лимар, ул. „ЈНА“ бр. 22 — за занаетчиски и лимарски работи.

35) Билбиловски Атанас, колар, ул. „Ц. Звез-да“ бр. 25 — за ковачки и коларски работи.

36) Рамадани Вели, ковач, ул. „С. Симоноски“ бр. 14 — за ковачки и коларски работи.

37) Ахмети Шукри, слаткар ул. „М. Груевски“ бр. 28 — за производи од шеќер.

38) Алиевич Алит, слаткар, ул. „Б. Ѓиноски“ бр. 19 — за производи од шеќер.

39) Гаврилоски Рафе, палир во претпријатие-то „Црвена Звезда“ — за зидарски работи.

40) Крстески Продрум, техничар во фабриката „Силика“ — за зидарски работи.

41) Велјаноски Ѓоре, тишлер во ХУМ — за сто-ларски производи.

42) Агаи Ѓабир, тишлер, ул. „Никола Парапу-нов“ бр. 14 — за столарски производи.

43) Саџири Јусуф, продавач во претпријатието „Шар“ — за галантерија.

44) Рамадани Беќир, продавач во претприја-тието „Кораб“ — за галантерија.

45) Павлоски Борис, крзнар, ул. „Симон Си-моноски“ бр. 21 — за крзнарски производи.

46) Осман Кализи, продавач во претпријатието „Шар“ — за каделни и јутени производи.

47) Чако Беџет, сарач, ул. „ЈНА“ бр. 122 — за кожарска, седларска и ременска стока.

48) Пурде Шабан, сарач, ул. „Кочо Зози“ бр. 8 — за кожарски, седларска и ременска стока.

49) Аџиевски Димитрие, земјоделец, ул. „Вар-дарска“ бр. 2 — за сурови кожи.

50) Врескала Рамадан, кожар во претпријатие-то „Макотекс“ — за сурови кожи.

51) Имери Ашим, директор на претпријатието „Отпад“ — за отпад.

52) Тримчески Раде, електричар во Електри-чната централа — за електрични материјали и про-изводи на радио индустријата.

53) Данилоски Мирко, електричар, ул. „29 но-ември“ бр. 18 за електрични материјали и произ-води на радио индустријата.

54) Крстески Ангеле, в. д. шеф во Општин-скиот одбор — за градежни работи.

55) Маноилов Атанас, техник во ХУМ — за градежни работи.

56) Богданоски Живко, шеф во Народниот од-бор на општината — за риба.

57) Ивановски Голубе, лимар ул. „ЈНА“ бр. 122 — за риба.

58) Ибраим Речени, земјоделец, ул. „Белград-ска“ бр. 26 — за лозови садници.

59) Лаврентие Мазаев, инж. агроном во НО на општината — за лозови садници.

60) Петроски Софре, магационер во претпријатието „Житен фонд“ — за зрени храни.

61) Дервиши Мемет, магационер во претпријатието „Кораб“ — за зрени храни.

VII. ЗА ДЕБАР

1) Андоновски Живко, палир во Градежното претпријатие „Кораб“ — за градежни материјали.

2) Муслиу Казим, набављач во Градежното претпријатие „Кораб“ — за градежни материјали.

3) Панчевски Васил, раководител во претпријатието „Макотекс“ — за волна и производи од волна.

4) Филиповски Боге, раководител во претпријатието „Црна Река“ — за волна и производи од волна.

5) Топаловски Лазо, упр. службеник во НО на општината — за прехранбени артикли.

6) Мати Асан, санитарен инспектор во НО на општината — за прехранбени артикли.

7) Пачуку Данко, раководител во претпријатието „Сточар“ — за месо и производи од месо.

8) Василевски Васил, раководител во претпријатието „Месо-Риба“ — за месо и производи од месо.

9) Медит Ѓузе, раководител во претпријатието „Житен фонд“ — за жито, тесто и семиња.

10) Штеријовски Јоне, директор на ЗС „Пролетер“ — за жито, тесто и семе.

11) Аврамовски Косто, директор на „Лозов расадник“ — за тутун.

12) Јосифовски Јосиф, земјод. техничар во Народниот одбор — за тутун.

13) Андоновски Павле, механичар — за ковачки, браварски и др. метални производи.

14) Османи Сами, механичар — за ковачки, браварски и др. метални производи.

15) Зафировски Ангеле, зам. директор на ЗС „Пролетер“ — за емиш и зарзават.

16) Штеријовски Јоне, земјоделски техничар во ЗС „Пролетер“ — за емиш и зарзават.

VIII. ЗА ДЕЛЧЕВО

1) Арсов Борис, агроном во Овошниот расадник — за житарици.

2) Грлански Драган, агроном во Сточарската станица — за житарици.

3) Петров Ѓорѓи, агроном во Послов. сојуз — за сточна храна.

4) Цурев Богољуб, зем. техничар во Овошниот расадник — за сточна храна.

5) Димитров Владе, касап во претпријатието „Осогово“ — за жива стока.

6) Таневски Никола, ветеринарни лекар во Ветеринарната станица — за жива стока.

7) Стоименов Александар, кожар во „Макотекс“ — за кожи и волна.

8) Димитров Владе, касап во претпријатието „Осогово“ — за кожи и волна.

9) Џабирски Никола, агроном во Водната заедница — за овоштие и зарзават.

10) Петровски Ѓорѓи, агроном во Пословниот сојуз — за овоштие и зарзават.

11) Џабирски Никола, агроном во Водната заедница — за млечни производи.

12) Велогаски Ѓорѓи, директор во Сточарската станица — за млечни производи.

13) Петровски Здравко, директор во Сточарската станица — за тутун.

14) Синдраков Стоица, раководител во Опитното поле — за тутун.

15) Спасов Киро, раководител во „Житен фонд“ — за ориз.

16) Димитров Благој, директор во „Задругар“ — за ориз.

17) Арсов Борис, агроном во Овошниот расадник — за лозов посадочен материјал.

18) Петров Ѓорѓи, агроном во Пословниот сојуз — за лозов посадочен материјал.

19) Стоименов Герасим, раководител во Угост. дуќан „Белград“ — за алкохолни пијалоци.

20) Чупев Љубен, службеник во Монопол — за алкохолни пијалоци.

21) Ангеловиќ Трајан, мајстор во претпријатието „Осогово“ — за сувомеснати производи.

22) Наумовски Томе, мајстор во претпријатието „Осогово“ — за сувомеснати производи.

23) Василенков Никола, техник во Градежното претпријатие „Обнова“ — за вар.

24) Шабанов Мустафа, варџија во с. Звезгор — за вар.

25) Ценев Славе, молер во претпријатието „Загреб“ — за молерски услуги.

26) Сасиев Борис, службеник во претпријатието „Загреб“ — за молерски услуги.

IX. ЗА КАВАДАРЦИ

1) Арсов Мирко, шум. инженер во Мумското стопанство — за огревно дрво и јаглен.

2) Марков Митко, шум. техник, во Шумското стопанство — за огревно дрво и јаглен.

3) Шошев Киро, магационер во Трговското претпријатие „Агропромет“ — за железарска и метална стока, велосипеди, машини за шиене и прибор.

4) Ангелов Киро, директор на Трговското претпријатие „Бошева“ — за железарска и метална стока, велосипеди, машини за шиене и прибор.

5) Клинчаров Трајко, аутомеханичар во претпријатието „Транспорт“ — за моторни возила, резервни делови и прибор и аутомеханички поправки.

6) Мазев Перо, директор на претпријатието „Транспорт“ — за моторни возила, резервни делови и прибор и аутомеханички поправки.

7) Шишков Нако, инж. агроном во Станицата за заштита на растенијата — за земјоделски машини, алати, вештачки ѓубрива и средства за заштита на растенијата.

8) Коцев Ѓорѓи, в. д. директор во „Лоза“ — за земјоделски машини, алати, вештачки ѓубрива и средства за заштита на растенијата.

9) Зајчески Драган, раководител во Југословенскиот комбинат — за производи од гума, каучук и пластични маси.

10) Велков Герасим, кондурација, ул. „Гуро Гаковиќ“ — за производи од гума, каучук и пластични маси.

11) Клинчаров Митре, професор во гимназијата — за хемиски производи, бои, лакови, хемикалии и прибор.

12) Мукаетов Ангел, секретар во „Тиквеш“ — за хемиски производи, бои, лакови, хемикалии и прибор.

13) Лазов Орданче, директор на Шумското стопанство — за дрвни производи и дрво за извоз.

14) Мукаетов Јованче, пензионер, ул. „Рајна Соколова“ — за дрвни производи и дрво за извоз.

15) Арнаудов Тодор, столар, ул. „Ило Костов“ — за намештај и столарски производи.

16) Голев Ставро, столар, ул. „Гуро Гаковиќ“ — за намештај и столарски производи.

17) Петрезанов Диме, паркетар во Градежното претпријатие „Кожув“ — за паркет.

18) Белевски Перо, бачвар во Занаетческиот дуќан „Даб“ — за бачварски производи.

19) Костов Тимчо, бочвар, ул. „Пано Мударов“ — за бачварски производи.

20) Поп Андов Јован, колар, ул. „Пано Мударов“ — за коларски производи и услуги.

21) Павлов Петре, колар, ул. „Илинденска“ — за коларски производи и услуги.

22) Дубров Тодор, книжар — за хартија.

23) Каров Ико, раководител на Книжарницата „Култура“ — за хартија.

24) Хаџи Василев Васо, раководител на Текстилниот дуќан „Прогрес“ — за текстил, кратка и плетена стока и конфекција.

25) Мицев Ангел, раководител на Текстилниот дуќан „Иднина“ — за текстил, кратка и плетена стока и конфекција.

26) Роглев Киро, инж. агроном во Претпријатието за обработка на тутун — за тутун и тутунови преработки.

27) Врангалов Блажо, раководител на инвалидскиот склад — за тутун и тутунови преработки.

28) Бошков Климе, ул. „Димката Габерот“ — за житарици, млински производи, тестени и зрнени храни.

29) Назров Диме, продавач во Трговското претпријатие „Морејка“ — за житарици, млински производи, тестенини и зрнени храни.

30) Сејзов Коле, инж. агроном во Реонската опитна станица — за семиња.

31) Новева Лена, управник на Земјоделската аптека — за семиња.

32) Димов Боро, комерцијалист во Трговското претпријатие „Зелен“ — за емиш, зарзават, овоштие и преработки.

33) Нашов Методи, раководител на Трговскиот дуќан „Сок“ — за емиш, зарзават, овоштие и преработки.

34) Сарафов Ванчо, инж. агроном во паст. стан. манастир — за млеко и млечни производи.

35) Бундалов Софре, сточар, ул. „Диме Поп Атанасов“ — за млеко и млечни производи.

36) Митков Диме, хемичар во претпријатието „Тиквеш“ — за алкохолни и безалкохолни пијалоци.

37) Камчев Гоко, инж. агроном во Лозовиот расадник — за алкохолни и безалкохолни пијалоци.

38) Мазев Гоцо, директор на Задружниот дуќан „Хигиена“ — за риба.

39) Павлов Манчо, продавач на риба — за риба.

40) Мукаетов Васо, магационер во Трговското претпријатие „Раштани“ — за прехранбени артикли и колонијална стока.

41) Ацев Стефан, раководител на Трговското претпријатие „Трибор“ — за прехранбени артикли и колонијална стока.

42) Чулев Љубо, комерцијалист во Трговското претпријатие „Раштани“ — за мешовита стока.

43) Јосифов Перо, комерцијалист во претпријатието „Агропромет“ — за мешовита стока.

44) Каров Душан, лимар, ул. „Тошо Пенето“ — за лимарски услуги.

45) Стефанов Душан, лимар, ул. „7-ми септември“ — за лимарски услуги.

46) Миланов Митре, раководител на Трговското претпријатие „Никола Тесла“ — за електрични услуги.

47) Кузманов Драгич, електричар во Градежното претпријатие „Кожув“ — за електрични услуги.

48) Ризов Димо, ковач, ул. „Добре Даскалов“ — за ковачки и коларски производи.

49) Лалков Блажо, ковач, ул. „Димката Габерот“ — за ковачки и коларски производи.

50) Белчев Методи, раководител на Занаетческиот дуќан „Младост“ — за производи од шеќер.

51) Кесаси Бислим, посластичар, ул. Гуро Гаковиќ“ — за шеќер и производи од шеќер.

52) Плачков Борис, јажар, ул. „Пано Мударов“ — за јажарска стока, каделни и јутени производи.

53) Илиев Борис, мутавџија, ул. „Добре Даскалов“ — за јажарска стока, каделни и јутени производи.

54) Ристески Трајче, кожар — за кожа, седларска и ременска стока, прибор и кожна галантерија.

55) Кимов Ило, сарач, ул. „Партизанска“ — за кожа, седларска и ременска стока, прибор и кожна галантерија.

56) Димчев Ангел, кожар во пом. станица — за сурова кожа, волна и крзно, животински отпадоци и влакна.

57) Азманов Крум, шеф на Памучната станица — за сурова кожа, волна и крзно, животински отпадоци и влакна.

58) Томов Владо, земјод. техн. во Задружниот сојуз — за живина.

59) Аметов Кемал, пом. ветеринарен лекар во Ветеринарната станица — за живина.

60) Јаневски Симон, раководител на Угостителскиот дуќан „Зелен Пазар“ — за угостителство.

61) Велков Стефан, комерцијалист во л. вин. „Тиквеш“ — за угостителство.

62) Мустеников Диме, радиомеханичар во Домот на културата — за електро и радио индустрија.

63) Милков Митре, електричар во прет. „Никола Тесла“ — за електро и радио-индустрија.

64) Станковиќ Миодраг, инж. во Градежното претпријатие „Кожув“ — за градежништво, градежен материјал и градежни услуги.

65) Шкартов Киро, инженер при Народниот одбор на Општината — за градежништво, градежен материјал и градежни услуги.

66) Игов Ѓорѓи, молер, ул. „Фруса Чедомирова“ — за фарбарски работи.

67) Нашов Перо, шеф на книгов. во Претпријатието за обработка на тутун — за финансиска и книговодствена работа.

68) Дамјанов Диме, шеф на Бирото за книговодствени услуги — за финансиска и книговодствена работа.

69) Стојанов Јове, директор на претпријатието „Тиквеш“ — за лозарство.

70) Дубров Панче, инж. агроном во Лозовиот расадник — за лозарство.

Х. ЗА КИЧЕВО

1) Матески Боро, комерцијален директор во „Разнопромет“ ул. „Маршал Тито“ бр. 69 — за текстил и галантерија.

2) Буклески Миха, директор на претпријатието „Бор сервис“ со стан во ул. „11 октомври“ — за текстил и галантерија.

3) Спироски Спиро, шеф на железничката ложоница ул. „11 октомври“ бр. 198 — за јаглен.

4) Јовановски Зале, рударски инженер во „Рударски базен“ ул. „Рударска населба“ — за јаглен.

5) Тадиќ Бошко, шумски инженер во ШИП „Копачка“ ул. „Битолска“ бр. 8 — за дрво и производи од дрво.

6) Мицевски Никола, градежен техничар во комуналната управа ул. „Битолска“ — за дрво и производи од дрво.

7) Угриноски Љупче, кондурација ул. „Битолска“ — за кожи, гума, производи од кожи и гума.

8) Зердески Сака, кондурација ул. „Манди-Кева“ бр. 6 — за кожи, гума, производи од кожи и гума.

9) Костески Гоце, службеник во претпријатието за кожа и волна, ул. „11 октомври“ бр. 90 — за волна и производи од волна.

10) Лакоски Андон, службеник во комунална управа, ул. „Санде Стерјоски“ за волна и производи од волна.

11) Спироски Пецо, инженер при рударски базен ул. „Нова населба“ — за обоена металургија.

12) Ристески Миле, продавач во „Нама“ ул. „11 октомври“ бр. 75 — за обоена металургија.

13) Рил Јован, машино техничар, ул. „Маршал Тито“ бр. 73 — за црна металургија и железарија.

14) Попоски Ѓорѓија, машино бравар, ул. „Маршал Тито“ — за црна металургија и железарија.

15) Малески Васко, фармацевт ул. „Маршал Тито“ — за хемиски производи.

16) Сиргоски Диме, бојација ул. „Нико Пусоски“ — за хемиски производи.

17) Димитриоски Зарија, службеник во претпријатието „Разно промет“ ул. „11 октомври“ бр. 55 — за прехранбени артикли.

18) Столески Милутин, санитарен инспектор ул. „Маршал Тито“ — за прехранбени артикли.

19) Кизов Павле, ветеринарен лекар, ул. станбени згради на ШИП „Копачка“ — за млеко и производи од млеко.

20) Лазароски Спиро, раководител на млекарницата „Милка“, ул. „Крушевска“ бр. 6 — за млеко и производи од млеко.

21) Бабоски Мито, месар во претпријатието „Бистра“ со стан во ул. „29 ноември“ бр. 55 — за месо и производи од месо.

22) Ѓорѓиоски Душко, ветеринарен техничар, со стан во ветеринарната лечебница — за месо и производи од месо.

23) Зердески Нико, службеник во Угостителското претпријатие „Црвена звезда“ ул. „Манди-Кева“ бр. 6 — за алкохолни и безалкохолни пијалоци.

24) Стојаноски Стојан, раководител на Занаемскиот дуќан „Сода вода“ ул. „Гоце Делчев“ — за алкохолни и безалкохолни пијалоци.

25) Попоски Илија, раководител на Земјоделската аптека, ул. „Битолска“ бр. 9 — за жито, тесто и семе.

26) Буклески Пандо, раководител на брашнарскаката продавница, ул. „11 октомври“ бр. 22 — за жито, тесто и семе.

27) Бунгуроски Борис, службеник во „Ангро извор“, ул. „Маршал Тито“ бр. 40 — за графичка индустрија.

28) Цветаноски Киро, раководител на книжарата „Култура“, ул. „11 октомври“ — за графичка индустрија.

29) Новески Вито, тутунов инструктор во с. Староц — за тутун.

30) Стефаноски Наке, земјоделски техничар во „Водна заедница“ ул. „Љубица Богеска“ — за тутун.

31) Мишески Глигур, раководител на Електричното претпријатие, ул. „11 октомври“ бр. 57 — за електрични материјали.

32) Мицески Јорде, радиотехничар, ул. „Битолска“ бр. 2 — за електрични материјали.

33) Божиноски Лексо, бравар, ул. „11 октомври“ бр. 32 — за ковачки браварски и лимарски производи.

34) Исејноски Шакир, ковач, ул. „Гоце Делчев“ — за ковачки, браварски и лимарски производи.

35) Полежиноски Круме, механичар, ул. „29 ноември“ бр. 9 — за прецизна механика.

36) Балажи Имед, механичар, ул. „1 мај“ бр. 13 — за прецизна механика.

37) Вренцоски Ацо, земјоделски техничар, ул. „Битолска“ — за емиш и зарзават.

38) Андоноски Глигур, инженер агроном во одделението за стопанство, ул. „Битолска“ бр. 6 — за емиш и зарзават.

XI. ЗА КОНЧЕ

- 1) Спасо Јованов, земјоделец од с. Ракитец — за житарици.
- 2) Миљчо Андонов, земјоделец од с. Габревци — за житарици.
- 3) Мемет Исаов, земјоделец од с. Конче — за сточна храна.
- 4) Саидов Саид, земјоделец с. Габревци — за сточна храна.
- 5) Здравев Киро, службеник од с. Ракитец — за кожа и волна.
- 6) Димитров Илија, земјоделец од с. Габревци — за кожи и волна.
- 7) Костов Аидам, земјоделец од с. Загорци — за овоштие и зарзават.
- 8) Ристов Страшо, земјоделец од с. Гарван — за овоштие и зарзават.
- 9) Милчев Киро, земјоделец од с. Д. Липовик — за млеко и млечни производи.
- 10) Пандов Борис, земјоделец од с. Ракитец — за млеко и млечни производи.
- 11) Атанасов Костадин, службеник од с. Конче — за тутун.
- 12) Пандев Јован, земјоделец од с. Ракитец — за тутун.
- 13) Асанов Бекир, земјоделец од с. Конче — за памук.
- 14) Дамчев Раде, земјоделец од с. Загарци — за памук.
- 15) Димов Стојче, земјоделец од с. Скоруша — за ориз.
- 16) Димитров Илија, земјоделец од с. Габровци — за ориз.
- 17) Јованов Ѓорѓи, земјоделец од с. Д. Сладиш — за маслодајни култури.
- 18) Андонов Добре, земјоделец од с. Ракитец — за маслодајни култури.
- 19) Секулов Глигор, земјоделец од с. Љубница — за алкохолни пијалоци.
- 20) Манасов Тушо, земјоделец од с. Конче — за алкохолни пијалоци.
- 21) Ѓеорѓиев Стојче, земјоделец од с. Конче — за земјоделски машини и алати.
- 22) Витанов Венко, службеник од с. Конче — за земјоделски машини и алати.
- 23) Димов Марко, службеник од Конче, — за огревно дрво.
- 24) Трајче Танев, службеник од с. Лубница — за огревно дрво.
- 25) Танев Киро, службеник од с. Конче — за шеќер.
- 26) Стаменов Владо, земјоделец од с. Д. Липовик — за шеќер.

XII. ЗА КУМАНОВО

- 1) Димовски Среќко, директор во Трговско претпријатие „Сервис“ ул. „Дим. Влахов“ бр. 45 — за железарија и метална стока, велосипеди, машини за шиене и прибор.

2) Димитровски Солтир, шеф на Трговскиот дуќан „Хемикалија“, ул. „Перо Тошев“ бр. 3 — за железарија и метална стока, велосипеди, машини за шиене и прибор.

3) Илиевски Блашко, директор во претпријатието за огрев „Шума“, ул. „Борис Кидрич“ бр. 6 — за огревно дрво и јаглен.

4) Таневски Тихо, директор во „Граѓа“, ул. „Маршал Тито“, бр. 4 — за огревно дрво и јаглен.

5) Спасовски Ѓоко, директор во Претпријатието за јавен аутотранспорт, ул. „Питу Гули“ бр. 12 — за моторни возила, резервни делови и прибор.

6) Домузлиски Димче, директор на Претпријатието за услуги во земјоделството „Сервис“ ул. „Доне Божинов“ бр. 37 — за моторни возила резервни делови и прибор.

7) Спасовски Ѓоко, директор во Претпријатието за јавен аутотранспорт, ул. „Питу Гули“ бр. 12 — за транспорт и сообраќај.

8) Барбутовски Ѓанчо, службеник во Претпријатието за јавен аутотранспорт, ул. „Борис Кидрич“ бр. 18 — за транспорт и сообраќај.

9) Митовски Томе, агроном во НО на општината — Куманово, ул. „Перо Чичо“ бр. 19а — за земјоделски машини и алати, вештачки ѓубриња и средства за заштита на растенијата.

10) Поповски Јово, зем. техничар во Фито станица, ул. „Димишково лозје“ — за земјоделски машини и алати, вештачки ѓубриња и средства за заштита на растенијата.

11) Николовски Борис, службеник во Заводот за социјално осигурување ул. „Бранко Димков“ бр. 6 — за пчеларски материјал и прибор.

12) Трајковски Тодор — учител во „Крсте Мисирков“ — за пчеларски материјал и прибор.

13) Тасевски Петар, шеф во продавницата на комбинатот „Борово“, ул. „Ленин“ бр. 22 — за производи од гума, каучук и пластични маси.

14) Милошевски Раде, шум. инженер во Шумското стопанство, ул. „Раде Кончар“ бр. 1 — за шумарство воопшто, дрвна индустрија, шумски производи и дрво за извоз.

15) Жегљански Стојан, шум. инженер во Шумското стопанство — за шумарство воопшто, дрвна индустрија, шумски производи и дрво за извоз.

16) Петровски Киро, директор во „Димче Еребица“, ул. „Нова населба“ — за намештај.

17) Петровски Миле, шеф на мебелстичкото одделение во „Димче Еребица“, ул. „Д. Божинов“ бр. 48 — за намештај.

18) Глигориески Драги, тех. раководител во печатницата „Просвета“, ул. „Гоце Делчев“ бр. 40 — за хартија.

19) Боцевски Душко, директор на „Текстил-промет“ ул. плаштад „Нова Југославија“ бр. 45 — за текстил, кратка плетена стока и конфекција.

20) Стефановски Стевчо, директор на „Тканина“, ул. „Иво Рибар — Лола“ бр. 64 — за текстил, кратка плетена стока и конфекција.

21) Данковски Заре, директор во претпријатието за обработка на тутун, ул. „11 октомври“ бр. 80 — за тутун и тутунови преработки.

22) Ангеловски Милан, директор во претпријатието за производство и обработка на тутун, ул. „Ристовац“ бр. 20 — за тутун и тутунови преработки.

23) Горај Јосип, надмлинар во претпријатието „Жито“, ул. „Електр. централа“ — за житарици млински производи и тестенини.

24) Ивановски Манчо, комерцијалист во претпријатието „Жито“, ул. „Чупино брдо“ бр. 24 — за житарици млински производи и тестенини.

25) Мирчевски Михаил, агроном во НО на Кумановска околија, ул. „Никола Карев“ бр. 12 — за семиња.

26) Спасовски Драгутин, агроном во Околискиот задружен сојуз, ул. „Вардарска“ бр. 12 — за семиња.

27) Пешевски Русе, набавчик во „Ангроснабдител“, ул. „Магдалена Антева“ бр. 12 — за емиш, зарзават и нивни преработки.

28) Тасевски Методија, комерцијалист во „Пољопромет“, ул. „Вардарска“ бр. 47 — за емиш, зарзават и нивни преработки.

29) Андоновски Киро, шеф на касапски дуќан „Лисец“, ул. „Пелинце“ бр. 17 — за стока, маст, месо и нивни преработки.

30) Ничевски Трајко, шеф во касапски дуќан „Овче Поле“, ул. „Владимир Назор“ бр. 1 — за стока, маст, месо и нивни преработки.

31) Маневски Среќко, агроном во Сточаро-млекокарската задруга „Вуксан“, ул. „11 ноември“ бр. 74 — за млеко и млечни производи.

32) Стојковски Милан, ветеринар во Ветеринарната станица, плоштад „Маршал Тито“ бр. 28 — за млеко и млечни производи.

33) Крстевски Боро, директор во Угостителското претпријатие „Бисерка“, ул. „Никола Спасиќ“ бр. 4 — за алкохолни и безалкохолни пијалоци.

34) Цветковски Раде, шеф во Угостителскиот дуќан „Мостар“, ул. „Борис Кидрич“ бр. 26 — за алкохолни и безалкохолни пијалоци.

35) Младеновиќ Александар, ветеринар во НО на Кумановска околија, ул. „Старо игралиште“ — за риба.

36) Аврамовски Боро, лекар во Околистката болница, ул. „25 февруари“ бр. 7 — за прехранбени артикли.

37) Павловски Димитар, пом. лекар во Домот за народно здравје, ул. „Народна револуција“ бр. 60 — за прехранбени артикли.

38) Петровски Душан, главен продавач во Трговскиот дуќан „Колонијал“, ул. „Илинденска“ бр. 18 — за колонијална и мешовита стока.

39) Арсовски Јордан, комерцијалист во Трговското претпријатие „Сервис“, ул. „Народна револуција“ бр. 110 — за колонијална и мешовита стока.

40) Думузлиски Димчо, директор на Претпријатието за услуги во земјодеието „Сервис“, ул. „Д. Божинов“ бр. 37 — за аутомеханичарски поправки.

41) Спиридоновски Јешо, механичар во Ф-ката за шавни цевки „11 октомври“, ул. „Трст“ бр. 18 — за аутомеханичарски поправки.

42) Поповски Владо, градежен инженер во НО на општината — Куманово, ул. „Кирил и Методи“ бр. 28 — за градежни услуги и сидарски занает.

43) Ефремовски Гоше, градежен инженер во Градежното претпријатие „Козјак“, ул. „Перо Наков“ бр. 20 — за градежни услуги и сидарски занает.

44) Цветковски Боро, шеф во Трафостаницата — Куманово, ул. „Гоце Делчев“ бр. 11 — за електричарски услуги и електроинсталатерска струка.

45) Демковски Трајан, шеф во Електро-техничката работилница „Електрон“, ул. „Тане Георгиев“ бр. 18 — за електричарски услуги и електроинсталатерска струка.

46) Денковски Јордан, раководител во колароковачката работилница ул. „Борко Танев“ бр. 10 — за ковачки и коларски услуги.

47) Мишиќ Косто, мајстор во Коларо-ковачката работилница, ул. „11 ноември“ бр. 19 — за ковачки и коларски услуги.

48) Христовски Трајко, мајстор во приватен слаткар, ул. „Нар. револуција“ бр. 12 — за посластичарски занает.

49) Тасевски Трајко, шеф во Занаетчискиот дуќан „Посла“, ул. „Гуро Ѓаковиќ“ бр. 13 — за посластичарски занает.

50) Петровски Киро, директор во „Димче Еребица“, ул. Нова населба „Старо игралиште“ — за столарски занает.

51) Пуцковски Душан, шеф во „Димче Еребица“, ул. „III македонска бригада“ бр. 56 — за столарски занает.

52) Божиновски Страшко, комерцијалист во „Текстилпромет“, ул. „Ангел Шајче“ бр. 8 — за галантерија, базарска стока и играчки.

53) Думановски Денко, комерцијалист во „Нама“, ул. „Илинденска“ бр. 25 — за галантерија, базарска стока и играчки.

54) Јовановски Душко, директор на Курчиското претпријатие „Илинден“, ул. „Пелинце“ бр. 2 — за крзнарска стока.

55) Јосифовски Ѓорѓи, мајстор приватен мајстор, ул. „Карл Маркс“ бр. 37 — за крзнарска роба.

56) Маневски Киро, приватен мајстор, ул. „11 ноември“ бр. 65 — за јажарска стока, каделни и јутени производи.

57) Демковски Павле, приватен мајстор, ул. „Гоце Делчев“ бр. 66 — за јажарска стока, каделни и јутени производи.

58) Димитровски Максим, приватен зидар, ул. „Ристовац“ бр. 10 — за кожа, седларска и ременарска стока, прибор и кожна галантерија.

59) Јовановски Тодор, шеф во Трговскиот дуќан „Рекорд“, ул. „Нар. Револуција“ бр. 66 — за кожа, седларска и ременарска стока, прибор и кожна галантерија.

60) Димовски Среќко, директор во Трговското претпријатие „Сервис“, ул. „Дим. Влахов“ бр. 45 — за мешовита и индустриска стока.

61) Дилиндарски Киро, директор во „На-ма“, ул. „III македонска бригада“ бр. 1 — за мешовита и индустриска стока.

62) Таневски Никола, директор во Претпријатието за отпад „Суровина“, ул. „Бранко Димов“ бр. 11 — за отпадоци.

63) Стојмановски Трајан, директор во Претпријатието за отпад „Отпад“, ул. „Денко Драганов“ бр. 10 — за отпадоци.

64) Цветковски Раде, раководител во Угостителскиот дуќан „Мостар“, ул. „Борис Кидрич“ бр. 23 — за угостителство.

65) Пешиќ Раде, раководител во Угостителското претпријатие „Бисерка“, ул. „Живко Чала“ — за угостителство.

66) Тасевски Драган, директор на Бирото за книговодство „Ажурност“, ул. „Илинденска“ бр. 37 — за финансиски, сметководство и книговодство.

67) Јакимовски Киро, директор на Бирото за ревизија, ул. „Дим. Влахов“ бр. 42 — за финансиски, сметководство и книговодство.

68) Цветковски Боро, шеф во Трафо-станцијата ул. „Гоце Делчев“ бр. 11 — за радио-механичка струка, електромеханичка стока и радио апарати и прибор.

69) Трајковски Јордан, радио механичар во Народната техника, ул. „Сречко Пужалка“ бр. 16 — за радио-механичка струка, електромеханичка стока и радио апарати и прибор.

70) Глигоровски Драги, тех. раководител во печатницата „Просвета“ ул. „Гоце Делчев“ бр. 40 — за графичка индустрија и услуги.

71) Стоилковски Љубе, директор во печатницата „Просвета“, ул. „Фет. Наскова“ бр. 4 — за графичка индустрија и услуги.

72) Поповски Владо, град. инженер во НО на општината — Куманово, ул. „Кирил и Методи“ бр. 28 — за градежништво и градежни материјали за бетон и ѕидарство.

73) Ивановски Коле, постар градежен раководител во Патната управа, ул. „Пролет. бригада“ бр. 5 — за градежништво и градежни материјали, за бетон и ѕидарство.

74) Димитриевски Благе, техн. раководител во Молерската задруга „Доско Молер“, ул. „11 ноември“ бр. 27 — за фарбарска струка.

75) Трајковски Киро, директор на Молерската задруга „Доско Молер“, ул. „Пелинце“ бр. 7 — за фарбарска струка.

76) Алексовски Стојан, директор на Претпријатието за лозарство и овоштарство, ул. „Кирил и Методи“ бр. 26 — за лозарство.

77) Антевски Војо, управник во Станицата за лозарство, ул. „11 ноември“ бр. 24 — за лозарство.

78) Михаил Мирчев, агроном во НО на Кумановска околија, ул. „Никола Карев“ бр. 12 — за зрени храни.

79) Спасовски Драгутин, агроном во Околискиот задружен сојуз, ул. „Вардарска“ бр. 12 — за зрени храни.

XIII. ЗА НОВО СЕЛО

1) Митко Стоилов, шеф на Отсекот за стопанство на општината — Ново Село — за житарици.

2) Благој Попов, земјоделски техничар во Оризовата задруга Ново Село — за житарици.

3) Душан Делев, земјоделски техничар во Земјоделското претпријатие „11 октомври“ — Сушица — за сточна храна.

4) Попов Благој, зем. техничар во Оризовата задруга од Ново Село — за сточна храна.

5) Лачев Атанас, касапин во ОЗЗ „Единство“ од Ново Село — за жива стока.

6) Мешев Ванчо, касапин во Трговското претпријатие „Китка“ од Ново Село — за жива стока.

7) Тилев Наке, откупчик во ОЗЗ „Единство“ од Ново село — за кожи и волна.

8) Зекиров Борис, откупчик во Трговското претпријатие „Китка“ од Ново Село — за кожи и волна.

9) Делев Душан, зем. техничар во Земјоделското претпријатие „11 октомври“ од Сушица — за овоштие и зарзават.

10) Лумовиќ Никола, земјоделец приватник од Ново Село — за овоштие и зарзават.

11) Мустафов Кочо, слаткар-приватник од Ново Село — за млеко и млечни производи.

12) Стојков Ѓорѓи, сточар-приватник од Сушица — за млеко и млечни производи.

13) Дамјанов Јосиф, земјоделец-приватник во Сушица — за тутун.

14) Стаменов Велко, земјоделец-приватник од Ново Село — за тутун.

15) Тилев Наке, откупчик во ОЗЗ „Единство“ од Ново Село — за памук.

16) Митев Лефтер, откупчик во „Макотекс“ ст. Ново Село од Струмица — за памук.

17) Делев Стојан, претседател во ОЗЗ „Смоларе“ во Смоларе — за ориз.

18) Андонов Сандо, претседател во Оризовата задруга во Ново Село — за ориз.

19) Лумовиќ Никола, приватен земјоделец од Ново Село — за алкохолни пијалоци.

20) Димков Димитар, приватен земјоделец од Ново Село — за алкохолни пијалоци.

21) Мешев Наке, шофер во НО на општината — Ново Село — за земјоделски машини и алати.

22) Нофков Панде, приватен м. бравар во Зубово — за зем. машини и алати.

23) Христов Панде, шумски рефир во Шумското стопанство — Ново Село — за огрев и дрва.

24) Мечкаров Панде, шумски рефир во шумското стопанство — Мокриево — за огрев и дрва.

25) Попов Душан, тишлер во ОЗЗ „Единство“ — Ново Село — за дрвена граѓа.

26) Вантов Томе, приватен тишлер, од Ново Село — за дрвена граѓа.

27) Бучев Атанас, приватен пекар од Ново Село — за тестени производи.

28) Крстев Сандо, пекар во ОЗЗ „Единство“ — Ново Село — за тестени производи.

29) Мазгалиев Киро, приватен ковач од Ново село — за железни производи.

30) Ковачев Алекса, приватен ковач од Ново село — за железни производи.

XIV. ЗА ОБЛЕШЕВО

- 1) Димитров Трајче, службеник во ОНОС — Облешево — за житарици и сточна храна.
- 2) Тенов Јордан, од Соколарци, откупчик во 33 — Соколарци — за жива стока.
- 3) Тренчев Блаже, Жиганци, откупчик во 33 с. Жиганци — за кожи, волна и памук.
- 4) Серафимов Миле, Чешиново, градинар во приватен сектор — за овоштие и зарзават.
- 5) Костов Атанас, с. Бања, сточар во приватен сектор — за млеко, млечни производи и масло.
- 6) Донев Митко, Соколарци, земјоделец во приватен сектор — за тутун.
- 7) Коцев Фердо, Чешиново, управник во 33. Чешиново — за ориз.
- 8) Попов Лазар, с. Облешево, службеник во Испоставата за шеќер Кочани — за маслодајни семиња, шеќер и шеќерни производи.
- 9) Бунгуров Војо, Кочани, директор на „Лозар“ — Спанчево — за лозов посадочен материјал, сувомесни и лозаро-овош. материјал.
- 10) Костов Тихомир, од Кочани, службеник во „Лозар“ — Спанчево — за алкохолни пијалоци.
- 11) Димитров Благој, од Кочани, службеник во „Лозар“ — Спанчево — за вештачки матер. и алкаиди.
- 12) Бунгуров Војо, од Кочани, службеник во „Лозар“ — Спанчево — за безалкохолни пијалоци.
- 13) Манилов Тривчо, од Спанчево, службеник во „Лозар“ — Спанчево — за зем. машини и алати.
- 14) Манилов Тривчо, Спанчево, службеник во „Лозар“ — Спанчево — за мотори, железарски и лимарски производи.
- 15) Менчев Миле, Облешево, продавач во 33 — Облешево — за тутунови — производи и текстил.
- 16) Павлов Тривчо, Спанчево, управник во 33 — Спанчево — за кожарски производи и кондури.
- 17) Ареов — Маче Ване, од Кочани, директор во Керамидната фабрика, с. Кучичино — за цемент, стакло, вар, тули и керамида.
- 18) Николов Блаже, с. Бања, колар во прив. сектор — за коларски производи.
- 19) Апостолов Димитар, с. Рајчани, молер во 33 — с. Облешево — за молерски производи.
- 20) Павлов Диме, с. Облешево, електричар во приватен сектор — за електричен материјал.
- 21) Манчев Миле, с. Облешево, продавач во 33 — Облешево — за галантерија.
- 22) Ѓсортгиевски Методи, од Кочани, тишлер во 33 — Облешево — за намештај.

XV. ЗА ОХРИД

- 1) Трпески Трпе, раководител на Трговскиот дуќан „Текстилец“ — за текстил и галантерија.
- 2) Коцаров Стефан, шеф на комерцијалното одделение во Трговското претпријатие „Охридски магазин“ — за текстил и галантерија.
- 3) Балабан Димче, продавач во Трговскиот дуќан „Изградба“ — за јаглен.
- 4) Ристовски Перо, раководител на Трговскиот дуќан „Јасен“ — за градежен материјал.

- 5) Кунев Никола, раководител на Трговскиот дуќан „Изградба“ — за дрво и дрвни производи.
- 6) Наневски Петар, раководител на Трговскиот дуќан „Еlegant“ — за кожи, гуми и нивни производи.
- 7) Дуков Коле, раководител на продавницата при Трговското претпријатие „Делишес“ — за волна и волнени производи.
- 8) Рувина Нелу, директор на претпријатието „Братство“ — за обоена металургија.
- 9) Проев Лазар, директор на Трговското претпријатие „Електрон“ — за црна металургија и железарија.
- 10) Зафиров Перо, раководител на претпријатието „Домаќинство“ — за хемиски производи.
- 11) Марковски Ставре, директор на претпријатието „Деликатес“ — за прехранбени производи.
- 12) Маленков Славе, директор на претпријатието „Чинар“ — за прехранбени производи.
- 13) Малевче Ристо, продавач во Занаедчиското претпријатие „Здравје“ — за млеко и млечни производи.
- 14) Дојчиновски Иван, продавач во Задружно-то претпријатие на месо — за месо и месни производи.
- 15) Мостров Илија, подрумар во Угостителскиот дуќан „Летница“ — за алкохолни и безалкохолни пијалоци.
- 16) Битрак Коле, раководител на продавницата на претпријатието „Чинар“ — за жито, брашно, тесто и семе.
- 17) Бабаче Борис, директор на претпријатието „Коста Абрашевиќ“ — за графичка индустрија.
- 18) Печијаре Павле, земјоделец — за тутун.
- 19) Ивановски Трајко, работник во претпријатието „Електрична централа“ — за електрични материјал.
- 20) Мокир Ѓоре, тенекерија и бравар — за ковачки, браварски и лимарски производи.
- 21) Томевски Пецо, работник во претпријатието „Галеб“ — за прецизна механика.
- 22) Јанков Климе, земјоделски техничар — за емиш и зарзават.
- 23) Виат Рахми, продавач во Трговскиот дуќан „Пролетер“ — за емиш и зарзават.

XVI. ЗА ПЕХЧЕВО

- 1) Андонов Александар, агроном во ОЗЗ — Пехчево — за сточна храна.
- 2) Николов Борис, службеник во ОЗЗ — „Пехчево“, с. Негрево — Пехчево — за жива стока, кожи и волна.
- 3) Горовски Васил, земј. техничар во ОЗЗ „Пехчево“, — Пехчево — за овоштие и зарзават.
- 4) Стефанов Илија, земјоделец во ОЗЗ „Пехчево“, Пехчево — за млеко и млечни производи.
- 5) Диковски Атанас, земјоделец во ОЗЗ с. Умлена — за млеко и млечни производи.
- 6) Андонов Љупчо, службеник во ОЗЗ „Пехчево“, Пехчево — за алкохолни пијалоци.
- 7) Точевски Атанас, службеник во Шип — Пехчево, од Пехчево — за огревно дрво и кумур.

8) Денковски Благој, службеник во Шип — Пехчево, од Шехчево — за дрвена граѓа.

9) Везенков Мичо, касапин во ОЗЗ — Пехчево од Пехчево — за сувомеснати производи.

10) Станоевски Филип, железар во ОЗЗ, „Пехчево“ — Пехчево — за железарски производи.

11) Каракашев Андреја, работник во Кер. ф-ка „Црвена звезда“ од Пехчево — за тули и керамиди.

12) Станоевски Михаил, грнчар, Керамиди Ф-ка „Црвена Звезда“ од Пехчево — за грнчарија.

13) Трендафилов Димитар, електр. техн. во Усф. „Комуналец“ од Пехчево — за електрични материјали.

14) Миовски Панте, колар во усф. „Комуналец“ од Пехчево — за коларски производи.

XVII. ЗА ПРИЛЕП

1) Наумовски Боге, директор на Трговското претпријатие „Нама“ — за текстил и галантерија.

2) Џорбески Димче, директор на Трговското претпријатие „Јасен“ — за јаглен.

3) Герамитчија Гога, директор на Водно — електричното претпријатие — за традежен материјал.

4) Трајановски Пецо, директор на Дрводелското претпријатие „Илинден“ — за дрво и дрвни производи.

5) Талевски Петре, директор на Трговското претпријатие „Сервис“ — за кожа, гума и производи од кожа.

6) Десовски Гога, директор на Трговското претпријатие за кожи и волна „Макотекс“ — за волна и производи од волна.

7) Цакроски Методија, директор на Трговското претпријатие „3-ти ноември“ — за обоена металургија.

8) Пројкоски Илијац — комерцијалиста во Трговското претпријатие „Ангропромет“ — за црна металургија.

9) Илиоски Стеван, директор на Трговското претпријатие „Арома“ — за хемиски производи.

10) Мицоски Кирил, директор на Трговското претпријатие „Препород“ — за колонијални стоки.

11) Кузмановски Тофил, раководител на продавницата при Занаемчиското претпријатие „Кораб“ — за млеко и производи од млеко.

12) Николоски Стеван, службеник при Занаемчиското претпријатие „Црници“ — за месо и месни производи од месо.

13) Чагадурски Иван, хемичар во Претпријатието за алкохолни и безалкохолни пијалоци „Црвени стени“ — за алкохолни и безалкохолни пијалоци.

14) Глически Атанас, службеник во Жито-Пелагонија, — за жито, тесто и семе.

15) Трајковски Пецо, работник во печатницата „11 октомври“ — за графичка индустрија.

16) Компаниоски Крсте, мајстор во Тутуновиот комбинат — за тутун.

17) Боцески Илија, директор на Електричното дистрибутивно претпријатие — за електричен материјал.

18) Андреевски Славе, директор на Околистото занаетчиско претпријатие — за ковачки, браварски и лимарски производи.

19) Ивановски Дано, мајстор во Мермерскиот комбинат — за прецизна механика.

20) Белистојановски Димче, продавач во Трговското претпријатие — за емиш и зарзават.

XVIII. ЗА ПРОБИШТИП

1) Миновски Јанко, земјоделски техничар од с. Гатавица — за житарици, сточна храна, жива стока, кожа и волна, овошје и зарзават, млеко и млечни производи, тутун, памук, ориз, маслодајни семиња, лозов посадочен материјал, алкохолни пијалоци, вештачки гуорива и земјоделски машини и алат.

2) Спасов Аритон, земјоделски техничар од Проиштип — за житарици, сточна храна, жива стока, кожа и волна, овошје и зарзават, млеко и млечни производи, тутун, памук, ориз, маслодајни семиња, лозов посадочен материјал, алкохолни пијалоци, вештачки гуорива и земјоделски машини и алат.

3) Ристов Лазар, тишлер од Проиштип — за огревно дрво и кумур, дрвена граѓа и намештај.

4) Ангелов Русе, тишлер од Проиштип — за огревно дрво и кумур, дрвена граѓа и намештај.

5) Сенев Стоиле, од дол. Стубол — за конзерви, масло, сувомеснати производи, безалкохолни пијалоци, тестени производи, шеќер и производи од шеќер.

6) Тасев Благој, од Злетово — за конзерви, масло, сувомеснати производи, безалкохолни пијалоци, тестени производи, шеќер и производи од шеќер.

7) Аврамов Нестор, од Проиштип — за алатни машини, мотори, железарски производи и лимарски производи.

8) Милев Мијалче, од Проиштип — за алатни машини, мотори, железарски производи и лимарски производи.

9) Иванов Цветко, од Проиштип — за текстил, предиво, конфекција, галантерија, кожарски производи, гумени производи и чевли.

10) Гаврилов Санде, од Лесново, — за текстил, предиво, конфекција, галантерија, кожарски производи, гумени производи и чевли.

11) Тасевски Кузман, од Проиштип — за цемент, стакло, вар, тули и керамиди и керамички производи.

12) Кокороманов Јордан, од Проиштип, — за цемент, стакло, вар, тули, керамиди и керамички производи.

13) Инж. Илиевски Нанче, од Проиштип — за електричен материјал.

XIX. ЗА РАДАЊЕ

1) Арсовски Ставре, војни референт во Народниот одбор на Општината — Радање, од Аргулица — за житарици.

2) Стоилко Стоицев, земјоделец во Аргулица, од Аргулица — за овошје и зарзават.

3) Славко Нацевски, земјоделски техничар во Стопанството „Благово“ од Карбинци — за лозов посадочен материјал.

4) Арсовски Санде, претседател на НОО — Радање од нов. Караор. — за земјоделски машини.

5) Ивановски Добре, директор на стопанството „Благово“ од Нов. Караор. — за памук.

6) Атанасов Санде, судија за прекршок во НОО — Радање од Аргулица — за жива стока.

7) Спасов Јордан, земјоделец во Карбинци од Карбинци — за орис.

8) Максим Костадинов, хигиеничар, во НОО — Радање од Радање — за млечни производи.

XX. ЗА РАДОВИШ

1) Методи Ценев, од Радовиш — за житарици.

2) Димитар Арсов, од Радовиш — за сточна храна, ориз, маслодајни семиња и лозов посадочен материјал.

3) Борис Тунцев, од Радовиш — за кожи и волна.

4) Димитар Тренчев, од Радовиш — за жива стока.

5) Кукутанов Коце — за овоштие и зарзават.

6) Пецев Кирил — за млеко и млечни производи.

7) Лефков Гоше — за тутун и тутунови производи.

8) Ѓозов Илија — за алкохолни и безалкохолни пијалоци.

9) Лукаров Љупчо — за земјоделски машини, алати, алатни машини и мотори.

10) Иванов Васил — за огревно дрво, Кумур и дрвена граѓа.

11) Шмит Боже — за намештај.

12) Евтимов Илија — за конзерви сувомеснати производи, масло.

13) Дацев Ѓорѓи — за тестени производи, шеќер и производи од шеќер.

14) Пенев Благој — за железарски производи, лимарски производи.

15) Стефчев Кочо — за текстил, предиво, конфекција, галантерија и козметика.

16) Георѓичков Никола — за кожарски производи (фон и кожи) чевли и гумени производи.

17) Марков Рафе — за цемент, стакло, вар, тули, керамики и керамички производи.

18) Талевски Сотир — за електрични материјали.

19) Карталов Лазо — за коларски производи.

20) Танчев Мојсеј — за молерски услуги.

21) Тамаќаров Тодор — ковачки производи.

XXI. ЗА РЕСЕН

1) Петковски Митко, продавач во манифактурниот дуќан на претпријатието „Преспанско Езеро“ — за текстил и галантерија.

2) Картадија Крсте, продавач во манифактурниот дуќан на претпријатието „Преспанско Езеро“ — за текстил и галантерија.

3) Кочовски Тоше, техничар во Градежното претпријатие „Слога“ — за градежен материјал.

4) Ташковски Нуне, технички директор во Конзервната фабрика — за градежен материјал.

5) Нешовски Пане, директор на Столарското претпријатие „Прогрес“ — за дрво и производи од дрво.

6) Станковски Бранко, директор на Шумското стопанство — за дрво и производи од дрво.

7) Башковски Јоне, кондурација — за кожа, гума и производи од кожа и гума.

8) Гештаков Кимче, мајстор во кондурациската кооперација — за кожа, гума и производи од кожа и гума.

9) Вељанова Љубица, службеник во Околинската аптека — за хемиски производи.

10) Трпевски Владе, службеник во конзервна-та фабрика — за хемиски производи.

11) Воиканов Стефче, службеник во Ветеринарната станица — за месо и месни производи.

12) Јоцковски Никола, санитарен инспектор — за месо и месни производи.

13) Ванјански Тодор, управник во Овощтарската опитна станица — за жито, тесто и семе.

14) Ристик Драгољуб, агроном во одборот — за жито, тесто и семе.

15) Туцаровски Јоне, референ во Претпријатието за обработка и откуп на тутун — за тутун.

16) Ставревски Јанко, квалификуван работник во Претпријатието за откуп и обработка на тутун — за тутун.

17) Крстевски Крсте, електро-техничар во Електро-дистрибутивното претпријатие — за електрични материјали.

18) Сулчевски Коне, електр. технички мајстор во Електро-дистрибутивното претпријатие — за електрични материјали.

19) Печенковски Гога, земјоделски техничар во НО на Општината — за емиш и зарзават.

20) Кочковски Златан, управник во Земјоделската задруга „Преспанско јаболко“ — за емиш и зарзават.

XXII. ЗА СТРУГА

1) Шута Ламбуш, директор на Трговското претпријатие „Снабдител“ — за текстил и галантерија.

2) Несторовски Кирил, директор на Трговското претпријатие „Нова трговија“ — за текстил и галантерија.

3) Симоновски Челик, ковач — за јаглен.

4) Грујоски Јован, рударски работник од с. Пискупштина — за јаглен.

5) Ковачевски Анастас, градежен техник во НО на Општината — за градежен материјал.

6) Наумовски Крсте, директор на Дрвниот комбинат „Караорман“ — за градежен материјал.

7) Ѓолабоски Тоде, дрводелец — за дрво и производи од дрво.

8) Аџиевски Боре, дрводелец — за дрво и производи од дрво.

9) Кочоски Крсте, кондурација — за кожа, гума и производи од кожа и гума.

10) Милески Јоне, трговски помошник во Трговското претпријатие „Снабдител“ — за кожа, гума и производи од кожа и гума.

11) Гоповски Благое, волновлачар — за волна и производи од волна.

12) Несторов Јаков, директор на Трговското претпријатие „Нама“ — за волна и производи од волна.

13) Јанковски Иљо, машин бравар — за обоена металургија.

14) Спасовски Ристо, механичар — за обоена металургија.

15) Јанковски Јоне, машинбравар — за црна металургија и железарија.

16) Матовски Гоко, машинбравар — за црна металургија и железарија.

17) Цулејков Стефан, трг. помошник во Трговското претпријатие „Нама“ — за хемиски производи.

18) Рудањев Ѓорѓи, службеник во музеот — за хемиски производи.

19) д-р. Несторов Ѓорѓи, управител на болницата — за прехранбени артикли.

20) Поповски Никола, трг. помошник во Трговското претпријатие „Нама“ — за прехранбени артикли.

21) Матовски Климе, сточар — за млеко и млечни производи.

22) Османовски Раим, кувар во Хотелот „Турист“ — за млеко и млечни производи.

23) Матовски Љупчо, директор на Касапското претпријатие „Бело јагне“ — за месо и месни производи.

24) Снегар Анастас, ветеринарен лекар при Ветеринарската станица — за месо и производи од месо.

25) Белчевски Таки, службеник во Угостителското претпријатие „Алкопромет“ — за алкохолни и безалкохолни пијалоци.

26) Дарвишевски Целадин, слаткар, — за алкохолни и безалкохолни пијалоци.

27) Стојановски Вангел, директор на Пекарското претпријатие — за жито, тесто и семе.

28) Голабоски Ристо, земјоделски техничар, директор на Земјоделското стопанство „Црни Дрим“ — за жито, тесто и семе.

29) Калајциски Тошо, службеник при Народниот одбор на Општината — за графичка индустрија.

30) Топаловски Милан, пензионер — за графичка индустрија.

31) Поповски Ристо, директор на Опитното поле за тутун — за тутун.

32) Коџоман Васил, службеник во Инвалидското претпријатие за тутун — за тутун.

33) Матовски Зоре, електро техничар во Електро-дистрибутивното претпријатие „Светлост“ — за електрични материјали.

34) Цендовски Миле, електро техничар, при Електро-дистрибутивното претпријатие „Светлост“ — за електрични материјали.

35) Јанковски Иљо, машин бравар — за ковачки, браварски и лимарски производи.

36) Чакаревиќ Јаќим, лимар — за ковачки, браварски и лимарски производи.

37) Бори Акиф, механичар во ДК „Караорман“ — за прецизна механика.

38) Јовановски Аргил, механичар во ДК „Караорман“ — за прецизна механика.

39) Кувелоски Јоне, продавач во Трговското претпријатие „Исхрана“ — за емиш и зарзават.

40) Бизат Шукри, работник во Земјоделското стопанство „Црни Дрим“ — за емиш и зарзават.

XXIII. ЗА ТЕТОВО

1) Благоја Николовски — за огревно дрво и јаглен.

2) Јосифовски Киро — за огревно дрво и јаглен.

3) Нонески Саво — за железарска метална стока, велосипеди, машини за шиене и др.

4) Богоевски Ќирко, — за железарска, метална стока, велосипеди, машини за шиене и др.

5) Амети Ваит — за моторни возила, резервни делови и прибор.

6) Марушка Иван — за моторни возила, резервни делови и прибор.

7) Гавровски Томче — за транспортен сообраќај.

8) Иван Марушка — за транспортен сообраќај.

9) Карев Илија — за земјоделски машини, алати, вештачки ѓубрива.

10) Симонов Драган — за земјоделски машини, алати, вештачки ѓубрива.

11) Симовски (Сапил) Спиро — за пчеларски материјал и прибор.

12) Димитриевски Панче — за пчеларски материјал и прибор.

13) Јовановски Никола — за спортски прибор.

14) Илјоски Младен — за спортски прибор.

15) Јосифовски Ќирко — за бои, лакови, хемикалии и прибор.

16) Амети Ваит — за бои, лакови, хемикалии и прибор.

17) Костоски Глиша — за дрво и дрвени производи.

18) Филиповски Никола — за дрво и дрвени производи.

19) Лефтеровски Киро — за шумарство и шумски производи.

20) Антевски Миле — за шумарство и шумски производи.

21) Ангелковски Миле — за намештај.

22) Врошески Благој — за намештај.

23) Николовски Александар — за дрво и извоз.

24) Јосифовски Ќирко — за дрво и извоз.

25) Силјановски Крсто — за паркет.

26) Павловски Крсто — за паркет.

27) Исаевски Гоце — бочварска струка.

28) Јанковски Борис — бочварска струка.

29) Николовски Никола, — коларска струка.

30) Стефановски Тодор — коларска струка.

31) Јефтовски Чедо — столарска струка.

32) Јовановски Стојан — столарска струка.

33) Лефтеровски Киро — експлоатација на шуми.

34) Антевски Миле — експлоатација на шуми.

35) Апостолски Војче — за хартија.

36) Софрониевски Славе — за хартија.

37) Спироски Јоцо — за текстил, кратка стока, конфекција.

38) Јованоски Никола — за текстил, кратка стока, конфекција.

39) Томоски Киро — за тутун и тутунови преработки.

40) Тодоровиќ Војо — за тутун и тутунови преработки.

41) Димитриески Ацо — за житарици, млински производи и тестенини.

42) Сазлов Борис — за житарици, млински производи и тестенини.

43) Јосифи Мицет — за емиш, зарзават, овошtie и преработки.

44) Божиноски Јошко — за емиш, зарзават, овошtie и преработки.

45) Стефаноски Живко — за стока, маст, месо и преработки.

46) Кузманоски Симо — за стока, маст, месо и преработки.

47) Меноски Форѐ — за млеко и млечни производи.

48) Костадиноски Младен — за млеко и млечни производи.

49) Петроски Симо — за алкохолни и безалкохолни пијалоци.

50) Стојаноски Стојан — за алкохолни и безалкохолни пијалоци.

51) Блажевски Борис — за риба.

52) Бошковски Младен — за прехранбени артикли.

53) Божиноски Младен — за прехранбени артикли.

54) Мисајлоски Аспарух — за колонијална стока.

55) Меноски Форѐ — за колонијална стока.

56) Мисајловски Аспарух — за мешовита стока.

57) Бошковски Младен — за мешовита стока.

58) Иса Даут — за ауто-механичарски поправки.

59) Марушка Иван — за ауто-механичарски поправки.

60) Серафимовски Киро — за занаетчиско-лимарски услуги.

61) Митревски Круме — за занаетчиско лимарски услуги.

62) Павловски Крсто — за градежни услуги.

63) Стојкоски Тоде — за градежни услуги.

64) Серафимовски Симо — за електричарски услуги.

65) Јованоски Трипун — за електричарски услуги.

66) Стефановски Тодор — за ковачки и коларски занает.

67) Јегтимоски Гаврил — за ковачки и коларски занает.

68) Целадин Арив — за посластичарски занает.

69) Бислим Јулми — за посластичарски занает.

70) Блажевски Симо — за зидарски занает.

71) Силјаноски Крсто — за зидарски занает.

72) Филипоски Коле — за столарски занает.

73) Урошески Благоја — за столарски занает.

74) Мисајлоски Аспарух — за галантерија, ба-
зарска стока и играчки.

75) Бошковски Младен — за галантерија, ба-
зарска роба и играчки.

76) Василески Гаврил — за крзнарска стока.

77) Горчески Борис — за крзнарска стока.

78) Крстески Кирко — за каделни и јутени про-
изводи.

79) Апостолоски Глигор — за каделни и јутени
производи.

80) Шасивар Решат — за кожа, седларска, ре-
менска стока и кожна галантерија.

81) Абуш Иса — за кожна, седларска, ремен-
ска стока и кожна галантерија.

82) Герасимовски Стојан — за сурова кожа,
волна, крзно, живина и отпадоци од влакна.

83) Мишковски Димко — за сурова кожа, вол-
на, крзно, живина и отпадоци од влакна.

84) Гашоски Александар — за живина.

85) Крстевски Томе — за живина.

86) Пандилоски Веселин — за отпадоци.

87) Петровски Симо — за угостителство.

88) Јовановски Диме — за угостителство.

89) Дакоски Благоја — за електро-инсталатер-
ска струка.

90) Серафимовски Симо — за електро-инста-
латерска струка.

91) Дакоски Благоја — за радио-механичарска
струка.

92) Серафимовски Симо — за радио-механи-
чарска струка.

93) Дакоски Благоја — за далеководи, напони
и трафо-станции.

94) Серафимовски Симо — за далеководи, на-
пони и трафо-станции.

95) Дакоски Благоја — за радио-апарати и
прибор.

96) Серафимовски Симо — за радио-апарати и
прибор.

97) Николоски Аце — за градежништво и гра-
дежен материјал.

98) Стефаноски Ристо (Черенко) — за градеж-
ништво и градежен материјал.

99) Марина Глиша — за бетон.

100) Блажески Симо — за бетон.

101) Јовановски Андро — за графичка индус-
трија.

102) Апостолски Милан — за графичка индус-
трија.

103) Горчески Бранко — за лозарство.

104) Покорни Бранко — за лозарство.

105) Димитриески Ацо — за зрнени храни.

106) Атанасоски Тоде — за зрнени храни.

107) Јендровски Владо — за финансии, сметко-
водство и книговодство.

108) Гогоски Трпе — за финансии, сметковод-
ство и книговодство.

109) Атанасовски Трпе — за фарбарска струка.

110) Илиевски Јоше — за фарбарска струка.

XXIV. ЗА ТИТОВ ВЕЛЕС

1) Алексов Илија, раководител во претприја-
тието „Даб“ — за огревно дрво и јаглен.

2) Јаковим Трајко, технички раководител на
претпријатието „Браќа Кошулчеви“ — за железар-

ска и метална стока, велосипеди, машини за шиене и прибор.

3) Георгиев Дарце, раководител на Трговскиот дуќан „Триглав“ — за материјали, возила, резервни делови и прибор.

4) Адзитонов Ордан, директор на АТС — за транспорт и сообраќај.

5) Инж. Курчиев Љубе, инж. во Околискиот НО — за електро и радио индустрија.

6) Игнов Ангел, директор на Занаетчиското претпријатие — за радио апарати и прибор.

7) Минов Мино, инж. во Ф-ката за масло „Велес“ — за индустрија на уље.

8) Ѓјесов Благој — техничар во НО на општината — Титов Велес — за градежништво и градежен материјал, бетон.

9) Зафиров Борис, приватен молер — за фарбарска струка.

10) Арсов Стојан, палир во претпријатието „Бетон“ — за предмети од бетон и вештачки камен.

11) Трајков Трајко, палир во претпријатието „Бетон“ — за зидарство.

12) Гаврилски Трајан, инж. во Ф-ката за порцелан „Борис Кидрич“ — за керамички производи.

13) Гаврилски Трајан, инж. во Ф-ката за порцелан „Борис Кидрич“ — за стакло, порцелан и керамичка стока.

14) Трцков Борис, приватен столар ул. „Влад. Назор“ бр. 1 — за намештај.

15) Павлов Трајче, директор на претпријатието „Богдан Каракостев“ — за бочварски производи.

16) Клиначев Ѓорѓи, приватен колар — за коларски производи.

17) Несторов Славејко, приватен столар — за столарски производи.

18) Крепиев Боро, комерцијалист во Трговското претпријатие „29 ноември“ — за текстил, кратка и плетена роба и конфекција.

19) Јовев Димче, магационер во Трговскиот дуќан „Кадица“ — за галантериска и базарска роба и играчки.

20) Зарезанков Ѓорѓија, директор на Курчиско крзнарската работилница „Димко Митрев“ — за крзнарска стока.

21) Бабунски Панче, комерцијалист во претпријатието „Работник“ — за јајарска стока, каделни и јутени производи.

22) Бабунски Панче, комерцијалист во претпријатието „Работник“ — за кожа, седларска и ременска стока, прибор и кожна галантерија.

23) Стојков Јовче, директор на Монополот — за тутун и тутунови преработки.

24) Тодоров Киро, управител на Ветеринарната станица — за стока и сточна храна.

25) Тодоров Киро, управител на Ветеринарната станица — за месо и месни производи.

26) Белев Борис, директор на претпријатието „Жито Вардар“ — за житарици и млински преработки.

27) Сурков Тодор, службеник во Околискиот народен одбор — за семенска стока.

28) Тодоров Киро, управител на Ветеринарната станица — за риба.

29) Паунов Ѓорѓија, работи во откупната станица во Т. Велес на претпријатието „Градинар“ — Скопје — за емиш, зарзават и овоштие и нивните преработки.

30) Василев Лазо, на работа во претпријатието „Шар“ — за млеко и млечни производи.

31) Ѓоргов Миле, на работа во претпријатието „Винар“ — за алкохолни и безалкохолни пијалоци.

32) Тлачинац Рајко, санитарен инспектор во НО на општината — за прехранбени артикли.

33) Забев Петре, книговодител во угостителското претпријатие „Македонија“ — за колонијална стока.

34) Вангелов-Методи, на работа во ангро „Вардар“ — за мешовита стока.

35) Хадзитенов Ордан, директор на Претпријатието за ауто-транспорт и шпедиција — за ауто-механичарски поправки.

36) Илиев Борис, приватен лимар — за занаетчиски лимарски услуги.

37) Бојасиев Атанас, на работа во Угостителското претпријатие „Весна“ — за посластичарски занает.

38) Бошков Благој, директор на Птицеводното претпријатие „Долно Оризари“ — за живина.

39) Ѓоргов Лазо, на работа во претпријатието ангро „Вардар“ — за мешовити индустриски артикли.

40) Курчиев Панче, работи во откупната станица во Т. Велес на претпријатието „Сировина“ од Белград — за отпадоци.

41) Костев Љубе, директор на Угостителското претпријатие „Македонија“ — за угостителство.

42) Купев Илија, на работа во претпријатието „Табак“ — за сурова кожа, волна и крзно, животински отпадоци и влакна.

43) Ѓрбев Киро, службеник во Околискиот народен одбор — за градежни услуги.

44) Панев Трајче, директор на претпријатието „Динамо“ — за електричарски услуги.

45) Клиначаров Ѓорѓија, приватен колар — за ковачки и коларски занает.

46) Сурков Тодор, службеник на Околискиот народен одбор — за лозарство.

47) Сираков Панче, службеник во Околискиот народен одбор — за финансии, сметководство и книговодство.

48) Белев Борис, директор на прет. „Жито Вардар“ — за зрени храни.

XXV. ЗА ЦУМАЈЛИЈА

1) Патерица Стево, зем. техничар во Земјоделското стопанство во с. Цумајлија — за житарици.

2) Панев Коле, земјоделец во с. Сарамзалино — за житарици.

3) Данев Томе, ветерин. техничар во Ветеринарната станица во Цумајлија, од Цумајлија — за сточна храна.

4) Серафимов Петре, зем. техничар во Земјоделското стопанство во Цумајлија, од Цумајлија — за сточна храна.

5) Данев Томе, ветерин. техничар во Ветеринарната станица — Цумајлија, од Цумајлија — за жива стока.

6) Меидинов Мурат, службеник во НОО — Цумајлија, од Цумајлија Милино — за жива стока.

7) Реџеп Абедин, службеник во тргов. претпријатие, с. Цумајлија, од Цумајлија — за кожа и волна.

8) Јованов Стојан, службеник во НОО — Цумајлија, во Цумајлија — за кожи и волна.

9) Туна Целал, службеник во НОО — Цумајлија, од Дорфулија — за овоштие и зарзават.

10) Соколов Методи, работник во Земјоделското стопанство Цумајлија, од Цумајлија — за овоштие и зарзават.

11) Младенов Глигор, учител во с. Црнилиште, од Црнилиште — за млеко и млечни производи.

12) Онков Зико, сточар во с. Коселери, од Коселери — за млеко и млечни производи.

13) Туна Целал, службеник во НОО — Цумајлија, од Дорфулија — за алкохолни пијалоци.

14) Златков Павле, земјоделски техничар во Земјоделското стопанство — Цумајлија, од Цумајлија — за алкохолни пијалоци.

15) Левент Асан, тутунов производител во Дорфулија, од Дорфулија — за тутунови производи.

16) Петерица Стево, земјоделски техничар во Земјоделското стопанство — с. Цумајлија, од Цумајлија — за тутунови производи.

17) Цонева Вера, службеник во НО на општината — Цумајлија, од Цумајлија — за текстил.

18) Шопова Ванга, службеник во НО на општината — Цумајлија, од Цумајлија — за текстил.

19) Митевски Досе, учител во Цумајлија, од Цумајлија — за конфекција.

20) Бетувски Стоимир, службеник во НО на општината — Цумајлија, од Цумајлија — за конфекција.

21) Стојковски Станое, службеник во НО на општината — Цумајлија, од Цумајлија — за галантерија.

22) Цонева Вера, службеник во НО на општината — Цумајлија, од Цумајлија — за галантерија.

23) Туна Целал, службеник во НО на општината — Цумајлија, од Дорфулија — за гумени производи.

25) Кедиров Мемед, службеник во НО на општината — Цумајлија, од Дорфулија — за гумени производи.

XXVI. ЗА ШТИП

1) Хаджимов Ристо, шеф на сметководството при Здружниот сојуз — за житарици.

2) Маџунаров Банчо, комерцијалист при Житен фонд — за житарици.

3) Серафим Атанасов, директор на Специјализираната задруга „Слога“ — за сточна храна.

4) Чучков Петар, раководител на Трговскиот дуќан „Овче Поле“ — за сточна храна.

5) Василев Васил, раководител на Месарскиот дуќан „Месо-риба“ — за жива стока.

6) Стефанов Иво, раководител на Месарскиот дуќан „Месар“ — за жива стока.

7) Ушински Митко, службеник во општината — за кожи и волна.

8) Каев Стојан, раководител на Трговскиот дуќан за кожи „Кожар“ — за кожи и волна.

9) Радев Боро, директор на претпријатието „Искрана“ — за овоштие и зарзават.

10) Калејски Митко, директор на претпријатието „Калинка“ — за овоштие и зарзават.

11) Арсов Добре, раководител на Млекарскиот дуќан „Здравје“ — за млеко и млечни производи.

12) Генадиев Ристо, службеник при Околискиот одбор — за млеко и млечни производи.

13) Попов Војо, директор на Претпријатието за производство на тутун — за тутун.

14) Стефанов Киро, тех. раководител на Претпријатието за обработка на тутун — за тутун.

15) Шпигов Александар, технички раководител во Памучната индустрија „Македонка“ — за памук.

16) Коцев Владо, раководител на „Макотекс“ — за памук.

17) Хаджимов Ристо, шеф на сметководство во Здружниот сојуз — за ориз.

18) Атанасов Серафим, директор на Специјализираната задруга „Слога“ — за ориз.

19) Миташов Мијалче, раководител на Маслодајната испостава — за маслодајни семиња.

20) Самарџиски Ристо, комерцијален директор во Спец. задруга „Слога“ — за маслодајни семиња.

21) Ушински Ванчо, директор на земјоделското училиште — за лозов посадочен материјал.

22) Судиклиски Тодор, директор на реонска опитна станица — за лозов посадочен материјал.

23) Алибегов Алија, директор на лозарското претпријатие „Грозд“ — за алкохолни пијалоци.

24) Везенков Ванчо, тех. раководител на Лозарското претпријатие „Грозд“ — за алкохолни пијалоци.

25) Кралев Мишо, раководител на Земјоделската аптека — за вештачки ѓубрива.

26) Шопов Љупчо, раководител на Семенското претпријатие — за вештачки ѓубрива.

27) Петрушевски Методи, директор на Претпријатието за земјоделски машини „Метална“ — за земјоделски машини.

28) Михајлов Панче, тех. раководител на Претпријатието за земјоделски машини „Метална“ — за земјоделски машини.

29) Креков Петар, директор на претпријатието „Четал“ — за огревно дрво и кумур.

30) Стојчев Тодор, директор на претпријатието „Огрев“ — за огревно дрво и кумур.

31) Василев Трајко, директор на Столарското претпријатие „Мебел“ — за дрво и граѓа.

32) Христов Драган, директор на Градежното претпријатие „Паруца“ — за дрво и граѓа.

33) Варадинов Петар, технички помошник во претпријатието „Мебел“ — за намештај.

34) Шапов Трајко, тех. раководител на претпријатието „Мебел“ — за намештај.

35) Чучков Киро, директор на претпријатието „Плачковица“ — за конзерви.

- 36) Јорданов Методи, раководител на Трговскиот дуќан „Лисец“ — за конзерви.
- 37) Калејски Митко, директор на претпријатието „Калинка“ — за масло.
- 38) Рибарски Тодор, службеник во претпријатието „Исхрана“ — за масло.
- 39) Шалев Петар, раководител на ресторантот „Предара“ — за сувомеснати производи.
- 40) Ѓоргов Тодор, директор на Угостителското претпријатие „Нов Белград“ — за сувомеснати производи.
- 41) Маѓинаров Тодор, раководител на содарата „Европа“ — за безалкохолни пијалоци.
- 42) Шалев Ванчо, раководител на Слаткарницата „Јагода“ — за безалкохолни пијалоци.
- 43) Сечков Никола, раководител на Трговскиот дуќан „Прехрана“ — за тестени производи.
- 44) Захариев Васил, продавач во книжарата „Метал“ — за шеќер и производи од шеќер.
- 45) Рубиша Моис, работник во Претпријатието за земјоделски машини „Метална“ — за алатни машини.
- 46) Балабанов Стојан, службеник во земјоделската аптека — за мотори.
- 47) Самуников Никола, механичар во работилницата „Грозд“ — за мотори.
- 48) Срцев Добре, раководител на Железарскиот дуќан „Метал“ — за железарски производи.
- 49) Панев Стојмир, раководител на Железарскиот дуќан „Караорман“ — за железарски производи.
- 50) Манчов Илија, раководител на Механичката работилница „Прогрес“ — за лимарски производи.
- 51) Стојчев Петар, лимар — за лимарски производи.
- 52) Кусакатов Јордан, службеник во Општината — за козметика.
- 53) Скерлев Димче, раководител на аптеката — за козметика.
- 54) Соколов Ратко, директор на Молерското претпријатие „Украс“ — за бои и лакови.
- 55) Музелов Борис, молер од град Штип — за бои и лакови.
- 56) Брашнарлов Митко, раководител на испостава за тутун — за тутунови производи.
- 57) Прошев Киро, директор на претпријатието за обработка на тутун — за тутунови производи.
- 58) Попов Трајче, тех. раководител во ткалната на „Македонка“ — за текстил.
- 59) Синдаков Димитар, заменик тех. раководител на ткалната на „Македонка“ — за текстил.
- 60) Гајдардиски Драги, заменик технички раководител на предилницата „Македонка“ — за предиво.
- 61) Јорданов Павле, раководител на Шивачката работилница „В. Доѓанџиски“ — за конфекција.
- 62) Гакев Ванчо, раководител на продавницата „Спорт“ — за галантерија.
- 63) Коџачев Димитар, службеник во Околискиот народен одбор — за кожарски производи.
- 64) Веселинов Моне, службеник во Комуналната банка — за кожарски производи.

- 65) Самарџиска Цвета, раководител на продавницата „Комбинат“ — за гумени производи.
- 66) Ѓорѓиев Ладе, раководител на Работилницата за кондури „Колектив“ — за кондури.
- 67) Шеќеринов Донче, кондурација во град Штип — за кондури.
- 68) Џидров Методи, раководител на Трговскиот дуќан „Метал“ — за вар.
- 69) Шопов Боро, директор на Комуналната установа — за тули и керамиди.
- 70) Зонев Моне, раководител на Отпад — за тули и керамиди.
- 71) Малинков Митко, директор на Електричното дистрибутивно претпријатие — за електрични материјали.
- 72) Смилков Васил, работник во Електричното дистрибутивно претпријатие — за електрични материјали.
- 73) Кавадарков Донче, директор на печатницата „Илинден“ — за печатарски услуги.
- 74) Ѓошев Ванчо, технички раководител во Печатницата „Илинден“ за печатарски услуги.
- 75) Ѓорѓиев Ванчо, раководител на кланицата — за коларски производи.
- 76) Бунгуров Трајче, работник во Коларскиот погон „Прогрес“ — за коларски производи.
- 77) Соколов Ратко, директор на Молерското претпријатие „Украс“ — за молерски услуги.
- 78) Христов Манаско, технички раководител на Градежното претпријатие „Паруца“ — за цемент.
- 79) Чепреганов Васил, службеник во Управа за патишта — за стакло.

XXVII. ЗА КОЧАНИ

- 1) Коцев Михаил, инж. агроном во НО на општината — Кочани, од Кочани — за житарици, сточна храна, овоштие, зарзават, млеко и млечни производи, памук, тутун, ориз, маслодајни семиња, лозов посадочен материјал, вештачки ѓубрива и алкохолни пијалоци.
- 2) Затаракот Живко, агроном во 33 „Средорек“ — Кочани, во Кочани — за житарици, сточна храна, овоштие, зарзават, млеко и млечни производи, памук, тутун, ориз, маслодајни семиња, лозов посадочен материјал, вештачки ѓубрива и алкохолни пијалоци.
- 3) Апостолов Методи, лекар во Ветеринарната станица во Кочани, од Кочани — за жива стока, кожи и волна, конзерви, масло, сувомесни производи и месо.
- 4) Михајлов Никола, агроном во Водната заедница во Кочани, од Кочани — за жива стока, кожи и волна, конзерви, масло, сувомесни производи и месо.
- 5) Трендов Христо, директор во Шумското претпријатие „Б. Кидрич“ во Кочани, од Кочани — за огревно дрво, кумур, дрвена граѓа, намештај.
- 6) Рибарски Димче, шумски инженер во Шумското индустриско претпријатие „Борис Кидрич“ во Кочани, живее во Кочани — за огревно дрво, кумур, дрвена граѓа и намештај.

7) Ковачки Јордан, висококвалификуван браварски работник во „Бр. Долина“ во Кочани, живее во Кочани — за земјоделски машини, алати, алатни машини, железарски производи и лимарски производи.

8) Мантов Марко, висококвалификуван браварски работник во Оризовата ф-ка „Масалница“ — с. Оризари, живее во Кочани — за земјоделски машини, алати, алатни машини, железарски и лимарски производи.

9) Атанасов Пецо, пазаришен инспектор во Народниот одбор на Општината Кочани — за тестени производи, шеќерни производи, од шеќер, козметика, бои и лакови, тутунови производи, алкалоиди, текстил, предиво, конфекција, галантерија, кожарски производи, гумени производи, кондури, цимент и стакло.

10) Попов Тодор, директор во Трговското претпријатие „Жетвар“ во Кочани, од Кочани — за тестени производи, шеќерни производи, од шеќер, козметика, бои и лакови, тутунови производи, алкалоиди, текстил, предиво, конфекција, галантерија, кожарски производи, гумени производи, кондури, цимент и стакло.

11) Арсов Иван, директор во Градежното претпријатие „Гранит“ — Кочани — за вар, тули, керамиди, керамични производи и електрични материјали.

12) Топузов Перо, директор во Занаетчиското претпријатие за електрични услуги — Кочани, во Кочани — за вар, тули, керамиди, керамични производи и електрични материјал.

13) Крушаров Живко, градежен техничар во НО на Општината — Кочани — за зидарски и молерски услуги.

14) Талев Иван, директор на Градежното претпријатие „Напредок“ — Кочани, живее во Кочани — за зидарски и молерски услуги.

XXVIII. ЗА СТРУМИЦА

1) Косев Киро, секретар на испоставата на трговската комора — за житарици.

2) Чутинов Ѓорѓи, Деловен сојуз — Струмица — за житарици.

3) Арсов Славче, агроном во селекционата станица — за сточна храна.

4) Гошев Никола, агроном во Земјоделското училиште — за сточна храна.

5) Алеф Вета Томчо, ветеринар во градската кланица — за жива стока.

6) Танчев Ванчо, гр. кланица со ладилник — за жива стока.

7) Панов Атанас, во Трговското претпријатие „Мерино“ — за кожи и волна.

8) Велински Киро, инж. агроном во Земјоделското училиште — за кожи и волна.

9) Фиданчев Александар, агроном во Градинарското претпријатие „Напредок“ — за емиш и зарзават.

10) Орцев Панче, земјод. техничар во Градинарското претпријатие „Напредок“ — за емиш и зарзават.

11) Чапаратков Димитар во Трговското претпријатие „Гранап“ — за млеко и млечни производи.

12) Русуманов Атанас, во Трговското претпријатие

13) Кост. Ивчев Славчо, агроном во Тутуновата

8) Мантов Марко, висококвалификуван брестаница — за тутун.

14) Чинков Славчо, во Тутуновата станица — за тутун.

15) Ристоманов Христо, агроном во Институтот за памук — за памук.

16) Шарламанов Коста, Откупна станица „Макотекс“ — за памук.

17) Попов Боро, агроном во Институт за памук — за ориз.

18) Николов Митко, во Трговското претпријатие „Благој Јанков“ — за ориз.

19) Паликарова Драгица, земјод. техничар во Откупната станица за маслодајни семиња — за маслодајни семиња.

20) Машкулов Стојан, Трговско претпријатие „Исхрана“ — за маслодајни семиња.

21) Николчев Киро, во Свицаро-бубарската задруга — за лоз. посадочен расад.

22) Манолев Борис, агроном во Земјоделското училиште — за лозов посадочен расад.

23) Смиљанов Андрико, претпријатие „Грозд“ — за алкохолни пијалаци.

24) Панов Бранко, во складот на претпријатието „Бисерка“ — за алкохолни пијалаци.

25) Илиев Ѓорѓи, агроном во претпријатието „Агротехника“ — за вештачки ѓубрива.

26) Шилинов Дончо, Трговско претпријатие „Задругар“ — за вештачки ѓубрива.

27) Баджаков Никола, Трговско претпријатие „Агротехника“ — за земјоделски машини.

28) Вуксановиќ Милисав, агроном во задружната школа — за земјоделски машини.

29) Стоев Ристо, во Трговското претпријатие „Македонија“ — за огревно дрво и кумур.

30) Вангелов Тимо, техничар во Шумското стопанство — за огревно дрво и кумур.

31) Цурев Мито, директор на столарската работилница — за намештај.

32) Захов Стоил, приватен тишлер — за намештај.

33) Божинокчев Нанчо, Самостоен трговски дуќан „Н. Трговина“ — за конзерви.

34) Костуранов Цветко, во Трговското претпријатие „Месар“ — за конзерви.

35) Минанова Ратка, професор во гимназијата — за масло.

36) Николчев Тимо, Трговско претпријатие „Гранап“ — за масло.

37) Карагоцев Киро, градеж. техничар во претпријатието „Бел камен“ — за градежен материјал.

38) Божинов Киро, во Трговското претпријатие „Нама“ — за градежен материјал.

39) Танчев Танчо, трговско претпријатие „Македонија“ — за сувомеснати производи.

40) Варгалјаков Димитар, ветеринарен техничар — за сувомеснати производи.

41) Гогушев Јанко, Инвалидско претпријатие „Борец“ — за безалкохолни пијалоци.

42) Босилјанов Тодор, во Занаетчиското претпријатие „Црвена звезда“ — за безалкохолни пијалоци.

43) Бубев Ристо, занаетчиско претпријатие „Струмешница“ — за тестени производи.

44) Аджимишев Ристо, професор во гимназијата — за тестени производи.

45) Шекерџиев Коста, Занаетчиско претпријатие „Црвена звезда“ — за шеќер и производи од шеќер.

46) Калеников Сократ, во Занаетчиското претпријатие „Црвена звезда“ — за шеќер и производи од шеќер.

47) Качурков Ристо, во Занаетчиското претпријатие „Прогрес“ — за алати и машини.

48) Поп Тодоров Мито, Занаетчиско претпријатие „Прогрес“ — за алати и машини.

49) Херцегони Фрањо, претпријатие „Ауто-транспорт“ — за мотори.

50) Трџаков Никола, Занаетчиско претпријатие „Прогрес“ — за мотори.

51) Пачоов Борис, приватен железар — за железарски производи.

52) Јанев Михаил, Занаетчиско претпријатие „Прогрес“ — за железарски производи.

53) Гарванлиев Кочо, приватен лимар — за лимарски производи.

54) Кировски Никола, приватен лимар — за лимарски производи.

55) Мучев Атанас, учител во гимназијата — за бои и лакови.

56) Чорев Славчо, град. кланица со ладилник — за бои и лакови.

57) Стоилов Душко, Трговско претпријатие „Нама“ — за козметика.

58) Манчев Ѓорѓи, професор во гимназијата — за козметика.

59) Филчевски Живко, тутунов склад — за тутунови производи.

60) Масев Ташо, Тргов. претпр. „Исхрана“ — за тутунови производи.

61) Стојкова Љубица, професор во задружната школа — за алкалоиди.

62) Бинчев Боро, агроном во Фитозащитната станица — за алкалоиди.

63) Танчев Митко, Трговско претпријатие „Нама“ — за текстил.

64) Крстев Ванчо, Трговско претпријатие „Гранап“ — за текстил.

65) Галев Кочо, Трговски дуќан „Слобода“ — за предиво.

66) Витлаков Надко, Трговски дуќан „Добра услуга“ — за предиво.

67) Манолев Манол, во Шивачката задруга „Герас Цунев“ — за конфекција.

68) Спиоров Киро, приватен шивач — за конфекција.

69) Богоев Дончо, самост. трговски дуќан „Билјана“ — за галантерија.

70) Бочев Коста, наставник во задружната школа — за галантерија.

71) Кирлјачев Атанас, Трговско претпријатие „Нама“ — за кожни производи.

72) Ичев Ристо, занаетчиско претпријатие „Слога“ — за кожни производи.

73) Динков Ристо, продавница на „Борово“ — за гумени производи.

74) Станков Јордан, Самостоен трговски дуќан „Пошет“ — за гумени производи.

75) Самаракот Васил, Занаетчиско претпријатие при Деловниот сојуз — за кондури.

76) Џорлев Петар, приватен кондурација — за кондури.

77) Дугазански Ванчо, градежен техничар во НО на општината — за цемент.

78) Малинов Никола, претпријатие „Пелагонија“ — за цемент.

79) Стојков Илија, Трговско претпријатие „Гранап“ — за стакло.

80) Панов Мито, занаетчиско претпријатие при деловниот сојуз — за стакло.

81) Бојчев Ефтим, рудник за фелшпад „Огражден“ — за вар.

82) Арабаџиев Васил, Народен одбор на општината — за вар.

83) Младенов Ристо, претпријатие „Еленица“ — за тули и керамида.

84) Стојанов Ристо, претпријатие „Еленица“ — за тули и керамида.

85) Цветков Ѓорѓи, приватен грнчар, — за грнчарија и порцулан.

86) Урдов Тодор, Установа за градско зеленило — за грнчарија и порцулан.

87) Ристоманов Димитар, Електрична централа — за електричен материјал.

88) Кировски Киро, претпријатие „Електрон“ — за електричен материјал.

89) Пилјафов Васио, градска печатница — за печатени производи.

90) Апостолов Јанко, Трговско претпријатие „Нама“ — за печатени производи.

91) Чиков Киро, Коларска задруга „Готен“ — за коларски производи.

92) Френков Ташо, приватен колар — за коларски производи.

93) Нешев Ѓорѓи, приватен молер — за молерски услуги.

94) Монеv Арлампи, приватен молер — за молерски услуги.

XXIX. ЗА СКОПЈЕ

1) Стефановски Трпе, директор на „Сеча“ — за јаглен и преработки од јаглен.

2) Трпков Кирил, „Сеча“ — за огревно дрво и јаглен.

3) Сидовски Славко, „Сеча“ — за огревно дрво и јаглен.

4) Анастасов Страхил, службеник во „Антро-метал“ — за производи од метална индустрија.

5) Пети Наум, на служба во „Технометал“, ул. „Питу Гули“ бр. 10 — за железарска и метална стока, велосипеди, машини за шиене и прибор.

6) Анастасов Страхил, службеник во „Ангро-метал“ — за железарска и метална стока, велосипеди, машини за шиене и прибор.

7) Панзов Боро, директор на „Аутомакедонија“ — за моторни возила, резервни делови и прибор.

8) Зографски Јован, на служба во Заводот за план на НРМ — за транспорт и сообраќај.

9) Икономов Цако, директор на „Агроснабдител“ — за земјоделски машини и алати, вештачки ѓубрива и средства за заштита на билките.

10) Зотик Трајко, на служба во „Електро-Скопје“ — за електро-инсталатерска струка.

11) Карапанчев Михаил, Електричарско претпријатие „Инсталатер“ — за електро-инсталатерска струка.

12) Михајловски Мики, радио механичар при Државниот секретаријат на НРМ — за радио механичарска струка.

13) Баланчевски Војо, радио техничар — за радио механичарска струка.

14) Мицковски Александар, — за електрични машини, електро-техничка роба, радио-апарати и прибор, електростопанство и електроиндустрија.

15) Ноновски Трајко, фотограф „Фото Центар“ — за фотографски и оптички апарати, инструменти и прибор.

16) Ивановски Александар, фотограф ул. „Мирче Ацев“ бр. 54 — за фотографски и оптички апарати, инструменти и прибор.

17) Бомбор Даре, директор на „Реплек“ — за медицински, здравствени и научни апарати, инструменти и прибор, лекови и санитарна стока.

18) Несторовски Јосиф, ул. „Орце Николов“ — за столарски прибор.

19) Мижимаков Ангеле, шеф за хемикалии во „Центрохемија“, ул. „Иван Милутиновиќ“ бр. 8 — за хемиски производи.

20) Арсовски Драган, шеф за фото материјали во „Центрохемија“, ул. „312“ бр. 4 — за хемиски производи.

21) Нешовски Илија, директор на „Центрохемија“ — за бои, лакови, хемикалии и прибор.

22) Диманин Лазар, наставник во Училиштето за ученици во стопанството „Димитрие Туцовиќ“ — за музички инструменти, радио-апарати и прибор.

23) Гиев Иван, изработка на музички инструменти, ул. „108“ бр. 25 — за музички инструменти, радио-апарати и прибор.

24) Доновски Ѓорѓи, на служба во Фабриката за сапун и козметика „Цветан Димов“ — за парфимериска и козметичка стока.

25) Томовски Сотир, арх. доцент на Техничкиот факултет, ул. „Крсте Мисирков“ бр. 26 — за градежништво и градежни материјали.

26) Косевски Владимир, на служба во Народниот одбор на Скопска околија — за градежништво и градежни материјали.

27) Томов Васил, на служба во претпријатието „Јасен“, ул. „Васил Главинов“ бр. 37 — за градежништво и градежни материјали.

28) Петровиќ Јордан, на служба во претпријатието „Караорман“ — за градежништво и градежни материјали.

29) Димковски Вукашин, на служба во претпријатието „Караорман“ — за градежништво и градежни материјали.

30) Димовски Стефче, на служба во претпријатието „Караорман“ — за градежништво и градежни материјали.

31) Илиевски Васе, молеро-фарбар — Околиски синдикален совет — за фарбарска струка.

32) Николовски Спасе, молеро-фарбар во претпријатието „Зограф“ — за фарбарска струка.

33) Сергиев Ангел, стаклобрусач во КПД Идризово — за стаклобрусачка струка.

34) Блажев Александар, ул. „Пајак“ бр. 8 — за стакло-брусачка струка.

35) Панчев Славко, фирмописец, ул. „437“ бр. 5 — за фирмописачка струка.

36) Гратчанец Киро, фирмописец, ул. „Ѓуро Стругар“ бр. 4 — за фирмописачка струка.

37) Пецев Димче, претставител на Фабриката за стакло — Параќин — за стакло, порцулан и керамичка стока.

38) Богоевски Богоја, секретар за индустрија во Извршниот совет на НРМ — за производи од дрвна индустрија.

39) Киранов Илија, мебелостолар, ул. „493“ бр. 10 — за дрвна индустрија и намештај.

40) Тасевски Љупчо, мебелостолар во претпријатието „Јавор“ — за дрвна индустрија и намештај.

41) Младенов Томе, Лозов расадник „Бутел“ — за коларо-ковачка струка.

42) Иванов Спиро, колар, ул. „105“ бр. 43 — за коларо-ковачка струка.

43) Варадинов Иван, столар, ул. „222“ бр. 27а — за градежно-столарска струка.

44) Јованов Димче, столар во Столарската задруга „Просперитет“ — за градежно-столарска струка.

45) Ристиќ Милош, бочваро-качар, ул. „116“ бр. 44 — за бочварска струка.

46) Костов Ѓорѓи, бочваро-качар, ул. „394“ бр. 57 — за бочварска струка.

47) Арсовски Страте, книгоиздателство „Кочо Рацин“ — за производи од индустријата на хартија, канцелариски материјал, прибор за пишување, школски прибор и за книжарска струка.

48) Атанасовски Киро, директор на Издавачкото претпријатие „Култура“ — за издавачка делатност, книги и музикалии.

49) Антов Коце, директор на „Разнопромет“ — за текстил, кратка и плетена стока и конфекција.

50) Потевски Димитар, претпријатие „Индустриски стоки“, ул. „Марксова“ бр. 19 — за текстил кратка и плетена стока и конфекција.

51) Велков Јордан, претпријатие „Индустриски стоки“, ул. „468“ — за текстил, кратка и плетена стока и конфекција.

52) Силјановски Владо, Кондурациски дуќан „Работник“ — за обуки.

53) Тодоров Драган, Кондурациска задруга „Напредок“ — за обулки.

54) Аневски Андро, на служба во „Ангрокожа и гума“, ул. „55“ бр. 35 — за обулки.

55) Златковски Страхил, „Ангрокожа и гума“, ул. „Водњанска“ бр. 7 — за кожа, седларска и ременарска стока, прибор и кожна галантерија.

56) Димитровски Киро, претпријатие „Колектив“ — за кожа, седларска и ременарска стока, прибор и кожна галантерија.

57) Тодоровски Раде, претпријатие „Спорт“ — за кожа, седларска и ременарска стока, прибор и кожна галантерија.

58) Узеизи Узеир, претпријатие „Макотекс“ — за кожа, седларска и ременарска стока, прибор и кожна галантерија.

59) Инж. Димитриев Стоил, Завод за стопанско планирање на НРМ — за тутун и тутунови производи.

60) инж. Камчев Христо, тутунов комбинат — за тутун и тутунови производи.

61) Црвенковски Живко, „Стокопромет“ — за добиток и добиточна храна, месо и преработки од месо.

62) Гризовски Гјуша, директор на „Жито фонд“ — за житарици и млински преработки.

63) Бајрами Супхи, — за житарици и млински преработки, во „Житофонд“.

64) Михајлов Гоко, Житна заедница Скопје — за житарици и млински преработки.

65) инж. Бабамав Лазар, Земјоделски испитателен институт — за житарици и млински преработки.

66) Анчев инж. Тихомир, доцент на Земјоделско-шумарскиот факултет — за житарици и млински преработки.

67) инж. Гиров Јордан, „Семе-Вардар“ — за семенска стока.

68) Глигоров инж. Спасе, Земјоделски испитателен институт — за семенска стока.

69) Килиманов Иван, Фабрика за конзерви „Вардар“ — за животни намирници.

70) Георгиев Стеван, Фабрика за конзерви „Вардар“ — за животни намирници.

71) Дабевски Андон, претпријатие „Иднина“ — за животни намирници.

72) Димитров Борис, на служба во Претпријатието „Ангро-колонијал“ — за деликатесни производи и производи од шеќер и какао.

73) Настев Трајко, на служба во претпријатието „Ангро-колонијал“ — за деликатесни производи и производи од шеќер и какао.

74) Дабевски Андон, на служба во претпријатието „Иднина“ — за деликатесни производи и производи од шеќер и какао.

75) Икономов Александар, в.л. „29“ бр. 11 — за деликатесни производи од шеќер и какао.

76) инж. Велјанов Димче, Земјоделски испитателен институт — за емиш, зарзават и овоштие и нивни преработки.

77) инж. Спиров Христо, пензионер, ул. „102“ бр. 10 — за емиш, зарзават и овоштие и нивни преработки.

78) инж. Попов Спасе, Земјоделско стопанство „Остров“ — за емиш, зарзават и овоштие и нивни преработки.

79) Андреевски Ристо, ул. „250“ бр. 17 — за емиш, зарзават и овоштие и нивни преработки.

80) Велковски Миле, ул. „116“ бр. 5 — за емиш, зарзават и овоштие и нивни преработки.

81) Лазаровски Боге, претпријатие „Јагода“ — за овоштарство.

82) инж. Манушев Боро, во Заводот за овоштарство — за емиш, зарзават и овоштие и нивни преработки.

83) инж. Матов Крум, во Заводот за овоштарство — за емиш и зарзават и овоштие и нивни преработки.

84) Миновски Данчо, во Секретаријатот за земјоделство на НРМ — за емиш, зарзават и овоштие и нивни преработки.

85) Паркачев инж. Наталија, Земјоделско-шумарскиот факултет — за млеко и млечни производи.

86) Новевски инж. Радован, Народен одбор на Скопска околија — за млеко и млечни производи.

87) Филиповски Доксе, претпријатие „Шар“ — за млеко и млечни производи.

88) Куновски Лазар, Претпријатие за млеко „Шар“ — за млеко и млечни производи.

89) Томовски Васил, директор на конзумната млекара — за млеко и млечни производи.

90) Велковски Рувче, во претпријатието „Жито леб“ — за леб и пецива.

91) Стојановски Ацо, во претпријатието „Жито леб“ — за леб и пецива.

92) Петровски инж. Никола, на служба во Заводот за рибарство — за риба.

93) Сидоровски инж. Миле, на служба во Заводот за рибарство — за риба.

94) Шолевски инж. Драган, на служба во Управата за градско и вонградско зеленило — за цвеќиња.

95) Дугановски Армодије, директор на „Алкопромет“, ул. „Гоце Делчев“ бр. 16 — за алкохолни и безалкохолни пијалоци.

96) Николовски Иван, главен магационер, в.л. 341 бр. 15 — за алкохолни и безалкохолни пијалоци.

97) Мисајловски инж. Боро, Завод за лозарство на НРМ — за алкохолни и безалкохолни пијалоци.

98) инж. Петровски Жарко, во Завод за лозарство на НРМ — за алкохолни и безалкохолни пијалоци.

99) Стаменски Бранко, на служба во претпријатието „Макотекс“ — за сурова кожа, волна и крзно.

100) Ѓорѓевски инж. Јордан, Земјоделско-шумарски факултет — за индустриски билки.

101) Ѓозева инж. Нада, Секретаријат за земјоделство на НРМ — за индустриски билки.

102) инж. Ѓорѓевски Јордан, Земјоделско-шумарски факултет — за лековити билки.

103) Велков Илија, директор на претпријатието „Билка“ — за лековити билки.

104) Костадинов Манчо, на служба во претпријатието „Билка“ — за лековити билки.

105) Бошковски Драган, на служба во претпријатието „Билка“ — за лековити билки.

106) Бисевски Ристо, во претпријатието „Кооператива“ — за производи од домашни ракотворби и уметнички занаети.

107) Настевски Гого, на служба во претпријатието „Скопски магазин“ — за мешовита индустријска стока.

108) Димов Стевче, на служба во претпријатието „Караорман“ — за граѓевинска стока.

109) Михајлов Борислав, директор — за отпадоци.

110) Ивановски Томо, службеник во претпријатието „Отпад“ — за отпадоци.

111) Ивановски Томо, во претпријатието „Отпад“, ул. „Егејска“ бр. 4 — за стари работи.

112) Бабанов Ристо, на служба во Угостителската комора на НРМ — за угостителство.

113) Димовски Т. Димо, ул. „Иво Рибар — Лола“ бр. 60 — за угостителство.

114) Угриновски Л. Александар, ул. „71“ бр. 43 — за угостителство.

115) Џиков Трајко, ул. „Илинденска“ бр. 59 — за колонијална стока.

116) Нимовски Спиро, ул. „Орце Николов“ бр. 31 — за колонијална стока.

117) Димитров Борис, на служба во претпријатието „Ангроколонијал“ — за колонијална стока.

118) Ѓорѓиев Борис, аутомеханичар во претпријатието „Автомеханика“ — за аутомеханичарски поправки.

119) Ковачевски Илија, аутомеханичар во претпријатието „Вардар“ — за аутомеханичарски поправки.

120) Перчинков Јосиф, часовничар, ул. „Гоце Делчев“ бр. 27 — за часовничарски занает.

121) Кртев Ѓорѓи, на служба во Секретаријатот за финансии на НРМ — за финансиски работи, сметководство и книговодство.

122) инж. Пемовски Димче, на служба во Заводот за лозарство на НРМ — за лозарство.

123) Лелеков Илија, на служба во Заводот за лозарство на НРМ — за лозарство.

124) Михајловски Ѓоко, во Житната заедница Скопје — за зрнана храна.

СУ. бр. 354

16 февруари 1957 година

Скопје

Претседател

на Вишиот стопански суд на НРМ.

П. Лештаров, с. р.

Огласен дел

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните
загубени документи

РАЗНИ ДОКУМЕНТИ

Свидетелство бр. 125 од 1-IV-1947 год. за завршено IV одделение на Живко Ангеловски, с. Клеичевци — Кумановско. (781)

Здравствена легитимација бр. 5386, издадена од Заводот за социјално осигурување — Охрид на Мери Тихомирова Милосављевиќ, Охрид.

Фактура бр. 20477 од 17-IX-1956 год. издадена од Градежното претпријатие „Белград“ во с. Вратница на Мемиши Ваит, с. Нераште — Тетовско. (783)

Фактура бр. 21393, издадена од Градежното претпријатие „Белград“ во с. Вратница на Мемиши Неим, с. Нераште — Тетовско. (784)

Индекс бр. 182, издаден од Медицинскиот факултет — Скопје на Илија Ванчески, Скопје. (785)

Мајсторско право бр. 103 и дозвола бр. 3892, издадени од Занаетчиската комора — Скопје на Панче Стефановски, Скопје. (765)

Здравствена легитимација бр. 117627, издадена од Заводот за социјално осигурување на Зорица Смилевска, Скопје. (787)

Здравствена легитимација бр. 135694, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на Сика Јаневска, Скопје. (788)

Воена легитимација бр. 9186, издадена од В. П. 2665 — Марибор на Марко Карапанџиќ, Скопје, В. П. 8626. (789)

Свидетелство за нижи течајни испит през 1935/36 год., издадено од Женската гимназија — Скопје на Душица Ѓорѓевиќ, Белград. (790)

Студентска легитимација бр. 1173, издадена од Медицинскиот факултет — Скопје на Драгољуб Савича Прелевиќ, Скопје. (791)

Воена легитимација бр. 2103, издадена од В. П. 3566 — Загреб на Марко Зозиќ, В. П. 8374/19 — Скопје. (792)

Здравствена легитимација бр. 107503, издадена од Заводот за социјално осигурување — Љубљана на Жибрат Едвард, Ф-ка „Македонка“ — Штип. (793)

Здравствена легитимација бр. 20553 на Љубомир Илиески, ул. „Егејска“ бр. 41 — Прилеп. (794)

Здравствена легитимација бр. 13223, издадена од Заводот за социјално осигурување — Куманово на Борис А. Денковски, ул. „ЈНА“ — Куманово. (795)

Оружен лист рег. бр. 3330, серија бр. 415840, издадена од СВР — Радовиш на Исмаил Асанов Ристов, с. Радичево — Радовиш. (796)

Здравствена легитимација бр. 28907, издадена од Заводот за социјално осигурување — Куманово на Бехија Реџеџи, ул. „Ф. Наскова“ бр. 22 — Куманово. (797)

ЗАГУБЕНИ ПЕЧАТИ

Се огласува за неважен загубениот округли печат на Осмолетката „Гоце Делчев“ — Скопје, под назив: Осмолетка „Гоце Делчев“ — Скопје. (10)

Се огласува за неважен загубениот печат на „Антрографа“ — Скопје, под назив: Претпријатие за промет со градежни материјали на едро „Антрографа“ — Скопје. (4)

Се огласува за неважен загубениот округли печат на Земјоделската задруга „Извор“ — с. Војшанци под назив: Земјоделска задруга „Извор“ — с. Војшанци — Титоввелешко. (253)

Се огласуваат за неважни загубените печат и штембил на Земјоделското овоштарско стопанство „Овоштар“ — с. Трново под назив: Земјоделско овоштарско стопанство „Овоштар“, с. Трново — Битолско.

Здравствена легитимација бр. 45332, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на Бранко Орданов, Скопје. (799)

Здравствени легитимации бр. 126168, 126169 и 126170 на Даница, Перо и Гуга Ристовски, издадени од Заводот за социјално осигурување — Скопје. (800)

Сообраќајна дозвола бр. 526, издадена од СВР — Скопје на Претпријатието за транспорт на електростопанството — Скопје. (802)

Возачка дозвола бр. 818, издадена од СВР — Скопје на Јашар Јашаровски, Скопје. (803)

Дозвола за ловна пушка под рег. бр. 567, издадена од СВР — Скопје на Зибар Муаремов Ајруловски, с. Страчинци — Скопско. (801)

Работна книшка бр. 780 издадена од Бирото за посредување на трудот — Скопје на Ѓорѓи Милан Димов, Скопје. (804)

Белешка бр. 8702 од 2-X-1956 год. на исплата домати 970 кг. по 10 динари вкупно 9.700 дин., издадена од Фабриката „Вардар“ — Скопје на Шакир Аџија, ул. „Дрварска“ бр. 105 — Скопје. (805)

Здравствена легитимација бр. 5083, издадена од Заводот за социјално осигурување — Штип на Зоја Борисова Димитрова, ул. „Ванчо Прке“ бр. 72 — Штип. (806)

Здравствена легитимација бр. 34624, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на Кузман С. Јовчевски, Скопје. (807)

Диплома бр. 58, за завршено Економски техникум во Скопје на Костадинка М. Гутева, Скопје. (808)

Здравствена легитимација бр. 29304, издадена од Заводот за социјално осигурување — Битола на Љубица Милошевска, Битола. (809)

Здравствена легитимација бр. 29305, издадена од Заводот за социјално осигурување — Битола на Цвета Милошевска, Битола. (810)

Здравствена легитимација бр. 657, на Донка Георгиева, ул. „Гостивар“ бр. 13 — Битола. (811)

Здравствена легитимација бр. 8035, на Драган Петрески, с. Лениште — Прилеп. (812)

Работна книшка бр. 22395, издадена од Бирото за посредување на трудот — Скопје на Милан Јовков, Скопје. (813)

Сметки под бр. 5181, 4997, 6834 и 5948, издадени од Фабриката „Вардар“ — Скопје на Усеин Хаџибулиќ, с. Сарај — Скопско. (814)

Работна книшка бр. 2606, издадена од Бирото за посредување на трудот — Гостивар на Стојан Јончев Велјаноски, V-Градилиште, Стрезимир Г. П. Маврово — Гостивар. (815)

Подофицерска легитимација бр. 47479 на водник Поповиќ Ристо В. П. 7451/3 с. Старавина — Битолско. (816)

Режиска карта, издадена од Железничката станица с. Табановце на Милан Ќириќ, с. Табановце — Куманово. (817)

Свидетелство за завршен II клас бр. 210, издадено од Осмолетката „Маршал Тито“ с. Злетово на Васил Стојанов Трајчев, с. Лесново — Штипско. (819)

Здравствена легитимација бр. 9322, издадена од Заводот за социјално осигурување — Тетово на Цветко Николовски, с. Теарце — Тетовско. (820)

Работна книшка рег. бр. 2944, серија бр. 061526, издадена од Бирото за посредување на трудот — Куманово на Лепосава Серафим Костевска, с. Опаје — Кумановско. (821)

Работна книшка бр. 222, серија бр. 134130, издадена од Бирото за посредување на трудот — Куманово на Стојна Серафим Максимовска, с. Опаје — Кумановско. (822)

Здравствена легитимација бр. 7501, издадена од Заводот за социјално осигурување — Штип на Јордан Јанакиев, ул. „Карл Маркс“ бр. 25 — Штип. (823)

Дозвола за носење на оружје под бр. 1413, издадена од СВР — Битола на Асим Сулејман Рамадановски, ул. „Мирче Ацев“ бр. 60 — Битола. (824)

Документ бр. 3110, издаден од Фабриката „Вардар“ — Скопје на Трајко Соколов, с. Стојаковци — Скопје. (825)

Здравствена легитимација бр. 37964, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на Блаже Пупулевски, Скопје. (826)

Здравствена легитимација бр. 40712, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на Мефтул Али Агуши, Скопје. (827)

Здравствена легитимација бр. 43093, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на Лилјана А. Стојанова — Скопје. (828)

Здравствена легитимација бр. 1939, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на Миле Здравковски, с. Драчево — Скопско. (829)

Здравствена легитимација бр. 27152, издадена од Заводот за социјално осигурување — Куманово на Живоин Стаменковски, с. Јачинце — Кумановско. (830)

Здравствена легитимација бр. 25509, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на Родна Диме Трајковска, Скопје. (831)

Здравствена легитимација бр. 70914, издадена од Заводот за социјално осигурување — Охрид на Митко Јанкуловски, с. Сливно — Охридско. (832)

Сообраќајна дозвола за моторно возило марка „Орел-Влиц“ М—294, издадена од СВР — Скопје

на Автотранспортното претпријатие „Пролетер“ — Скопје. (833)

Легитимација за резервни офицери сер. ПУ—Т—2 бр. 4817, издадена во Витово на Витомир Стојчевски — Скопје. (834)

Воена објава бр. 0009061, издадена од В. П. 4762 на Миливој Стоилов Тренчевски, ул. „Мирче Ацев“ бр. 13 — Штип. (836)

Работна книшка бр. 3884, издадена од Бирото за посредување на трудот — Скопје на Гани Исуф, Скопје. (837)

Здравствена легитимација бр. 4482, издадена од Заводот за социјално осигурување — Дебар на Јован Павловски, Скопје. (838)

Здравствена легитимација бр. 42426, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на Паца Мојнова — Скопје. (839)

Здравствена легитимација бр. 179117, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на Дуко Трајко Угриновски, Скопје. (840)

Работна книшка бр. 28049, издадена од Бирото за посредување на трудот — Скопје на Звонка Златанова, Скопје. (841)

Свидетелство за положен испит браварски во метална струка под бр. 1738/19-VII-1956 год., издадено од Градската општина — Титов Велес на Љубе Арсов, ул. „Браќа Миладинови“ бр. 1 — Титов Велес. (842)

Здравствена легитимација на Лазе Карацов, Титов Велес. (843)

Здравствена легитимација бр. 24085, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на Целат Усеинов, Скопје. (844)

Здравствена легитимација бр. 2306, издадена од Заводот за социјално осигурување — Струмица на Ѓорѓи Ристов, ул. „Партизанска“ бр. 21 — Струмица. (845)

Здравствена легитимација бр. 4539, на Лилјана Баткова, Титов Велес. (846)

Сообраќајна дозвола број 171 за моторно возило марка „Бетфорд“ рег. бр. 6160, издадена од СВР — Куманово на Претпријатието за јавен авто-транспорт — Куманово. (847)

Здравствена легитимација бр. 11731, издадена од Заводот за социјално осигурување — Куманово на Имери Ештрефа Бајрам, с. Никуштак — Кумановско. (848)

Возачка дозвола бр. 1083, издадена од СВР — Скопје на Селим Шахиновиќ, ул. „Охридска“ бр. 9 — Скопје. (849)

Здравствена легитимација бр. 110460, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на Ајдин Далипов, Скопје. (850)

Здравствена легитимација бр. 89576, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на Ѓорѓи Колевски, с. Миладиновци — Скопско. (851)

Здравствена легитимација бр. 96569, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на Милан Николовски, Скопје. (852)

Здравствена легитимација бр. 143095, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на Ханифе Керими, Скопје. (853)

Работна книшка издадена од Бирото за посредување на трудот — Скопје на Драган Илија Даскалов, Скопје. (854)

Здравствена легитимација бр. 32713, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на Ѓорѓи Тасевски, Скопје. (855)

Здравствена легитимација бр. 29362, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на Киро Петре Атанасов, Скопје. (856)

Здравствени легитимации бр. 270, 271, 272, 273 на Никола, Киро, Иван и Ангел Лазарови Алексови и бр. 266 на Лазар Алексов Зафиров, с. Злетово — Кочани. (857)

Легитимација за повластено патување под бр. 085999 од 24-I-1956 г. издадена од Советот за народно здравје и социјална заштита на НО на Штипска околија на Благој П. Кацарски, с. Владимирово — Берово. (858)

Весика бр. 26/412 од 16-III-1954 год., издадена од Турскиот конзулат во Скопје на Јусуф Шефки Џабир, с. Десово — Прилеп. (859)

Здравствена легитимација бр. 62979, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на Нација Таир Шериф, Скопје. (860)

Здравствена легитимација бр. 3358, издадена од Заводот за социјално осигурување — Ресен на Никола Борев Танасовски, с. Евла — Ресен. (861)

Работна книшка рег. бр. 3064, серија бр. 121188, издадена од Бирото за посредување на трудот — Струмица на Данка Илиева Костова, с. Василево — Струмица. (862)

Калифинско право бр. 195 од 31-XII-1948 год. издадено од ГНО — Титов Велес на Ангел Јовановски, с. Папрадник — Титоввелешко. (863)

Здравствена легитимација бр. 62745, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на Смина Ангеловска, Скопје. (864)

Здравствена легитимација бр. 132717, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на Спасо С. Ицковски, Скопје. (865)

Работна книшка бр. 41073, издадена од Бирото за посредување на трудот — Скопје на Стојан Ѓорѓев Пешевски, Скопје. (866)

Мајсторско право за занает шнајдер, издадено од Градскиот одбор — Скопје на Љубинка Алексиќ, Скопје. (867)

Здравствена легитимација, издадена од Заводот за социјално осигурување Скопје на Зејнула Азем, Скопје. (868)

Здравствена легитимација бр. 131152, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на Фејма Биберовиќ, Скопје. (869)

Мајсторско право бр. 1954 од 11-VII-1946 год. издадено од Градскиот народен одбор — Скопје на Томе С. Димитров, Скопје. (870)

Здравствена легитимација бр. 144236, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на Јакуб Хајдар Хусеин, Скопје. (871)

Индекс бр. 1782, издаден од Медицинскиот факултет — Скопје на Никола Г. Наумчески, Скопје. (872)

Здравствена легитимација бр. 37688, издадена од Заводот за социјално осигурување — Битола на

Марика Анастас Здравковска, ул. „Даме Груев“, бр. 106 — Битола. (873)

Здравствена легитимација бр. 21701, издадена од Заводот за социјално осигурување — Битола на Цветан Анастас Здравковски, Битола. (874)

Здравствена легитимација бр. 27807, издадена од Заводот за социјално осигурување — Битола на Драгиња Михајло Здравковска, Битола. (875)

Воена буква на Стојан Зафир Симов, Станица на Народната милиција с. Миравци — Гевгелија. (876)

Сообраќајна дозвола бр. 2307, издадена од СВР — Тетово на Селанската работна задруга „Кочо Рацин“ с. Лазарополе — Гостивар. (877)

Диплома за завршена Нижа метална индустриска школа во Скопје на Владимир Станковиќ, с. Матејче — Кумановско. (2)

Сообраќајна книшка бр. 1905 на Муарем Сулејмани, ул. „Иво Рибар — Лола“ бр. 54 — Гостивар. (3)

Здравствена легитимација бр. 47223, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на Сулејман Јахи, Скопје. (5)

Здравствена легитимација бр. 47223, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на Сулејман Јахи, Скопје. (5)

Потврда од продадени патлици на 526 кг. на сума од 5260 дин., издадена од Фабриката „Вардар“ — Скопје на Стоилко Блажев, с. Белимбегово — Скопско. (6)

Здравствена легитимација бр. 77435, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на Игно Арсовски, Скопје. (7)

Тапија бр. 147, издадена од Управата на полицијата. — Скопје на Ѓорѓи Иванов, ул. „Питу Гули“ бр. 35 — Скопје. (8)

Свидетелство за завршен први учителски курс, издадено од Учителската школа „Никола Карев“ — Скопје през 1945 год. и свидетелство за завршен II учителски курс, издадено од Учителската школа „Браќа Миладинови“ — Битола през 1951 год. на Милутин Теодосиев Поповски, Брод Македонски. (9)

Здравствена легитимација бр. 92041, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на Воислав Б. Цветковски, Скопје. (11)

Здравствена легитимација бр. 43721, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на Ирена З. Меновска, Скопје (12)

Здравствена легитимација бр. 132990, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на Руса Петрова, Скопје. (13)

Здравствена легитимација бр. 18733, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на Игор Воислав Манасиевски, Скопје. (14)

Здравствена легитимација бр. 27347, издадена од Заводот за социјално осигурување — Битола на Марија Ангелова, ул. „Стиф Наумов“ бр. 86 — Битола. (15)

Здравствена легитимација бр. 20313, на Јанко Коста Катушев, ул. „Трајко Тарцан“ бр. 9 — Прилеп. (16)

Здравствена легитимација бр. 16911, на Борис Георгиев Арсов, ул. „М. Гинева“ бр. 20 — Титов Велес. (17)

Работна книшка рег. бр. 5778, серија бр. 168812, на Цвета Трајко (Илчова) Карадоска, Нова Населба“ бр. 13, II дел — Титов Велес. (18)

Работна книшка бр. 5630, серија бр. 193870, издадена од Бирото за посредување на трудот — Тетово на Бајрами Демо Јусуф, ул. „Корушка“ бр. 4 Тетово. (19)

Здравствена легитимација бр. 21090, на Фетан Шорафедин, с. Веруток — Гостивар. (20)

Здравствена легитимација бр. 14800, издадена од Заводот за социјално осигурување — Штип на Марија Станчева, ул. „Хр. Мисирков“ бр. 45 — Штип. (21)

Окружен лист бр. 1191, издаден од СВР — Штип на Михаил Ѓорѓиев Каширов, с. Негрево — Штипско. (22)

Работна книшка бр. 27799, издадена од Бирото за посредување на трудот — Скопје на Перса Крстевска, Скопје. (23)

Работна книшка бр. 7963, издадена од Бирото за посредување на трудот — Скопје на Сулеман Аки, Скопје. (24)

Работна книшка бр. 294739, издадена од Бирото за посредување на трудот — Скопје на Санде Милошевски, Скопје. (25)

Здравствена легитимација бр. 77784, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на Никола Бошков, Скопје. (26)

Здравствената легитимација бр. 79394, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на Надежда Георгиевска, Скопје. (27)

Работна книшка бр. 8985, издадена од Бирото за посредување на трудот — Скопје на Осман Рамадан Арифов, Скопје. (28)

Работна книшка бр. 6475, издадена од Бирото за посредување на трудот — Скопје на Ѓорѓија Н. Костовски, с. Црешево — Скопско. (29)

Работна книшка бр. 3205, издадена од Бирото за посредување на трудот — Скопје на Рада С. Стојковиќ, Скопје. (31)

Здравствена легитимација бр. 94719, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на Доста Т. Исaилова, Скопје. (32)

Здравствена легитимација бр. 9207, издадена од Заводот за социјално осигурување — Гевгелија на Марија Проданова, с. Моин — Гевгелија. (33)

Здравствена легитимација бр. 3169, издадена од Заводот за социјално осигурување Штип на Љупчо Глигоров Новаков, ул. „В. Главинов“ бр. 13а — Штип. (34)

Возачка дозвола бр. 54 на Ангеле Цветановски, с. Осичани — Скопско. (35)

Сообраќајна дозвола бр. 1025 на Земјоделската задруга „Слобода“ — с. Кадино — Скопско. (36)

Здравствена легитимација бр. 21257, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на Ружица Дејковиќ, Скопје. (37)

Работна книшка бр. 192, издадена од Бирото за посредување на трудот — Скопје на Сабри Сулеманов, Скопје. (38)

Здравствена легитимација издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на Рафиз Брова, Скопје. (39)

Здравствена легитимација бр. 3085, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на Иван Домазетов, Скопје. (40)

Објава за патување на железница под бр. 572, издадена од Дирекција на железниците — Скопје на Владо Д. Аврамчев, Скопје. (41)

Здравствена легитимација бр. 3676, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на Султана К. Гавроска — Скопје. (42)

Здравствена легитимација бр. 24312, издадена од Заводот за социјално осигурување — Битола на Весела М. Неделкова, ул. „Облаково“ бр. 20 — Битола. (43)

Здравствена легитимација на Трајан Влаоски, с. Лешани — Охридско. (44)

Здравствена легитимација бр. 3847, издадена од Заводот за социјално осигурување — Кавадарци на Невенка Митрева Андонова, ул. „Бр. Десови“ бр. 75 — Кавадарци. (45)

Здравствена легитимација бр. 10018 на Илија Ристов Симонов, работник на станица — Титов Велес. (46)

Сообраќајна дозвола на камион марка „Пионер“ рег. бр. 4628, издадена од СВР — Штип на Градежното претпријатие „Бетон“ — Градилиште бр. 5 — Штип. (47)

Здравствена легитимација, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на Јонуз А. Алиповски, Скопје. (48)

Здравствена легитимација, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на Доне С. Трифунов, Скопје. (49)

Здравствена легитимација бр. 12862, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на Царевка Солтирова, Скопје. (50)

Здравствена легитимација издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на Васил В. Панчевски, Скопје. (51)

Здравствена легитимација бр. 75520, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на Марика Јаначкова, Скопје. (52)

Работна книшка бр. 535, серија бр. 063192, издадена од СВР — Куманово на Петар Илиев Перушевски, с. Романовце — Кумановско. (53)

Работна книшка бр. 108197, издадена од Заводот за социјално осигурување — Кр. Паланка на Ѓорѓи Ристов Илиевски, с. Жидилово — Кр. Паланка. (54)

Работна книшка бр. 1578, серија бр. 117523, издадена од Бирото за посредување на трудот — Титов Велес на Олга К. Панева, ул. „Цветан Арсов“ бр. 20 — Титов Велес. (55)

Здравствена книшка бр. 24718, издадена од Заводот за социјално осигурување — Титов Велес на Даница Николиќ, ул. „Вера Циривири“ бр. 1 — Т. Велес. (56)

Здравствена легитимација бр. 1573 на Александра Варналиева, ул. „Киро Рогожаров“ Титов Велес. (57)

Свидетелство бр. 11 за завршено IV одделение, издадено од Основното училиште с. Боговиње на Џафери Рушит Исмет, ул. „Мирче Ацев“ бр. 20 — Тетово.

Индекс бр. 1917, издаден од Медицинскиот факултет — Скопје на Љубомир Дончев, Скопје. (59)

Студентска легитимација бр. 1676, издадена од Медицинскиот факултет — Скопје на Стојмер Вељаноски, Скопје. (60)

Здравствена легитимација бр. 17878, издадена од Заводот за социјално осигурување — Титов Велес на Родна Атанасова Тодорова, ул. „Гоце Делчев“ бр. 17 Т. Велес. (62)

Милиционерска легитимација бр. 52380 и здравствена книшка бр. 1999 на Славе Михајлов Ристовски, ул. „Кочо Зози“ бр. 75 — Гостивар. (63)

Возачка дозвола бр. 879, издадена од СВР — Штип на Часлав Трајков Јонев, ул. „Крсте Мисирков“ бр. 13 — Штип. (64)

Здравствена легитимација бр. 12273, на Стојко Савков Мацов с. Борово — Кр. Паланка. (65)

Здравствена легитимација бр. 78827, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на Тома Патковиќ, Скопје. (66)

Здравствена легитимација бр. 34968, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на Душан Васков Поповски, Скопје. (67)

Здравствена легитимација бр. 64829, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на Ацо Ѓорѓиевски, Скопје. (68)

Здравствена легитимација бр. 8378, издадена од Заводот за социјално осигурување — Струмица на Милка Ванчова Ризова, ул. „Сандо Масев“ бр. 4 — Струмица. (69)

Здравствена легитимација бр. 14983, издадена од Заводот за социјално осигурување — Струмица на Елена Ангеловска, ул. „Благој Муче“ бр. 9 — Струмица. (70)

Работна книшка бр. 2376, издадена од Бирото за посредување на трудот — Струмица на Мемет Абедин Исинов, ул. „Пљачковица“ бр. 5 — Струмица. (71)

Свидетелство за завршен учителски курс I година под бр. 437, издадено од Учителската школа „Никола Карев“ — Скопје на Станислава Ристовска, Скопје. (72)

Здравствена легитимација бр. 36706, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на Садри Демировски, Скопје. (73)

Воена книшка издадена од Воени отсек—Скопје на Христо Р. Луловски, Скопје. (74)

Здравствен картон под бр. 8, издаден од В. П. 3088 на Загорка Драшковиќ Боривоја, Скопје. (75)

Здравствена легитимација издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на Гордана Рајски, Скопје. (76)

Свидетелство за калфинско право издадено во Солун и свидетелство за мајсторско право и школско свидетелство за завршена занаетчиска школа издадени од Алтилериската радионица — III армиска област—Скопје на Петар А. Стојановски, Скопје. (77)

Работна книшка бр. 174597, издадена од Бирото за посредување на трудот — Кичево на Варе Евгев Егневски, Трговско претпријатие „Задругар“ — Гостивар. (78)

Здравствена легитимација бр. 48106, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на Мушереф Али Селманова, Скопје. (79)

Работна книшка бр. 6579, издадена од Бирото за посредување на трудот — Бор на Наум Славковски, с. Радожда — Струга. (80)

Здравствена легитимација бр. 61095, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на Тодорка Серафимова, Скопје. (81)

Индекс бр. 1511, издадена од Медицинскиот факултет — Скопје на Ристо Ѓорѓиевски, Скопје. (82)

Сообраќајна книшка за пробна таблица 5—16 на Претпријатието „11 октомври“ — Скопје. (83)

Здравствена легитимација бр. 143094, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на Атице Шукри Керими, Скопје. (84)

Сообраќајна книшка бр. 56, издадена од Сообраќајната милиција во Скопје на Јакупи Бекири Нијаз, с. Радуша — Скопско. (85)

Работна книшка бр. 6918, издадена од Бирото за посредување на трудот — Скопје на Рушидовски Рамадан Зеадин, Скопје. (86)

Здравствена легитимација бр. 22869, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на Перса Петрова Мицевска, ул. „Мане Георгиев“, бр. 23 — Скопје. (87)

Работна книшка бр. 2321425 на Јелица Велемирова Јорданова, ул. „Орце Шутев“ бр. 10а — Титов Велес. (88)

Оружен лист рег. бр. 1422, издадена од СВР — Штип на Стојче Ѓорѓиев Божиновски, с. Љубница — Радовиш. (89)

Здравствена книшка бр. 21319, на Трајче Атанасов Мирчевски, ул. „Битолска“ бр. 25 — Прилеп. (90)

Сообраќајна дозвола за кола „Хенсел“ рег. бр. 600, издадена од Сообраќајната милиција — Скопје на претпријатието за јавен сообраќај „Вардар“ — Скопје. (91)

Здравствена легитимација бр. 142538, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на Грлица Дануш, Скопје. (92)

Возачка дозвола издадена од Сообраќајната милиција во Скопје на Киро Блажев Крстевски, Скопје. (93)

Сообраќајна дозвола издадена од Сообраќајната милиција — Скопје на Фабриката за кислород „Лепенец“ — Ѓорче Петров. (94)

Здравствена легитимација бр. 5156, издадена од Заводот за социјално осигурување во Пробиштип на Салтир Ангелов Стоименов, работник во рудник „Злетово“ — Пробиштип — Штипско. (95)

Здравствена легитимација бр. 35282, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на Ленка Стојанова Велковска, Скопје. (96)

Здравствена легитимација, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на Стојна Петрушева, Скопје. (97)

Работна книшка бр. 23495/54, издадена од Бирото за посредување на трудот — Скопје на Пенка Петровска, Скопје. (98)

Здравствена легитимација бр. 10518, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на Даница Вучиќевик, Скопје. (99)

Здравствена легитимација бр. 40146, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на Рашида Сууд Абдурахим, Скопје. (100)

Здравствена легитимација бр. 18199, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на Наум Каранфилов, Скопје. (101)

Здравствена легитимација бр. 7414, на Блага Димова, ул. „Охридска“ бр. 141 — Битола. (102)

Здравствена легитимација бр. 109 на Нада Георгиева Папукчиева ул. „Димитар Влахов“ бр. 51 — Битола. (103)

Здравствена легитимација бр. 858, издадена од Заводот за социјално осигурување — Прилеп на Божиќ Крстев Божиновски, службеник во Здружното лозарско претпријатие „Центар“ — Прилеп. (104)

Здравствена легитимација бр. 859, издадена од Заводот за социјално осигурување — Прилеп на Мара Божиноска, Прилеп. (105)

Здравствена легитимација бр. 15251, издадена од Заводот за социјално осигурување — Титов Велес на Васа Ѓорѓиева Михова, ул. „Тоше Саздов“ бр. 19 — Титов Велес. (106)

Здравствена легитимација бр. 10929, издадена од Заводот за социјално осигурување — Гевгелија на Аспарух Петров Маскоз, Гевгелија. (107)

Здравствена легитимација бр. 6942, издадена од Заводот за социјално осигурување — Куманово на Вера Д. Младеновска, ул. „К. Ј. Питу“ бр. 21а — Куманово. (108)

Здравствена легитимација бр. 15877 на Трајко Илиев Стојановски, с. Старавина — Битолско. (109)

Здравствена легитимација издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на Стојан Митревски, Скопје. (110)

Сообраќајна дозвола бр. 670, број на моторот бр. 21437, издадена од Сообраќајниот отсек — Скопје на Околискиот завод за социјално осигурување — Скопје. (111)

Здравствена легитимација бр. 11480, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на Родна А. Стојанова, Скопје. (112)

Здравствена легитимација бр. 72622, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на Лозанка Јанкова, Скопје. (113)

Здравствена легитимација бр. 178, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на Ѓурѓина Милиќиќ, Скопје. (114)

Здравствена легитимација бр. 36894, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на Ратка Анева, Скопје. (115)

Здравна книшка бр. 2324, на Аница Пашинкова, ул. „М. Тито“ бр. 44 — Струга. (116)

Работна книшка бр. 9111, серија бр. 135277, на Борис Питроповски, ул. „Бр. Нушиќ“ бр. 9 — Битола. (117)

Оружен лист бр. 1467, издадена од СВР — Штип на Гоце Јованов Азмаков, с. Муртино — Струмица. (118)

Здравствена легитимација бр. 34580, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на Благоја Трифунов, Скопје. (119)

Здравствена легитимација бр. 73189, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на Петре Јакимовски, Скопје. (120)

Здравствена легитимација бр. 2972, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на Вождар Настов, Скопје. (121)

Здравствена легитимација бр. 27074 на Фатиме Бајрамоска Алиоска, ул. „Тризла“ бр. 217 — Прилеп. (122)

Здравствена легитимација бр. 15536, издадена од Заводот за социјално осигурување — Куманово на Наца Јанчевска, ул. „Доне Вожинов“ бр. 20 — Куманово. (123)

Воена буква на Драгиша Нестора Симиќ, с. Росоман — Титоввелешко. (124)

Воена книшка, издадена од Воениот отсек — Скопје на Димитрија Перов Николовски, Скопје. (126)

Воена книшка издадена од Воениот отсек — Скопје на Фазли Белул Исмаилов, Скопје. (127)

Диплома за завршена подофицерска школа за ваздухопловен специјалиста и радио аматер, издадена од В.П. 3482 — Краљево на Велеша Вујовиќ, Скопје. (128)

Здравствена легитимација бр. 4926, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на Нефиза Имеровски Усеинова, Скопје. (129)

Здравствена легитимација бр. 2310, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на Марица Стефанова, Скопје. (130)

Здравствена легитимација бр. 61186, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на Трајче Илиев Вељанов, Скопје. (131)

Здравствена легитимација бр. 56298, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на Велика Ангеловска, Скопје. (132)

Здравствена легитимација бр. 14544, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на Роза Блажевска — Скопје. (133)

Свидетелство за завршено IV одделение, издадено од Училиштето „Св. Наум“ — Горно Водно на Димче Атанасовски, Скопје. (134)

Здравствена легитимација бр. 152809, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на Севда М. Лазарова, Скопје. (135)

Уверение за завршен шоферски курс, издадено од Сообраќајната милиција Нови Сад на Седек Јовчев Спировски, Скопје. (136)

Здравствена легитимација бр. 3698, издадена од Заводот за социјално осигурување — Битола на Шаја Сулејманова, ул. „Цар Самоил“ бр. 35 — Битола. (137)

Здравствена легитимација бр. 19499, издадена од Заводот за социјално осигурување — Битола на Омер Сулејман, ул. „Цар Самоил“ бр. 35 — Битола. (138)

Сообраќајна дозвола на камион марка „Пионир“ под рег. бр. 3158 на Градежното претпријатие „Бетон“ — Скопје. (139)

Здравствена легитимација бр. 49200, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на Душанка Сидимоска, Скопје. (140)

Здравствена легитимација бр. 120620, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на Рајна Лазарова, Скопје. (141)

Здравствена легитимација бр. 120410, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на Александар Мишков Малиновски, Скопје. (142)

Здравствена легитимација бр. 34282, издадена од Заводот за социјално осигурување — Битола на Цвета Новачева, Прет. „Вар“ — Битола. (144)

Работна книшка рег. бр. 2466, серија бр. 326288, издадена во Земун на Васил Димов, работ. во Хотел „Македонија“ — Титов Велес. (145)

Здравствена легитимација бр. 1005, издадена од Заводот за социјално осигурување — Штип на Драгица Коцевска, ул. „Козјак Планина“ бр. 4 — Штип. (146)

Здравствена легитимација бр. 150018, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на Марика Ванева Ѓорѓиева, Скопје. (147)

Здравствена легитимација бр. 132492, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на Севда Ватанова Јовеска, Скопје. (148)

Здравствена легитимација бр. 57928, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на Иван Рушков, Скопје. (149)

Здравствена легитимација бр. 2164, издадена од Заводот за социјално осигурување — Струмица на Македонка Гигова Васева, Струмица. (150)

Здравствена легитимација бр. 5654, издадена од Заводот за социјално осигурување — Штип на Славе Смиленов Стојанов, с. Таринци — Штипско. (151)

Работна книшка бр. 1569, издадена од Бирото за посредување на трудот — Скопје на Моарем Ибраим, Скопје. (152)

Здравствена легитимација бр. 7977, издадена од Заводот за социјално осигурување — Охрид на Олга Вељановска, Скопје. (153)

Здравствена легитимација бр. 17504, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на Јанка П. Анастасова, Скопје. (154)

Пасош бр. 115715, издадена од Секретаријатот за внатрешни работи на НРМ на Павле Петров Митковски, ул. „Солунска“ бр. 198 — Битола. (209)

Работна книшка бр. 548 издадена од Бирото за посредување на трудот — Куманово на Санде Милошев Кралевски, ул. „Партизанска“ бр. 5 — Куманово. (30)

Здравствена легитимација бр. 88118 издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на Камил Ферат Азир — Скопје. (125)

Работна книшка бр. 4314, серија бр. 150729, издадена од Бирото за посредување на трудот на Реџеп Рамадан Реџеџи, с. Извор — Куманово. (155)

Работна книшка бр. 4157, издадена од Бирото за посредување на трудот — Кавадарци на Гроздан Дончев Илиевски, с. Кркла — Кумановско. (156)

Здравствена легитимација бр. 26391, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на Благоја Алтановски, Скопје. (157)

Оружен лист бр. 50 за ловна пушка едноцевна калибар 16, издадена од СВР — Скопје на Гоце Трајаноски, с. Бадар — Скопско. (158)

Здравствена легитимација бр. 82764, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на Сами Бактијар — Скопје. (159)

Работна книшка бр. 1949, серија бр. 030620, издадена од Бирото за посредување на трудот — Скопје на Јана Петрова Статева, Скопје. (160)

Здравствени легитимации издадени од Заводот за социјално осигурување — Титов Велес под бр. 16905 на Трајко Димоз Петровски и на Севда и Даница Николови, с. Папрадиште—Титоввелешко. (161)

Здравствена легитимација бр. 8027, издадена од Заводот за социјално осигурување — Неготино на Нада Пановска, с. Кукуречани — Кавадарци. (162)

Здравствена легитимација бр. 13570, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на Ладислав Палфи — Скопје. (163)

Здравствена легитимација, издадена од Заводот за социјално осигурување — Гостивар на Веселин Петровски, Скопје. (164)

Работна книшка бр. 2980/55, издадена од Бирото за посредување на трудот — Скопје на Димче В. Исаилов, Скопје. (165)

Работна книшка под рег. бр. 3229, серија бр. 073087, издадена од Бирото за посредување на трудот — Гостивар на Мерсими Хајрула Раман, градежен работоводител IV градилиште Маврово — Маврови Ханови. (166)

Диплома за завршено индустриско текстилно училиште во Скопје на Перо Солдатовиќ, Скопје. (167)

Свидетелство за завршена I година Средно техничко училиште — градежен отсек, издадено од Средно техничкото училиште — Скопје на Радмила Алексова, Скопје. (168)

Здравствена легитимација бр. 31100, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на Сејфула Цавид, Скопје. (169)

Здравствени легитимации под бр. 23846, 23847 и 23848 на Радмила, Милорад и Виторије Станисављевиќ, Белград. (170)

Диплома за положен стручен испит за висококвалификуван возач под бр. 105/35, издадена од Управата за патишта, патен и езерски сообраќај на НРМ на Радосав Ж. Станисављевиќ, Белград. (171)

Здравствена легитимација бр. 89818, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на Благоја Максимовски, с. Дељадровце — Куманово. (172)

Работна книшка, издадена од Бирото за посредување на трудот — Скопје на Расим Исмаил Бајрамов, с. Арачиново — Скопско. (173)

Здравствена легитимација издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на Расим Исмаил Бајрамов, с. Арачиново — Скопско. (174)

Здравствена легитимација издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на Благоја Младенов, Скопје. (175)

Здравствена легитимација бр. 26318, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на Сали Јакупа Шабани, Гостивар. (176)

Решение за регистрација на фирма бр. 3892, издадено од Народниот одбор на општината „Кале“ — Скопје на Панче Стефковски, Скопје. (177)

Работна книшка бр. 819/52 год. издадена од Бирото за посредување на трудот — Скопје на Суло Камбер Вајрам, Скопје. (178)

Оружен лист бр. 1310, издаден од СВР—Скопје на Драгиша Урдаровиќ, Скопје. (179)

Шоферска исправа издадена од СВР — Приштина на Спасоје Вукелиќ, Скопје. (180)

Здравствена легитимација бр. 234, издадена од Заводот за социјално осигурување — Битола на Вангел Христовски, ул. „Стиф Наумов“ бр. 20 — Битола. (181)

Здравствена легитимација бр. 3671, издадена од Заводот за социјално осигурување — Струга на Симон Ристовски, с. Мороишта — Струга. (182)

Воена книшка, издадена од В.П. 3487 — Земун на Усеин М. Тударски, с. Градец з.п. Винаца—Кочани. (183)

ЛИЧНИ КАРТИ

Лична карта рег. бр. 2442, серија бр. 00787211, издадена од СВР — Тетово на Осман Сали Османоски, ул. „Кумановска“ бр. 28 — Тетово. (2546)

Лична карта рег. бр. 24306, серија бр. 0796237, издадена од СВР — Тетово на Анѓелко Милан Јакимовски, с. Жилче — Тетовско. (2547)

Лична карта рег. бр. 15964 серија бр. 0677532 издадена од СВР — Тетово на Мурсел Азиз Таири, с. Бозовце — Тетовско. (2548)

Лична карта рег. бр. 7486, серија бр. 0789510, издадена од СВР — Тетово на Љубица Димитрија Беадини, ул. „Н. Фронт“ бр. 52 — Тетово. (2549)

Лична карта рег. бр. 6970, серија бр. 0790762, издадена од СВР — Тетово на Петар Стојан Христовски, ул. „Дебарце“ бр. 26 — Тетово. (2550)

Лична карта рег. бр. 26972, серија бр. 0684723, издадена од СВР — Тетово на Петко Лазе Ристовски, с. Челопек — Тетовско. (401)

Лична карта рег. бр. 32515, серија бр. 0032710, издадена од СВР — Скопје на Крсто Никола Доревски, Осмолетка „Кирил Пејчиновиќ“, с. Теарце — Тетовско. (416)

Лична карта рег. бр. 26556, серија бр. 0723366, издадена од СВР — Гостивар на Мустафа Алим Лутвиу, ул. „Св. Саво“ бр. 33 — Белград. (487)

Лична карта рег. бр. 19312, серија бр. 0507713, издадена од СВР — Кавадарци на Цвета Петрова Ставрова, Интернат при Економскиот техникум—Скопје. (3922)

Лична карта рег. бр. 14279, серија бр. 0118989, издадена од СВР — Тетово на Николета Јордан (Цветкова) Петрова, ул. „Битолска“ бр. 4—Скопје. (3656)

Лична карта рег. бр. 2124, серија бр. 0054835, издадена од СВР — Берово на Љубица Илија Попова, ул. „105“ бр. 36 — Скопје. (3657)

Лична карта рег. бр. 3452, серија бр. 0663824, издадена од СВР — Тетово на Менду Исен Адем, ул. „136“ бр. 11 — Скопје. (3658)

Лична карта рег. бр. 15499, серија бр. 0555809, издадена од СВР — Урошевац на Азиз Халита Азиз, ул. „146“ бр. 116 — Скопје. (3659)

Лична карта рег. бр. 64228, серија бр. 0070500, издадена од СВР — Скопје на Донка Иван (Стојанова) Горева, с. Маџари — Скопско. (3660)

Лична карта рег. бр. 6189, серија бр. 0589696, издадена од СВР — Скопје на Коле Милан Јовчевски, с. Бујковци — Скопско. (3661)

Лична карта рег. бр. 22129, серија бр. 00660031, издадена од СВР — Скопје на Живоин Јордан Лазаровски, ул. „Битолска“ бр. 23 — Скопје. (74)

Лична карта рег. бр. 30373, серија бр. 0028470, издадена од СВР — Скопје на Даринка Јован (Величкова) Тодоровска, „Пролет“ зграда 13/6 — Скопје. (75)

Лична карта рег. бр. 3333, серија бр. 0147298, издадена од СВР — Прилеп на Натка Тодор (Илиева) Гореска, ул. „68“ бр. 1 — Скопје. (76)

Лична карта рег. бр. 62178, серија бр. 0066897, издадена од СВР — Скопје на Ѓорѓи Петре Поповски, ул. „Загребачка“ бр. 36 — Скопје. (77)

Лична карта рег. бр. 861, серија бр. 0613310, издадена од СВР — Скопје на Божа Тоде (Тошева) Кузманоска, ул. „К. Мисирков“ бр. 4 — Скопје. (78)

Лична карта рег. бр. 835, серија бр. 0577059, издадена од СВР — Скопје на Саит Мурат Рахман, с. Цветово — Скопско. (79)

Лична карта рег. бр. 11296, серија бр. 0587306, издадена од СВР — Скопје на Младен Нешев Шопкиќ, с. Бањани — Скопско. (80)

Лична карта рег. бр. 59088, серија бр. 0045775, издадена од СВР — Скопје на Абаз Рамадан Азир, с. Горно Свиларе — Скопско. (81)

Лична карта рег. бр. 24371, серија бр. 0600491, издадена од СВР — Скопје на Драган И. Даскаловски, с. Раштак — Скопско. (82)

Лична карта рег. бр. 86161, серија бр. 0062467, издадена од СВР — Скопје на Милко Стојко Тасевски, ул. „375“ бр. 47 — Скопје. (83)

Лична карта рег. бр. 2097, серија бр. 0002143, издадена од СВР — Скопје на Серафим Нове Гиновски, ул. „Партизанска“ бр. 25 — Скопје. (84)

Лична карта рег. бр. 27090, серија бр. 0021425, издадена од СВР — Скопје на Душан Петруш Андоновски, ул. „39“ бр. 49 — Скопје. (85)

Лична карта рег. бр. 69141, серија бр. 0618980, издадена од СВР — Скопје на Стојче Коста Бојаровски, с. Маџари — Скопско. (86)

Лична карта рег. бр. 78583, серија бр. 0051830, издадена од СВР — Скопје на Даница Аврам Карацова, с. Маџари — Скопско. (87)

Лична карта рег. бр. 19136, серија бр. 0595256, издадена од СВР — Скопје на Стојан Петар Стојановски, Скопје. (88)

Лична карта рег. бр. 2793, серија бр. 0783773, издадена од СВР — Скопје на Абдула Зулбегар Саид, с. Крушопек — Скопско. (89)

Лична карта рег. бр. 2464, серија бр. 0784323, издадена од СВР — Скопје на Зулбер Елмаз Халим — Алим, с. Крушопек — Скопско. (90)

Лична карта рег. бр. 61944, серија бр. 0066737, издадена од СВР — Скопје на Сабрија Цавид Абаз, с. Маџари — Скопско. (91)

Лична карта рег. бр. 50343, серија бр. 0045588, издадена од СВР — Скопје на Асан Мамуд Ајрула, ул. „189“ бр. 13 — Скопје. (192)

Лична карта рег. бр. 16619, серија бр. 0130319, издадена од СВР — Дебар на Јордан Спасе Тирановски, ул. „140“ бр. 64 — Скопје. (219)

Лична карта рег. бр. 6310, серија бр. 0589872, издадена од СВР — Скопје на Ибраим Ајдар Ибраим, с. Цветово — Скопско. (265)

Лична карта рег. бр. 3635, серија бр. 0783904, издадена од СВР — Скопје на Шефит Мемед Реџеџи, с. Раович — Скопско. (266)

Лична карта рег. бр. 21985, серија бр. 0065938, издадена од СВР — Скопје на Александар Блаже Поповски, ул. „140“ бр. 74 — Скопје. (267)

Лична карта рег. бр. 6404, серија бр. 0008535, издадена од СВР — Скопје на Владо Никола Таневски, ул. „351“ бр. 14 — Скопје. (268)

Лична карта рег. бр. 10802, издадена од СВР — Скопје на Веби Сејфула Даути, ул. „135“ бр. 33 — Скопје. (269)

Лична карта рег. бр. 66929, серија бр. 0657669, издадена од СВР — Скопје на Ѓорѓи Борис Ѓошевски, ул. „124“ бр. 11а — Скопје. (270)

Лична карта рег. бр. 22697, серија бр. 0598817, издадена од СВР — Скопје на Амит Исмаил Ибраимовски, с. Цветово — Скопско. (271)

Лична карта рег. бр. 50135, серија бр. 0043764, издадена од СВР — Скопје на Нада Стојко (Урошева) Трајкова, ул. „372“ бр. 10 — Скопје. (272)

Лична карта рег. бр. 7443, серија бр. 0583453, издадена од СВР — Скопје на Ферит Нуредин Иљазов, ул. „142“ бр. 10 — Скопје. (273)

Лична карта рег. бр. 18360, серија бр. 0594480, издадена од СВР — Скопје на Вајрам С. Мемед, с. Нерези — Скопско. (274)

Лична карта рег. бр. 4700, серија бр. 0616942, издадена од СВР — Скопје на Реџеп Јакуп Бислими, с. Крушопек — Скопско. (275)

Лична карта рег. бр. 31572, серија бр. 0033028, издадена од СВР — Скопје на Глигор Гаврил Ѓуровски, ул. „Бр. Миладинови“ бр. 13 — Скопје. (276)

Лична карта рег. бр. 13761, серија бр. 0016666, издадена од СВР — Скопје на Костадинка Павле (Бојациева) Обочки, ул. „М. Ацев“ бр. 18 — Скопје. (277)

Лична карта рег. бр. 11475, серија бр. 0587485, издадена од СВР — Скопје на Благоја Трипун Јовчевски, с. Усје — Скопско. (278)

Лична карта рег. бр. 2766, серија бр. 0327273, издадена од СВР — Т. Велес на Аница Ристо (Бондикова) Костова, ул. „Брегалница“ бр. 22 — Скопје. (279)

Лична карта рег. бр. 32835, серија бр. 0033030, издадена од СВР — Скопје на Аљуш Бајрам Бекир, ул. „118“ бр. 281 — Скопје. (280)

Лична карта рег. бр. 123, серија бр. 090033, издадена од СВР — Гевгелија на Спасе Ристов Белимов, ул. „102“ 21 — Скопје. (281)

Лична карта рег. бр. 71406, серија бр. 0601455, издадена од СВР — Скопје на Зијадин Наип Зулфи, с. Крушопек — Скопско. (283)

Лична карта рег. бр. 14806, серија бр. 3033783, издадена од СВР — Подуево, на Радомирка Тихомир Стефковиќ, ул. „173“ бр. 20 — Скопје. (284)

Лична карта рег. бр. 57590, серија бр. 0042154, издадена од СВР — Скопје на Тешик Ислам Мустафа, ул. „126“ бр. 80 — Скопје. (285)

Лична карта рег. бр. 1163, серија бр. 3627273, издадена од СВР — Прибој на Нурија Рамо Исламагиќ, ул. „140“ бр. 696 — Скопје. (286)

Лична карта рег. бр. 1553, серија бр. 0614311, издадена од СВР — Скопје на Трајче К. Петрушев, с. Бардовци — Скопско. (287)

Лична карта рег. бр. 22138, серија бр. 0598258, издадена од СВР — Скопје на Драгица Никола (Панчева) Цветковска, с. Маџари — Скопско. (288)

Лична карта рег. бр. 34255, серија бр. 0024994, издадена од СВР — Скопје на Илија Боне Блажевски, с. Драчево — Скопско. (289)

Лична карта рег. бр. 78982, серија бр. 0052044, издадена од СВР — Скопје на Илија Димитар Стојановски, с. Маџари — Скопско. (290)

Лична карта рег. бр. 17160, серија бр. 0618480, издадена од СВР — Скопје на Имер Реџеп Јашар, ул. „176“ бр. 4 — Скопје. (291)

Лична карта рег. бр. 18095, серија бр. 0594215, издадена од СВР — Скопје на Бари Реџеп Јашар, ул. „176“ бр. 4 — Скопје. (292)

Лична карта рег. бр. 58180, издадена од СВР — Скопје на Шабан Јашар Шабан, ул. „369“ бр. 19 — Скопје. (193)

Лична карта рег. бр. 18022, серија бр. 0558368, издадена од СВР — Куманово на Џемаил Акија Али, ул. „125“ бр. 39 — Скопје. (294)

Лична карта рег. бр. 19586, серија бр. 0595707, издадена од СВР — Скопје на Рефик Шефкет Салихи, с. Сингелич — Скопско. (295)

Лична карта рег. бр. 45061, серија бр. 0631186, издадена од СВР — Скопје на Кристина Никола Андонова, ул. „37“ бр. 11 — Скопје. (296)

Лична карта рег. бр. 65258, серија бр. 0628982, издадена од СВР — Скопје на Јашар Асан Илијаз, ул. „383“ бр. 34 — Скопје. (297)

Лична карта рег. бр. 23116, серија бр. 0022324, издадена од СВР — Скопје на Краљо Јован Кметовски, ул. „163“ бр. 49 — Скопје. (298)

Лична карта рег. бр. 19557, серија бр. 0064660, издадена од СВР — Скопје на Васка Димко Лазарова, ул. „11 октомври“ бр. 99 — Скопје. (299)

Лична карта рег. бр. 81440, серија бр. 0059839, издадена од СВР — Скопје на Ристо Мате Стефановски, ул. „164“ бр. 2 — Скопје. (300)

Лична карта рег. бр. 69903, серија бр. 0620045, издадена од СВР — Скопје на Јорданка Георги (Маркова) Маркова, ул. „95“ бр. 14 — Скопје. (801)

Лична карта рег. бр. 60264, серија бр. 0047132, издадена од СВР — Скопје на Димитар Георги Алоановски, ул. „П. Делан“ бр. 37 — Скопје. (302)

Лична карта рег. бр. 14409, серија бр. 0590999, издадена од СВР — Скопје на Перо Неџо Тапшанов, с. Љубанци — Скопско. (303)

Лична карта рег. бр. 10341, серија бр. 0586351, издадена од СВР — Скопје на Нухи Идрис Селим, с. Г. Нерези — Скопско. (304)

Лична карта рег. бр. 12838, серија бр. 0588848, издадена од СВР — Скопје на Амет Камил Сулејман, с. Љово — Скопско. (305)

Лична карта рег. бр. 79899, серија бр. 0058053, издадена од СВР — Скопје на Петко Атанас Трајков, с. Бутел — Скопско. (306)

Лична карта рег. бр. 6668, серија бр. 0617528, издадена од СВР — Скопје на Милан Ристо Пешевски, с. Бардовци — Скопско. (307)

Лична карта рег. бр. 87333, серија бр. 0601328, издадена од СВР — Скопје на Нарамша Нуредин (Шаин) Илјас, ул. „383“ бр. 34 — Скопје. (308)

Лична карта рег. бр. 6375, серија бр. 0589682, издадена од СВР — Скопје на Георги С. Велковски, ул. „145“ бр. 36 — Скопје. (309)

Лична карта рег. бр. 3068, серија бр. 089711, издадена од СВР — Скопје на Павле Ристов Бошаров, Драчевски пат — Скопје. (310)

Лична карта рег. бр. 10944, серија бр. 0551287, издадена од СВР — Скопје на Салија Самет Исмаил, ул. „130“ бр. 15 — Скопје. (311)

Лична карта рег. бр. 8071, серија бр. 0542647, издадена од СВР — Куманово на Ферат Ф. Реџеп, ул. „159“ бр. 12 — Скопје. (312)

Лична карта рег. бр. 4477, серија бр. 1404887, издадена од СВР — Скопје на Јакуп Рама Колишанац, ул. „123“ бр. 21 — Скопје. (313)

Лична карта рег. бр. 77010, серија бр. 0620787, издадена од СВР — Скопје на Мухарем Реџеп Сулејман, ул. „142“ бр. 65 — Скопје. (314)

Лична карта рег. бр. 69749, серија бр. 0621848, издадена од СВР — Скопје на Мухарем Адем Садик, ул. „152“ бр. 16а — Скопје. (315)

Лична карта рег. бр. 66429, серија бр. 0656623, издадена од СВР — Скопје на Нафија Садик (Ислам) Амед, ул. „178“ бр. 7 — Скопје. (316)

Лична карта рег. бр. 12464, серија бр. 0389074, издадена од СВР — Скопје на Кани Амди Амед, ул. „178“ бр. 7 — Скопје. (317)

Лична карта рег. бр. 82885, серија бр. 0057270, издадена од СВР — Скопје на Александар Велко Стојановски, ул. „Романија“ бр. 27 — Скопје. (318)

Лична карта рег. бр. 61910, серија бр. 0066615, издадена од СВР — Скопје на Верко Раде Костов, Скопје. (319)

Лична карта рег. бр. 2619, серија бр. 0635129, издадена од СВР — Кр. Паланка на Ставре Здравко Јовановски, ул. „135“ бр. 108 — Скопје. (320)

Лична карта рег. бр. 26372, серија бр. 0032586, издадена од СВР — Скопје на Петре Тале Дамчевски, ул. „463“ бр. 6 — Скопје. (321)

Лична карта рег. бр. 796, серија бр. 0612616, издадена од СВР — Скопје на Крсто Ѓорѓи Ончевски, ул. „Косовска“ бр. 4 — Скопје. (322)

Лична карта рег. бр. 48755, серија бр. 0096544, издадена од СВР — Белград на Благоја Никола Ивановски, ул. „370“ бр. 11 — Скопје. (323)

Лична карта рег. бр. 25941, серија бр. 0024156, издадена од СВР — Скопје на Властимир Харалампие Мацаревски, ул. „Битолска“ бр. 29 — Скопје. (324)

Лична карта рег. бр. 33855, серија бр. 0033089, издадена од СВР — Скопје на Димче Маноил Петровски, ул. „28“ бр. 5 — Скопје. (325)

Лична карта рег. бр. 22634, серија бр. 0598754, издадена од СВР — Скопје на Рефик Ајдин Ибраими, с. Бојане — Скопско. (326)

Лична карта рег. бр. 10492, серија бр. 0586502, издадена од СВР — Скопје на Ваит Бафтијар Ферат, с. Гумалево — Скопско. (327)

Лична карта рег. бр. 25925, серија бр. 0020622, издадена од СВР — Скопје на Прокопие Евгроф Забазнов, ул. „334“ бр. 29 — Скопје. (328)

Лична карта рег. бр. 55848, серија бр. 0041843, издадена од СВР — Скопје на Назив Реџеп Ибиш, ул. „118“ бр. 287 — Скопје. (329)

Лична карта рег. бр. 59688, серија бр. 0047050, издадена од СВР — Скопје на Тодор Димче Георгиевски, ул. „121“ бр. 51 — Скопје. (330)

Лична карта рег. бр. 22345, серија бр. 0598465, издадена од СВР — Скопје на Мурат Азир Исен, ул. „171“ бр. 32 — Скопје. (331)

Лична карта рег. бр. 37978, серија бр. 0029728, издадена од СВР — Скопје на Трајко Димче Трајковски, ул. „345“ бр. 7 — Скопје. (332)

Лична карта рег. бр. 63231, серија бр. 0068767, издадена од СВР — Скопје на Џузидан Шериф Осман Демиров, Скопје. (333)

Лична карта рег. бр. 7812, серија бр. 0704322, издадена од СВР — Гостивар на Вера Никола (Стефановиќ) Јоргачиевиќ, ул. „Водњанска“ бр. 34 — Скопје. (334)

Лична карта рег. бр. 22802, серија бр. 0598922, издадена од СВР — Скопје на Ѓорѓи С. Крстевски, с. Миладиновци — Скопско. (488)

Лична карта рег. бр. 15033, серија бр. 0591553, издадена од СВР — Скопје на Трпе Андреја Анчевски, Скопје. (489)

Лична карта рег. бр. 213, серија бр. 0596915, издадена од СВР — Вршац на Стефан Јакиќ, с. Брњарци — Скопско. (490)

Лична карта рег. бр. 55591, серија бр. 0041425, издадена од СВР — Скопје на Шукри Селман Саид, ул. „192“ бр. 45 — Скопје. (491)

Лична карта рег. бр. 6069, серија бр. 0017218, издадена од СВР — Скопје на Алил Бајрам Мифтаров, ул. „376“ бр. 145 — Скопје. (492)

Лична карта рег. бр. 838, серија бр. 0612875, издадена од СВР — Скопје на Авзи Халим Сала, с. Чајлане — Скопско. (493)

Лична карта рег. бр. 2675, серија бр. 3506791, издадена од СВР — Пријепоље на Хакија Сулејман Гализовиќ, ул. „148“ бр. 95 — Скопје. (494)

Лична карта рег. бр. 66260, серија бр. 0656127, издадена од СВР — Скопје на Абдуш Недип Камил, ул. „376“ бр. 62 — Скопје. (495)

Лична карта рег. бр. 4601, серија бр. 0532711, издадена од СВР — Гилане на Усеин Весел Османи, ул. „138“ бр. 1а — Скопје. (496)

Лична карта рег. бр. 81250, серија бр. 0059893, издадена од СВР — Скопје на Сабри Азем Мурсел, ул. „393“ бр. 6 — Скопје. (497)

Лична карта рег. бр. 2423, серија бр. 0784036, издадена од СВР — Скопје на Метуш Зекир Бектеш, с. Оризари — Скопско. (498)

Лична карта рег. бр. 3219, серија бр. 0783407, издадена од СВР — Скопје на Киро Томе Стојановски, с. Злокуќани — Скопско. (500)

Лична карта рег. бр. 5177, серија бр. 0007908, издадена од СВР — Скопје на Васвија Бајрам (Вели) Агуш, ул. „241“ бр. 3 — Скопје. (501)

Лична карта рег. бр. 54153, серија бр. 0039474, издадена од СВР — Скопје на Усеин Љутви Ибраим, ул. „126“ бр. 55 — Скопје. (502)

Лична карта рег. бр. 25507, серија бр. 0021592, издадена од СВР — Скопје на Јован Ристо Тасевски, ул. „18“ бр. 3 — Скопје. (503)

Лична карта рег. бр. 42432, серија бр. 0619116, издадена од СВР — Скопје на Љубица Атанас (Танева) Чаминска, ул. „304“ бр. 6а — Скопје. (504)

Лична карта рег. бр. 4091, серија бр. 0543636, издадена од СВР — Куманово на Ѓорѓи Спасе Петрушевски, ул. „13“ бр. 145 — Скопје. (505)

Лична карта рег. бр. 85283, серија бр. 0062115, издадена од СВР — Скопје на Рамиз Казим Заир, ул. „185“ бр. 21 — Скопје. (506)

Лична карта рег. бр. 14084, серија бр. 0590684, издадена од СВР — Скопје на Сулеман Исмаил Каил, с. Драчевица — Скопско. (507)

Лична карта рег. бр. 57260, серија бр. 0043145, издадена од СВР — Скопје на Никола Петар Јакимовски, ул. „Питу Гули“ бр. 56 — Скопје. (508)

Лична карта рег. бр. 8197, серија бр. 0010706, издадена од СВР — Скопје на Петар Гоце Андоновски, ул. „256“ бр. 16 — Скопје. (509)

Лична карта рег. бр. 60020, серија бр. 0048452, издадена од СВР — Скопје на Рамизе Далип (Абдула) Заири, ул. „185“ бр. 21 — Скопје. (510)

Лична карта рег. бр. 7913, серија бр. 0548898, издадена од СВР — Куманово на Селман Етем Адем, ул. „155“ бр. 119 — Скопје. (511)

Лична карта рег. бр. 2756, издадена од СВР — Скопје на Азем Мухарем Ислам, с. Елово — Скопско. (512)

Лична карта рег. бр. 16752, серија бр. 0593272, издадена од СВР — Скопје на Славе Јован Трајковски, с. Сушица — Скопско. (513)

Лична карта рег. бр. 19283, серија бр. 0595403, издадена од СВР — Скопје на Велко Мице Стојановски, с. Сопиште — Скопско. (514)

Лична карта рег. бр. 8330, серија бр. 0583840, издадена од СВР — Скопје на Трипун Петре Стојановски, с. Дељадровци — Скопско. (515)

Лична карта рег. бр. 62593, серија бр. 0068279, издадена од СВР — Скопје на Слободанка Никола Димовска, ул. „Енгелсова“ бр. 17 — Скопје. (516)

Лична карта рег. бр. 1020, серија бр. 0017730, издадена од СВР — Скопје на Трајко П. Војовски, ул. „256“ бр. 11 — Скопје. (517)

Лична карта рег. бр. 45248, серија бр. 0630557, издадена од СВР — Скопје на Љубица Глигор Ангелкова, ул. „Булевар ЈНА“ бр. 18 — Скопје. (518)

Лична карта рег. бр. 45153, серија бр. 0603605, издадена од СВР — Скопје на Сиди Зиса Количев, с. Г. Лисиче — Скопско. (519)

Лична карта рег. бр. 7319, серија бр. 0583329, издадена од СВР — Скопје на Хамди Сакип Идриз, с. Г. Нерези — Скопско. (520)

Лична карта рег. бр. 5777, серија бр. 0589902, издадена од СВР — Скопје на Мефаил Амид Авди, ул. „389“ бр. 19 — Скопје. (521)

Лична карта рег. бр. 88651, серија бр. 0631235, издадена од СВР — Скопје на Калина Никола (Трифунова) Тасева, ул. „Индустриска“ бр. 31 — Скопје. (522)

Лична карта рег. бр. 294, серија бр. 0528304, издадена од СВР — Скопје на Сабит Ферат Јанузи, с. Сингелич — Скопско. (523)

Лична карта рег. бр. 75118, серија бр. 0056105, издадена од СВР — Скопје на Рамадан Алија Ибраим, ул. „389“ бр. 10 — Скопје. (524)

Лична карта рег. бр. 3381, серија бр. 0783697, издадена од СВР — Скопје на Иса Есат Бекири, с. Раович — Скопско. (525)

Лична карта рег. бр. 24769, серија бр. 0600889, издадена од СВР — Скопје на Нуредин Џемаил Рефик, ул. „137“ бр. 20 — Скопје. (526)

Лична карта рег. бр. 8097, серија бр. 1407300, издадена од СВР — Скопје на Зулфо Мурат Нокиќ, ул. „150“ бр. 96 — Скопје. (527)

Лична карта рег. бр. 62428, серија бр. 0068142, издадена од СВР — Скопје на Адем Кадри Сали, ул. „146“ бр. 72 — Скопје. (528)

Лична карта рег. бр. 18478, серија бр. 0033264, издадена од СВР — Скопје на Димче П. Димовски, ул. „221“ бр. 61 — Скопје. (529)

Лична карта рег. бр. 61580, серија бр. 0050451, издадена од СВР — Скопје на Сава Петре Стојкова, ул. „211“ бр. 50 — Скопје. (530)

Лична карта рег. бр. 337897, серија бр. 332969, издадена од СВР — Белград на Фатима Меџа Надаревиќ, ул. „Петар Кочик“ бр. 10 — Скопје. (531)

Лична карта рег. бр. 22428, серија бр. 3000171, издадена од СВР — Урошевац на Сабри Асан Маљем, ул. „158“ бр. 53 — Скопје. (532)

Лична карта рег. бр. 78203, серија бр. 0051547, издадена од СВР — Скопје на Ристо А. Ванчетовиќ, ул. „20 октомври“ бр. 5 — Скопје. (533)

Лична карта рег. бр. 70058, серија бр. 0622395, издадена од СВР — Скопје на Владимир Никола Славковски, ул. „212“ бр. 29 — Скопје. (534)

Лична карта рег. бр. 51827, серија бр. 0046860, издадена од СВР — Скопје на Петра Неде (Најдова) Велкова, ул. „Маркова“ бр. 26 — Скопје. (535)

Лична карта рег. бр. 18332, серија бр. 0039574, издадена од СВР — Скопје на Милан Авакум Христовски, ул. „291“ бр. 4 — Скопје. (536)

Лична карта рег. бр. 61029, серија бр. 0048278, издадена од СВР — Скопје на Александар Никола Стојановски, ул. „520“ бр. 15 — Скопје. (537)

Лична карта рег. бр. 50811, серија бр. 0035898, издадена од СВР — Скопје на Ангеле Никола Саздовски, Скопје. (538)

Лична карта рег. бр. 26100, серија бр. 0596221, издадена од СВР — Скопје на Руфат Зајадин Сали, с. Матка — Скопско. (539)

Лична карта рег. бр. 96, серија бр. 0576625, издадена од СВР — Скопје на Младен Јаким Ѓоровски, с. Побожје — Скопско. (540)

Лична карта рег. бр. 11194, серија бр. 0043905, издадена од СВР — Гостивар на Светозар Васил Неделкоски, с. Ново Село — Скопско. (541)

Лична карта рег. бр. 18564, серија бр. 0594684, издадена од СВР — Скопје на Ајредин Ајет Фера, ул. „153“ бр. 27 — Скопје. (542)

Лична карта рег. бр. 24627, серија бр. 0072232, издадена од СВР — Скопје на Владо Крсто Стојановски, ул. „213а“ бр. 52 — Скопје. (543)

Лична карта рег. бр. 22191, серија бр. 0066114, издадена од СВР — Скопје на Цвета Стефан (Ценева) Арсовска, ул. „Д. Поповиќ“ бр. 16 — Скопје. (544)

Лична карта рег. бр. 26034, серија бр. 0020672, издадена од СВР — Скопје на Борис Иван Змејков, ул. „Ленинова“ бр. 29а — Скопје. (545)

Лична карта рег. бр. 92818, издадена од СВР — Скопје на Ханка Исен (Идризи) Мурат, ул. „142“ бр. 62 — Скопје. (546)

Лична карта рег. бр. 6086, серија бр. 0589815, издадена од СВР — Скопје на Беџет Шабан Азиџи, ул. „130“ бр. 72 — Скопје. (547)

Лична карта рег. бр. 85364, серија бр. 0061947, издадена од СВР — Скопје на Ангелина Добриово (Живановиќ) Ранковска, Скопје. (548)

Лична карта рег. бр. 11065, серија бр. 0587075, издадена од СВР — Скопје на Фета Шаип Јашар, с. Чифлик — Скопско. (549)

Лична карта рег. бр. 22157, серија бр. 0066219, издадена од СВР — Скопје на Санија Фаик (Љилим) Вели, ул. „240“ бр. 2 — Скопје. (550)

Лична карта рег. бр. 32180, серија бр. 0066687, издадена од СВР — Скопје на Вера Ѓодор (Ѓиколова) Симоновска, Скопје. (551)

Лична карта рег. бр. 4637, серија бр. 0066634, издадена од СВР — Скопје на Јусуф Шаип Јашар, с. Чифлик — Скопско. (552)

Лична карта рег. бр. 7450, серија бр. 0066096, издадена од СВР — Скопје на Владимир Спасо Стојков, с. Маџари — Скопско. (553)

Лична карта рег. бр. 1390, серија бр. 0580001, издадена од СВР — Скопје на Крало Бојко Аџковиќ, с. Вањани — Скопско. (554)

Лична карта рег. бр. 20424, серија бр. 0596545, издадена од СВР — Скопје на Казим Едип Камбер, с. Сингелич — Скопско. (555)

Лична карта рег. бр. 8623, серија бр. 0585133, издадена од СВР — Скопје на Нуредин Ибраим Мусли, ул. „374“ бр. 6 — Скопје. (556)

Лична карта рег. бр. 13803, серија бр. 0390513, издадена од СВР — Кочани на Благородна Димитрова Гичева, ул. „Мирче Аџев“ бр. 133 — Скопје. (557)

Лична карта рег. бр. 26301, серија бр. 0723011, издадена од СБР — Гостивар на Фарудин Акифа Бекири, с. Врапчиште — Гостивар. (3713)

Лична карта рег. бр. 12985, серија бр. 0461345, издадена од СБР — Струмица на Благој Коцев Белков, ул. „29 ноември“ бр. 9 — Радовиш. (3714)

Лична карта рег. бр. 11111, серија бр. 0132508, издадена од СБР — Берово на Димитар Ристов Ризовски, с. Ангелци — Струмица. (3715)

Лична карта рег. бр. 411, серија бр. 0305191, издадена од СБР — Штип на Павле Лазаров Ристов, с. Лесковица — Штипско. (3716)

Лична карта рег. бр. 7990, серија бр. 0040701, издадена од СБР — Охрид на Сулејман Д. Сулејман, ул. „Скопска“ бр. 30 — Струга. (3717)

Лична карта рег. бр. 1432, издадена од СБР — Прилеп на Благоја Богоев Тодоровски, ул. „Белградска“ бр. 5 — Титов Велес. (3718)

Лична карта рег. бр. 6596, серија бр. 0187106, издадена од СБР — Битола на Толе Стефанов Трајковски, с. Алинци — Прилеп. (3719)

Лична карта рег. бр. 1290, серија бр. 0397800, издадена од СБР — Св. Николе на Тимка Трајан (Јанева) Темелкова, ул. „Орце Шутев“ бр. 12а — Т. Велес. (3862)

Лична карта рег. бр. 15424, серија бр. 0677412, издадена од СБР — Тетово на Азиз Осман Азиз, с. Каменјане — Тетовско. (3863)

Лична карта рег. бр. 2774, серија бр. 0662472, издадена од СБР — Тетово на Саит Демир Саити, с. Копачиндол — Тетовско. (3864)

Лична карта рег. бр. 22111, серија бр. 0793462, издадена од СБР — Тетово на Захрије Абиш Фетали, с. Стримница — Тетовско. (3865)

Лична карта рег. бр. 10912, серија бр. 0670194, издадена од СБР — Тетово на Нешан Фетали, с. Стримница — Тетово. (3866)

Лична карта рег. бр. 28977, серија бр. 0686923, издадена од СБР — Тетово на Мустафа Емин Велии, с. Шипкојца — Тетовско. (3867)

Лична карта рег. бр. 355, серија бр. 0051978, издадена од СБР — Берово на Ефтим Андонов Ружински, Берово. (3868)

Лична карта рег. бр. 14496, серија бр. 0391149, издадена од СБР — Кочани на Милан Лазаров Стојков, ул. „Дим. Влахов“ бр. 11 — Кочани. (3869)

Лична карта рег. бр. 2758, серија бр. 0183268, издадена од СБР — Прилеп на Цара Маркова Грујоска, с. М. Ацев — Прилеп. (3870)

Лична карта рег. бр. 4979, серија бр. 0149324, издадена од СБР — Прилеп на Тале Велков Ко-стадиновски, ул. „11 октомври“ бр. 132 — Прилеп. (3871)

Лична карта рег. бр. 2143, серија бр. 0542702, издадена од СБР — Куманово на Шаип А. Фазли, с. Матејче — Кумановско. (3872)

Лична карта рег. бр. 13999, серија бр. 0554208, издадена од СБР — Куманово на Џамаил Рамадан Хусеиноски, ул. „11 октомври“ бр. 19 — Куманово. (3873)

Лична карта рег. бр. 1385, серија бр. 0541746, издадена од СБР — Куманово на Аритон Наков Додевски, с. Јачинце — Кумановско. (3874)

Лична карта рег. бр. 22880, серија бр. 0538698, издадена од СБР — Куманово на Тодор Пачковски, ул. „Вера Которка“ бр. 6 — Куманово. (3875)

Лична карта рег. бр. 11868, серија бр. 0756407, издадена од СБР — Кичево на Шукрија Неџбудинов Керимовски, с. Зајас — Кичево. (3876)

Лична карта рег. бр. 3870, серија бр. 0036587, издадена од СБР — Струга на Васил Неделковски, ул. „8 март“ бр. 2 — Скопје. (3877)

Лична карта рег. бр. 2656, серија бр. 0067366, издадена од СБР — Гевгелија на Илија Иванов Танев, с. Фурка — Гевгелија. (3878)

Лична карта рег. бр. 7005, серија бр. 0499359, издадена од СБР — Кавадарци на Алексо Трајков Нечев, с. Сопот — Кавадарци. (3879)

Лична карта рег. бр. 2695, серија бр. 0782329, издадена од СБР — Тетово на Јованка Миливоје Левки, ул. „Струшка“ бр. 21 — Тетово. (3880)

Лична карта рег. бр. 1089, серија бр. 0121200, издадена од СБР — Делчево на Борис Николов Димитров, ул. „Маршал Тито“ бр. 113 — Делчево. (3881)

Лична карта рег. бр. 1848, серија бр. 0122685, издадена од СБР — Делчево на Андон Анакиов Магариштаров, Делчево. (3882)

Лична карта рег. бр. 1853, серија бр. 0378363, издадена од СБР — Кочани на Невена Никола (Димитрова) Охомуш, ул. „Т. Арсов“ бр. 30 — Кочани. (3883)

Лична карта рег. бр. 1224, серија бр. 0640335, издадена од СБР — Кр. Паланка на Милан Борков Миленковски, с. Огут — Кр. Паланка. (3884)

Лична карта рег. бр. 642, серија бр. 0093352, издадена од СБР — Крива Паланка на Санде Јованов Пејчинов, с. Жидилово — Кр. Паланка. (3885)

Лична карта рег. бр. 2950, серија бр. 0035460, издадена од СБР — Кр. Паланка на Ванче Стојанов Ивановски, с. Ранковци — Кр. Паланка. (3886)

Лична карта рег. бр. 23, серија бр. 0092733, издадена од СБР — Кр. Паланка на Мите С. Јакимовски, с. Лозаново — Кр. Паланка. (3887)

Лична карта рег. бр. 3180, серија бр. 0401090, издадена од СБР — Куманово на Герасим Трајана Стојановски, с. Живинье — Кумановско. (3888)

Лична карта рег. бр. 9873, серија бр. 0535464, издадена од СБР — Куманово на Александар Симеонов Петрушевски, ул. „Н. Револуција“ бр. 107а — Куманово. (3889)

Лична карта рег. бр. 11956, серија бр. 0044667, издадена од СБР — Охрид на Кристафил З. Кајмакоски, с. Мислешево — Струга. (3890)

Лична карта рег. бр. 16006, серија бр. 00336424, издадена од СБР — Титов Велес на Тодор Лазаров Андовски, ул. „173“ бр. 29 — Титов Велес. (3891)

Лична карта рег. бр. 17447, серија бр. 0355865, издадена од СБР — Титов Велес на Лена Тодева Андова, ул. „173“ бр. 29 — Титов Велес. (3892)

Лична карта рег. бр. 6983, серија бр. 0007648, издадена од СБР — Битола на Наум Милош Дејковски, с. Породин — Битола. (3893)

Лична карта рег. бр. 9300, серија бр. 0155227, издадена од СВР — Прилеп на Надежда Јаким Дамјановска, ул. „Орде Чопела“ бр. 30 — Битола. (3894)

Лична карта рег. бр. 2266, серија бр. 0107276, издадена од СВР — Дебар на Исни Рустем Дуко, с. Спас, Дебар. (3895)

Лична карта рег. бр. 8679, серија бр. 0332289, на Асан Исмаилов Асанов, ул. „Кр. Марко“ бр. 71 — Титов Велес. (3896)

Лична карта рег. бр. 36411, серија бр. 0692473, издадена од СВР — Тетово на Исмет Браима Браими, с. Долна Гоновица — Гостивар. (3897)

Лична карта рег. бр. 9173, серија бр. 0669962, издадена од СВР — Тетово на Симјан Јован Тасевски, с. Јогуновце — Тетовско. (3898)

Лична карта рег. бр. 15340, серија бр. 0676489, издадена од СВР — Тетово на Зујди Мустафа Усејни, с. Озормиште — Тетовско. (3899)

Лична карта рег. бр. 1310, серија бр. 0406795, издадена од СВР — Штип на Геро Георгиев Тасев, с. Полаки — Кочани. (3900)

Лична карта рег. бр. 8539, серија бр. 0385149, издадена од СВР — Кочани на Киро Митев Коцев, с. Прибачево — Кочани. (3901)

Лична карта рег. бр. 8540, серија бр. 0385150, издадена од СВР — Кочани на Мара Коце (Велкова) Кочева, с. Прибачево — Кочани. (3902)

Лична карта рег. бр. 33242, серија бр. 0689299, издадена од СВР — Кочани на Емрула Мустафа Јусуфи, Копачин Дол — Тетовско. (3903)

Лична карта рег. бр. 6431, серија бр. 0526643, издадена од СВР — Куманово на Трајан П. Лазаровски, ул. „Црнотравска“ бр. 6 — Куманово. (3904)

Лична карта рег. бр. 21343, серија бр. 0536663, издадена од СВР — Куманово на Драгољуб Колевски, ул. „Никола Тесла“ бр. 16 — Куманово. (3905)

Лична карта рег. бр. 5219, серија бр. 0641929, издадена од СВР — Драгош НР Србија на Заими Ф. Мустафа, ул. „Трг Нова Југославија“ бр. 24 — Куманово. (3906)

Лична карта рег. бр. 4302, серија бр. 0029927, издадена од СВР — Ресен на Илија Тасев Поповски, с. Перово — Ресен. (3907)

Лична карта рег. бр. 12693, серија бр. 0673405, издадена од СВР — Тетово на Сабри Ружди Вејсели, с. Шипковица — Тетовско. (3908)

Лична карта рег. бр. 24138, серија бр. 0795988, издадена од СВР — Тетово на Ангелко Тевдо Петковски, с. Раотинце — Тетовско. (3909)

Лична карта рег. бр. 10722, серија бр. 0081347, издадена од СВР — Битола на Атанас Лазо Цветковски, ул. „Трифун Пановски“ бр. 30 — Битола. (3910)

Лична карта рег. бр. 3120, серија бр. 0003641, издадена од СВР — Битола на Киро Ристо Николовски, с. Поешево — Битолско. (3911)

Лична карта рег. бр. 9446, серија бр. 0189956, издадена од СВР — Прилеп на Бекир Алиов Си-надиноски, с. Пешталево — Прилеп. (3912)

Лична карта рег. бр. 7735, серија бр. 0072569, издадена од СВР — Титов Велес на Абдула Азизов Ибраимов, с. Куртамзали, Гевгелија. (3913)

Лична карта рег. бр. 34323, серија бр. 0031787, издадена од СВР — Скопје на Гоко Лазов Димовски, с. Ваташа — Кавадарци. (3914)

Лична карта рег. бр. 38066, серија бр. 1485891, издадена од СВР — Осјек на Мурат Мемет Селмановиќ, с. Неготин — Тетовско. (3915)

Лична карта рег. бр. 13852, серија бр. 0046563, издадена од СВР — Охрид на Крсте Т. Петкоски, с. Присовјани — Струга. (3915)

Лична карта рег. бр. 8581, серија бр. 0233439, издадена од СВР — Охрид на Ѓорѓија Ило Дескоски, с. Злести — Охридско. (3917)

Лична карта рег. бр. 13646, серија бр. 0046357, издадена од СВР — Струга на Камила Арслан (Казимоска) Демишоска, с. Лабуништа — Охридско. (3918)

Лична карта рег. бр. 7073, издадена од СВР — Ресен на Наум Митев Лазевски, с. Евла — Ресен. (3919)

Лична карта рег. бр. 11120, серија бр. 0670586, издадена од СВР — Тетово на Азир Есат Идризи, с. Порој — Тетовско. (3920)

Лична карта рег. бр. 1198, серија бр. 0278049, издадена од СВР — Ресен на Трајанка Ѓорѓиевска, ул. „29 ноември“ бр. 63 — Ресен. (3921)

Лична карта рег. бр. 34107, серија бр. 0690161, издадена од СВР — Тетово на Алил Весел Алии, с. Нераште — Тетовско. (1)

Лична карта рег. бр. 5216, серија бр. 0155988, издадена од СВР — Битола на Ристо Бошев Наумовски, с. Вашарејца — Битолско. (2)

Лична карта рег. бр. 1277, издадена од СВР — Прилеп на Томе Стојанов Лимбевски, с. Вешпиште — Прилеп. (3)

Лична карта рег. бр. 10670, серија бр. 0551121, издадена од СВР — Куманово на Веби Сулејман Салихи, с. Сопот — Кумановско. (4)

Лична карта рег. бр. 25256, серија бр. 0683691, издадена од СВР — Тетово на Јован Стојан Гаврилоски, с. Сиричино — Тетовско. (5)

Лична карта рег. бр. 20078, серија бр. 0680750, издадена од СВР — Тетово на Зибер Мурат Зибери, с. Одри — Тетовско. (6)

Лична карта рег. бр. 11141, серија бр. 0387751, издадена од СВР — Кочани на Тариф Амед (Мемедова) Сулиманова, ул. „П август“ бр. 8 — Штип. (7)

Лична карта рег. бр. 5497, серија бр. 063807, издадена од Кр. Паланка на Видоско Сибинов Давидовски, с. Отошница — Кр. Паланка. (9)

Лична карта рег. бр. 1266, серија бр. 413776, издадена од СВР — Радовиш на Иван Костадинов Тарабунов, ул. „М. Тито“ бр. 130 — Радовиш. (8)

Лична карта рег. бр. 723, серија бр. 0093433, издадена од СВР — Кр. Паланка на Елисавета Маринкова Ивановска, ул. „Осоговска“ бр. 14 — Кр. Паланка. (10)

Лична карта рег. бр. 2, серија бр. 073959, издадена од СВР — Кр. Паланка на Милчо Тодоров Сираков, ул. „Х. Карпуш“ бр. 17 — Кр. Паланка. (11)

Лична карта рег. бр. 9271, серија бр. 0550315, издадена од СВР — Куманово на Абедин Б. (Муаремов) Сејдин, с. Лопате — Кумановско. (12)

Лична карта рег. бр. 8119, серија бр. 0112829, издадена од СВР — Дебар на Сабри Иљаз Арслани, с. Болетин — Тетовско. (13)

Лична карта рег. бр. 6741, серија бр. 0547270, издадена од СВР — Куманово на Гани С. Бајрами, с. Ваксинци — Кумановско. (14)

Лична карта рег. бр. 2405, серија бр. 0107415, издадена од СВР — Дебар на Рефик Рифатов Уштеленца, ул. „Цавит Уштеленца“ бр. 12 — Дебар. (15)

Лична карта рег. бр. 4166, серија бр. 0328675, издадена од СВР — Титов Велес на Благој Гошев Иванов, ул. „9 ноември“ бр. 8 — Титов Велес. (16)

Лична карта рег. бр. 18854, серија бр. 07715463, издадена од СВР — Тетово на Зулфи Јаја Далифи, с. Одри — Тетовско. (17)

Лична карта рег. бр. 18854, серија бр. 07715466, издадена од СВР — Гостивар на Мифтар Ваитов Џемаили, с. Добридол. Гостивар. (18)

Лична карта рег. бр. 1912, серија бр. 0698422, издадена од СВР — Гостивар на Идриз Бекира Сали, с. Добридол — Гостивар. (19)

Лична карта рег. бр. 5525, серија бр. 0401335, издадена од СВР — Св. Николе на Мамуд Алим Мамудов, ул. „Љубен Иванов“ бр. 44 — Штип. (20)

Лична карта рег. бр. 7549, серија бр. 0188059, издадена од СВР — Прилеп на Јусуф Адем Суљовски, с. Пешталево — Битолско. (21)

Лична карта рег. бр. 8456, серија бр. 0113166, издадена од СВР — Дебар на Азир Елмаз Мирто, с. Ростуша — Дебар. (22)

Лична карта рег. бр. 2413, серија бр. 0166423, издадена од СВР — Дебар на Кадри Зекир Лимани, с. Жировница — Дебар. (23)

Лична карта рег. бр. 5033, серија бр. 0458441, издадена од СВР — Струмица на Оливера Хорватич Димова, ул. „Стреја Мара“ бр. 7 — Битола. (24)

Лична карта рег. бр. 25814, серија бр. 0123778, издадена од СВР — Битола на Наим Каплан Дордовски, ул. „Стиф Наумов“ бр. 50 — Битола. (25)

Лична карта рег. бр. 14098, серија бр. 0158569, издадена од СВР — Прилеп на Сабрие Рустем Казимоска, ул. „4 ноември“ бр. 22 — Битола. (26)

Лична карта рег. бр. 6056, издадена од СВР — Битола на Боге Николов Стојановски, с. Ропотово — Прилеп. (27)

Лична карта рег. бр. 1235, серија бр. 0017945, издадена од СВР — Прилеп на Митре Златев Пожарковски, с. Вешиште — Прилеп. (28)

Лична карта рег. бр. 8266, серија бр. 0547995, издадена од СВР — Куманово на Салтир М. Божиновски, с. Довезенце — Кумановско. (29)

Лична карта рег. бр. 907, серија бр. 0745419, издадена од СВР — Кичево на Илија Момев Блажевски, с. Белица — Кичево. (31)

Лична карта рег. бр. 1243, серија бр. 0663091, издадена од СВР — Тетово на Азем Елмаза Бајрами, с. Челопек — Тетовско. (32)

Лична карта рег. бр. 7155, серија бр. 0790574, издадена од СВР — Тетово на Неим Усеин Хајрула, ул. „Ленин“ бр. 83 — Тетово. (33)

Лична карта рег. бр. 3659, серија бр. 0308032, издадена од СВР — Штип на Петре Панов Анлонов, с. Љуботен — Штипско. (34)

Лична карта рег. бр. 3799, серија бр. 0785132, издадена од СВР — Тетово на Муарем Зекир Адеми, ул. „М. Ацев“ бр. 65 — Тетово. (92)

Лична карта рег. бр. 5420, серија бр. 0666457, издадена од СВР — Тетово на Миљаим Садики Аслани, ул. „Битолска“ бр. 20 — Тетово. (93)

Лична карта рег. бр. 4480, серија бр. 0267108, издадена од СВР — Демир Хисар на Душан Стеванов Лозановски, с. Зашле — Тетовско. (95)

Лична карта рег. бр. 1486, серија бр. 0266684, издадена од СВР — Битола на Стеван Ѓорѓиев Митревски, с. Прибилци — Битолско. (96)

Лична карта рег. бр. 6000, серија бр. 418171, издадена од СВР — Радовин на Трајан Велков Јосифов, с. Ново Село — Радовиш. (97)

Лична карта рег. бр. 1800, серија бр. 0146290, издадена од СВР — Прилеп на Стева Петре (Арсоска) Талеска, ул. „Иво Рибар“ бр. 22 — Прилеп. (98)

Лична карта рег. бр. 11584, серија бр. 0352094, издадена од СВР — Титов Велес на Ибраим Шакиров Алиловски, с. Г. Врановци — Титовзелешко. (99)

Лична карта рег. бр. 7361, серија бр. 0072021, на Тодор Лазаров Банчоков, с. Серменли, Гевгелија. (100)

Лична карта рег. бр. 4863, серија бр. 0293798, издадена од СВР — Штип на Јула Андон (Апцева) Пецкова, ул. „Боре Вукмировиќ“ бр. 3 — Косовска Митровица. (101)

Лична карта рег. бр. 3073, серија бр. 0080797, издадена од СВР — Стоумица на Георге Атанасов Атанасов, ул. „М. Тито“ бр. 36 — Струмица. (102)

Лична карта рег. бр. 7106, серија бр. 0789228, издадена од СВР — Тетово на Томе Миле Крстовски, ул. „Иво Рибар Лола“ бр. 211 — Тетово. (103)

Лична карта рег. бр. 3064, серија бр. 0113897, издадена од СВР — Битола на Мустафа Адем Репепошки, с. Мусинци — Битолско. (104)

Лична карта рег. бр. 11308, серија бр. 0351718, издадена од СВР — Титов Велес на Јован Ангелов Бурчевски, с. Рудник — Титовзелешко. (105)

Лична карта рег. бр. 12161, серија бр. 0150894, издадена од СВР — Гевгелија на Александар Петров Мицевски, с. Серменли — Гевгелија. (106)

Лична карта рег. бр. 7283, серија бр. 071975, на Ибраим Усеинов Рустемов, с. Дедели — Гевгелија. (107)

Лична карта рег. бр. 11878, серија бр. 0076621, издадена од СВР — Гевгелија на Нурадин Исмаилов Хамидовски, с. Честово — Гевгелија. (108)

Лична карта рег. бр. 646, серија бр. 0488829, издадена од СВР — Кавадарци на Милка Илиева

(Гинова) Ангеловска, ул. „7 септември“ бр. 123 — Кавадарци. (109)

Лична карта рег. бр. 7015, серија бр. 0789246, издадена од СВР — Тетово на Неби Рамадан Целadini, ул. „Цетинска“ бр. 24 — Тетово. (110)

Лична карта рег. бр. 9970, серија бр. 0672130, издадена од СВР — Тетово на Гариџ Абдулмеџит Рушити, с. Теново — Тетовско. (111)

Лична карта рег. бр. 6257, серија бр. 0789130, издадена од СВР — Тетово на Азиз Казими Сали, ул. „Скопјанска“ бр. 51 — Тетово. (112)

Лична карта рег. бр. 18720, серија бр. 0678448, издадена од СВР — Тетово на Ариф Реџеп Кадри, ул. „Битолска“ бр. 16 — Тетово. (113)

Лична карта рег. бр. 7268, серија бр. 0666029, издадена од СВР — Тетово на Зендел Фета Исмаили, с. Челопек — Тетовско. (114)

Лична карта рег. бр. 21005, серија бр. 0717615, издадена од СВР — Гостивар на Неим Гази Феџи, с. Беловиште — Гостивар. (115)

Лична карта рег. бр. 709, серија бр. 0540649, издадена од СВР — Куманово на Шефкет Сулимана Јашири, с. Матејче — Куманово. (116)

Лична карта рег. бр. 130, серија бр. 0092340, издадена од СВР — Кр. Паланка на Ратка Вучева, с. Матејче — Куманово. (117)

Лична карта рег. бр. 4208, серија бр. 0545089, издадена од СВР — Куманово на Дурак Зијад Билали, с. Романовце — Куманово. (118)

Лична карта рег. бр. 24499, серија бр. 0540317, издадена од СВР — Куманово на Неџип Рамадан Адинов, Кратово. (119)

Лична карта рег. бр. 29640, серија бр. 009550, издадена од СВР — Битола на Благоја Ацев Мијовски, ул. „Генерал Темпо“ бр. 12 — Битола. (120)

Лична карта рег. бр. 4090, издадена од СВР — Прилеп на Димко Николов Сливоски, с. Заполжани — Прилеп. (121)

Лична карта рег. бр. 655, серија бр. 0021465, издадена од СВР — Охрид на Ристо Никола Булески, с. Љубаништа — Охридско. (122)

Лична карта рег. бр. 250, серија бр. 0104980, издадена од СВР — Дебар на Гафур Азиза Випко, „1 мај“ бр. 26 — Дебар. (123)

Лична карта рег. бр. 3773, серија бр. 0068383, издадена од СВР — Титов Велес на Томе Горев Улишов, с. Стојаково — Гевгелија. (124)

Лична карта рег. бр. 23450, серија бр. 07020160, издадена од СВР — Гостивар на Шезаип Етем Авзи, с. Топлица — Гостивар. (125)

Лична карта рег. бр. 4346, серија бр. 0310456, издадена од СВР — Штип на Ладе Блажов Иванов, ул. „Вита Н. Јорданова“ бр. 44 — Штип. (126)

Лична карта рег. бр. 570, серија бр. 0053281, издадена од СВР — Берово на Димитар Андреов Ѓошевски, с. Негрово — Штипско. (127)

Лична карта рег. бр. 2151, серија бр. 0333505, издадена од СВР — Титов Велес на Илија Ангелов Манев, ул. „Бл. Колев“ бр. 49 — Титов Велес. (128)

Лична карта рег. бр. 6167, серија бр. 0346677, издадена од СВР — Титов Велес на Темелко Анастов Трајковски, с. Новачани — Титоввелешко. (129)

Лична карта рег. бр. 1147, серија бр. 0430057, издадена од СВР — Гевгелија на Костадин Андонов Бочев, с. Миравци — Гевгелија. (130)

Лична карта рег. бр. 375, серија бр. 31894884, издадена од СВР — Призрен на Серафим Стеван Ѓорѓевиќ, ул. „Иво Рибар Лола“ бр. 102 — Тетово. (131)

Лична карта рег. бр. 79, серија бр. 078518, издадена од СВР — Штип на Ристо Крсто Јанев, с. Три Чешми — Штипско. (132)

Лична карта рег. бр. 10225, серија бр. 2568922, издадена од СВР — Шабац на Анастас Мариновиќ, с. Подгорци — Струга. (133)

Лична карта рег. бр. 9755, серија бр. 0042466, издадена од СВР — Струга на Муча Адемов Асан, с. Велешта — Струга. (134)

Лична карта рег. бр. 9596, серија бр. 0042307, издадена од СВР — Охрид на Рахман Р. Рамановски, с. Октиси — Струга. (135)

Лична карта рег. бр. 2250, серија бр. 0490470, издадена од СВР — Кавадарци на Лазо Илиев Шуков, Неготино — Кавадарци. (136)

Лична карта рег. бр. 24783, серија бр. 0122794, издадена од СВР — Битола на Шефкија Рамзан Адемовски, с. Трновци — Битолско. (137)

Лична карта рег. бр. 6355, серија бр. 0115498, на Томе Бабановски, с. Лавци — Битолско. (138)

Лична карта рег. бр. 11350, серија бр. 0419831, издадена од СВР — Струмица на Божин Тимов Бачев, с. Костурино — Струмица. (139)

Лична карта рег. бр. 27120, серија бр. 0684873, издадена од СВР — Тетово на Авзи Ибраим Баирами, с. Порој — Тетовско. (140)

Лична карта рег. бр. 3295, серија бр. 0663877, издадена од СВР — Тетово на Богосав Гавро Костовски, с. Блаце — Тетовско. (141)

Лична карта рег. бр. 4889, серија бр. 0664861, издадена од СВР — Тетово на Феим Азби Фетали, с. Боговиње — Тетовско. (142)

Лична карта рег. бр. 7770, серија бр. 0112480, издадена од СВР — Дебар на Јордан Трпе Матевски, ул. „Димитрие Туцовиќ“ бр. 14 — Скопје. (143)

Лична карта рег. бр. 127, серија бр. 0180637, издадена од СВР — Прилеп на Крсте Грозданов Грозданоски, ул. „Бл. Ружето“ бр. 25 — Прилеп. (144)

Лична карта рег. бр. 1312, серија бр. 0429488, издадена од СВР — Гевгелија на Велика Томо (Киркова) Нацева, с. Градец — Гевгелија. (145)

Лична карта рег. бр. 1037, серија бр. 0662222, издадена од СВР — Тетово на Ганче Билбил Дамевски, с. Фалише — Тетовско. (146)

Лична карта рег. бр. 7025, серија бр. 0547485, издадена од СВР — Куманово на Кира Т. Димитриевиќ, с. Никуљане — Кумановско. (147)

Лична карта рег. бр. 1156, серија бр. 0633666, издадена од СВР — Кр. Паланка на Благо Д. Давидовски, с. Проевци — Кумановско. (148)

Лична карта рег. бр. 16082, серија бр. 0197040, издадена од СВР — Прилеп на Драгомир Петров Блажески, с. Пуста Река — Битолско. (149)

Лична карта рег. бр. 2178, серија бр. 0663301, издадена од СВР — Тетово на Арун Скендер Мемети, с. Јеловјане — Тетовско. (150)

Лична карта рег. бр. 12004, серија бр. 0130474, издадена од СВР — Гевгелија на Иван Лазаров Карајанов, Гевгелија. (151)

Лична карта рег. бр. 4542, серија бр. 0030581, издадена од СВР — Ресен на Трајан Стојанов Таневски, с. Дрмени — Ресен. (152)

Лична карта рег. бр. 4621, серија бр. 0029945, издадена од СВР — Ресен на Михајло Павлов Ристевски, с. Езерени — Ресен. (153)

Лична карта рег. бр. 29557, серија бр. 0687511, издадена од СВР — Тетово на Шабан Амди Јусуфи, с. Стримница — Тетовско. (154)

Лична карта рег. бр. 25560, серија бр. 0684226, издадена од СВР — Тетово на Симо Кирко Степановски, ул. „Ѓорче Петров“ бр. 9 — Тетово. (155)

Лична карта рег. бр. 8148, серија бр. 0481567, издадена од СВР — Струмица на Амет Ајларов Дестанов, с. Еднокукево — Струмица. (156)

Лична карта рег. бр. 3605, серија бр. 0248123, издадена од ПВР — Крушево на Васка (Стефанова) Алексоска, с. Пуста Река — Крушево. (157)

Лична карта рег. бр. 14010, серија бр. 0420590, издадена од СВР — Струмица на Тане Георгиев Василев, с. Доброшница — Струмица. (158)

Лична карта рег. бр. 1396, серија бр. 0633966, издадена од СВР — Крива Паланка на Стамен Митев Стамболиски, с. Псача — Крива Паланка. (159)

Лична карта рег. бр. 9226, серија бр. 0117753, на Нечо Ангеле Нечовски, с. Веранци — Битолско. (160)

Лична карта рег. бр. 11701, серија бр. 0483629, издадена од СВР — Струмица на Ристо Стојанов Димовски, с. Лубница — Раловиш. (161)

Лична карта рег. бр. 12966, серија бр. 0010470, издадена од СВР — Битола на Таса Трајан Кувезска, с. Бистрица — Битолско. (162)

Лична карта рег. бр. 1972, серија бр. 0003082, издадена од СВР — Битола на Шериф Сабри Лумановски, с. Кишава — Битолско. (163)

Лична карта рег. бр. 12026, серија бр. 0016539, издадена од СВР — Скопје на Методи Стефанов Ристески, ул. „Климент Охридски“ бр. 23 — Битола. (164)

Лична карта рег. бр. 26446, серија бр. 0124356, издадена од СВР — Битола на Звонимир Благоја Георгиевски, ул. „Васил Главинов“ бр. 2 — Битола. (165)

Лична карта рег. бр. 18676, серија бр. 0651290, издадена од СВР — Куманово на Стојан С. Милановски, с. Довезенци — Кумановско. (166)

Лична карта рег. бр. 11694, серија бр. 0552164, издадена од СВР — Куманово на Шајип Е. Емини, с. Ваксинце — Кумановско. (167)

Лична карта рег. бр. 7350, серија бр. 0653607, издадена од СВР — Кратово на Велко Арсо Младеновски, с. Ст. Бара — Кумановско. (168)

Лична карта рег. бр. 4575, серија бр. 0544878, издадена од СВР — Куманово на Идриз Б. Салии, с. Липково — Кумановско. (169)

Лична карта рег. бр. 19784, серија бр. 0735117, издадена од СВР — Кичево на Адемски Сефадиев Сејдин, с. Зајас — Кичево. (170)

Лична карта рег. бр. 20273, серија бр. 0064457, издадена од СВР — Скопје на Јован Атанасов Бачев, ул. „Коле Дрнков“ бр. 10 — Титов Велес. (171)

Лична карта рег. бр. 17628, серија бр. 0356, издадена од СВР — Титов Велес на Душан Тодоров Иванов, ул. „Белградска“ бр. 23 — Т. Велес. (172)

Лична карта рег. бр. 8233, серија бр. 0331843, издадена од СВР — Титов Велес на Јордан Илев Стефанов, ул. „Ордан Џинот“ бр. 88 — Т. Велес. (173)

Лична карта рег. бр. 4282, серија бр. 0493327, издадена од СВР — Кавадарци на Стојанка Ангел (Николова) Костадинова, Демир Капија — Кавадарци. (174)

Лична карта рег. бр. 12743, серија бр. 0675051, издадена од СВР — Тетово на Берзат Хавзија Мемети, с. Бродец — Тетовско. (175)

Лична карта рег. бр. 4882, серија бр. 0309703, издадена од СВР — Штип на Ване Спириков Тасев, с. Кучичино — Штипско. (176)

Лична карта рег. бр. 3616, серија бр. 0400526, издадена од СВР — Св. Николе на Димитар Наков Тренчев, с. Мустафино — Св. Николе. (177)

Лична карта рег. бр. 5043, серија бр. 0402053, издадена од СВР — Св. Николе на Дурак Осман Демиров, с. Џумајлија — Св. Николе. (178)

Лична карта рег. бр. 20488, серија бр. 0717098, издадена од СВР — Гостивар на Селим Незириов Ибраимовски, с. Долна Ѓоновица — Гостивар. (179)

Лична карта рег. бр. 19639, серија бр. 0726249, издадена од СВР — Тетово на Ратко Грујоски, с. Сретково — Гостивар. (180)

Лична карта рег. бр. 17037, серија бр. 0197737, издадена од СВР — Прилеп на Илија Атанасов Петковски, ул. „Цане Илиоски“ бр. 89 — Прилеп. (181)

Лична карта рег. бр. 455, серија бр. 084955, издадена од СВР — Прилеп на Фанија Благоева (Јовчева) Тодоровска, ул. „f. Ѓоновиќ“ бр. 96 — Битола. (182)

СОДРЖИНА

Стр.

24. Решение за назначување стални судски ве-
шти лица во Народна Република Македонија 105